

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 19 април 1996
Скопје
Број 19

Аконтацијата за 1996 година изнесува
6.000 денари. Овој број чини 300
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

340.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРАНС-
ФОРМАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ЗАДРУ-
ГИТЕ СО ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ КОИ СТОПА-
НИСУВААТ СО ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ**

Се прогласува Законот за трансформација на прет-
пријатијата и задругите со општествен капитал кои сто-
панисуваат со земјоделското земјиште,
што Собранието на Република Македонија го донесе
на седницата одржана на 11 април 1996 година.

Број 08-1368/1 Претседател
11 април 1996 година на Република Македонија,
Скопје Киро Глигоров, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗАКОН

**ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА
И ЗАДРУГИТЕ СО ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ КОИ
СТОПАНИСУВААТ СО ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМ-
ЈИШТЕ**

И. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат условите, начинот и по-
стапката за трансформација на претпријатијата и задру-
гите со општествен капитал кои стопанисуваат со зем-
јоделското земјиште во државна сопственост, како и на
земјоделските задруги во приватна сопственост, а во
кои се вложени средства во општествена сопственост,
односно кои управуваат со општествен капитал (во на-
тамошниот текст: претпријатие, односно земјоделска
задруга).

Член 2

Претпријатија со општествен капитал кои стопани-
суваат со земјоделско земјиште, според овој закон, се
претпријатијата во општествена сопственост и прет-
пријатијата во мешовита сопственост.

Претпријатијата во општествена сопственост вршат
приватизација на општествениот капитал, а претприја-
тијата во мешовита сопственост доприватизација на
општествениот капитал.

Земјоделски задруги со општествен капитал кои
стопанисуваат со земјоделско земјиште во државна, од-
носно во приватна сопственост, според овој закон, се
земјоделските задруги во кои се вложени средства во
општествена сопственост, односно кои управуваат со
општествен капитал.

Член 3

Трансформацијата на претпријатијата, односно зем-
јоделските задруги од член 1 на овој закон се врши со

организирање на претпријатијата во акционерски
друштва или друштва со ограничена одговорност, а на
земјоделските задруги во друштва со ограничена одго-
ворност, ако така одлучи органот на управување на
земјоделската задруга.

Член 4

На трансформацијата на претпријатијата, односно
земјоделските задруги соодветно се применуваат одред-
бите од Законот за трансформација на претпријатијата
со општествен капитал („Службен весник на Република
Македонија“ број 38/93) доколку со овој закон не е
поинаку уредено.

Член 5

Трансформација според овој закон не се врши на:
а) земјоделско земјиште во сопственост на Репу-
блика Македонија;
б) земјоделско земјиште и други недвижности кои
врз основа на присилни прописи преминале од приватна
во државна односно во општествена сопственост;
в) објекти и други средства во сопственост на задру-
гарите;
г) трансформираниот општествен капитал во при-
ватна сопственост врз основа на Законот за општествен
капитал („Службен лист на СФРЈ“ број 84/89 и 46/90) и
Законот за исплата на личните доходи, на средствата за
непосредна заедничка потрошувачка и средствата за
исхрана на работниците во текот на работата („Служ-
бен лист на СФРЈ“ број 37/90 и 84/90);
д) водостопански објекти и постројки;
е) институти и други организациони форми кои се во
состав на претпријатијата, односно земјоделските за-
други кои стопанисуваат со земјоделско земјиште, а
кои ќе се конституираат како јавни установи и
е) други објекти и средства од јавен интерес утврден
со друг закон.

Член 6

Претпријатијата, односно земјоделските задруги
продолжуваат да ги користат земјоделското земјиште,
другите недвижности и објекти, средствата во институ-
тите и другите организациони форми до нивното транс-
формирање.

Претпријатието кое согласно со одредбите на овој
закон се трансформира и организира како акционерско
друштво или друштво со ограничена одговорност, од-
носно земјоделската задруга во која е извршена транс-
формација, земјоделското земјиште во државна соп-
ственост го користат врз основа на долгорочен закуп на
начин и под услови определени со овој и со друг закон.

Член 7

Претпријатијата, односно земјоделските задруги
кои во својот состав имаат преработувачки капацитети
и други заокружени технолошки целини (сточарска
фарма, фабрика, винарска визба, рибник, оранжерии,
институти, лаборатории, семенски станици, опитни
центри и слично) или се организирани во сложена
форма, при донесувањето на одлуката за трансформа-
ција и програмата за начинот на остварувањето на
трансформацијата вршат и организационо реструкту-
ирање на кое реструктуирање согласност дава Мини-

стерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 8

Пред донесувањето на одлуката за трансформација на претпријатијата, односно земјоделските задруги и на програмата за начинот на остварувањето на трансформацијата, се врши процена на вредноста на општествениот капитал.

Член 9

Вредноста на општествениот капитал на претпријатието, односно земјоделската задруга според овој закон е разликата меѓу вредноста на претпријатието, односно земјоделската задруга и другите права (вкупна) и вредноста на обврските на претпријатието, односно земјоделската задруга (пасива).

Вредноста на становите не влегува во вредноста на претпријатието односно земјоделската задруга, а сопственичката трансформација на станбениот фонд се врши според одредбите на друг закон.

Вредноста на објектите на општествениот стандард посебно се изразува во рамките на вредноста на претпријатието, односно земјоделската задруга.

Член 10

Вредноста на претпријатието, односно земјоделската задруга се утврдува согласно со условите утврдени во методологијата од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, усогласена со одредбите на овој закон.

Член 11

Големите и средните претпријатија се трансформираат во акционерски друштва. По исклучок, со согласност на Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (во натамошниот текст: Агенција), средните претпријатија можат да се трансформираат и во друштва со ограничена одговорност.

Малите претпријатија се трансформираат во друштва со ограничена одговорност.

Земјоделските задруги можат да се организираат во друштва со ограничена одговорност ако органот на управување на земјоделската задруга така одлучи.

Друштвата и земјоделските задруги од ставовите 1, 2 и 3 на овој член се правни следбеници на претпријатието, односно земјоделската задруга што се трансформирале со денот на уписот во судскиот регистар.

Член 12

Малите и средните претпријатија, односно земјоделските задруги, се должни да донесат одлука за трансформација во рок од шест месеци, а големите претпријатија во рок од 12 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. Рокот од 12 месеци се однесува и на претпријатијата, односно земјоделските задруги од член 7 на овој закон.

За претпријатијата, односно земјоделските задруги кои ја започнале трансформацијата според Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, роковите за трансформација од став 1 на овој член започнуваат да течат од денот на известувањето за извршената контрола, но не подолго од 12 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Претпријатијата, односно земјоделските задруги ако не донесат одлука за трансформација во роковите утврдени во став 1-на овој член, постапката за трансформација ќе ја спроведе Агенцијата.

II. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА

A. Трансформација на мало претпријатие, односно земјоделска задруга

Член 13

Малото претпријатие, односно земјоделската задруга, се трансформира со:

- откуп на претпријатието, односно земјоделската задруга;
- продажба на идеален дел на претпријатието, односно земјоделската задруга и
- продажба на удел.

B. Трансформација на средно претпријатие, односно земјоделска задруга

Член 14

Средното претпријатие, односно земјоделската задруга се трансформираат со:

- продажба на идеален дел на претпријатието, односно на општествениот капитал на земјоделската задруга;
- откуп на претпријатието, односно земјоделската задруга;
- продажба на претпријатието, односно на општествениот капитал на земјоделската задруга на лица кои го преземаат управувањето;
- издавање на акции заради дополнително вложување и
- претворање на побарувањата на доверителите во траен влог.

Општествен капитал на земјоделска задруга може да се трансформира согласно со став 1 алинеја 3 на овој член, ако задругата согласно на овој закон во постапката за трансформација се организира како друштво со ограничена одговорност.

B. Трансформација на големо претпријатие, односно земјоделска задруга

Член 15

Големото претпријатие, односно земјоделската задруга се трансформираат според начините и постапката кои согласно со овој закон се применуваат за трансформација на мало и средно претпријатие, односно земјоделска задруга.

Член 16

Трансформација на малите, средните и големите претпријатија, односно земјоделски задруги може да се врши и преку:

- издавање средства на претпријатието, односно земјоделската задруга во закуп;
- продажба на сите средства и
- во постапка на стечај.

III. ЗАКУП, ИНСТИТУТИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ФОРМИ

A. Закуп

Член 17

Претпријатијата, односно земјоделските задруги кои се трансформирале и продолжиле да стопанисуваат со земјоделското земјиште во државна сопственост (во натамошниот текст: корисници), се должни да склучат договор за долгорочен закуп за користење на земјоделското земјиште во согласност со закон.

Член 18

До донесувањето на закон со кој ќе се уреди давањето на земјоделското земјиште под закуп, договорот од член 17 на овој закон го склучува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од 30 дена од денот на уписот на претпријатието, односно земјоделската задруга во судскиот регистар.

Договорот од став 1 на овој член ги содржи особено следните елементи:

- земјоделското земјиште што се дава под закуп;
- надоместокот што се плаќа за користење на тоа земјиште;
- времетраењето (рокот) на договорот кој не може да биде пократок од пет години и
- за првите пет години трансформираниите претпријатија, односно земјоделски задруги не плаќаат закупнина.

Висината на надоместокот од став 2 алинеја 2 на овој член се утврдува врз основа на елементите на кои се пресметува и плаќа данок на катастарски приход од вршење на земјоделска дејност, бонитетот на земјиштето, а условите поблиску ги утврдуваат министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и министерот за финансии.

Член 19

Договорот за долгорочен закуп се заведува во посебна јавна книга што се води во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и во Министерството за финансии.

Начинот на водење и содржината на јавната книга од став 1 на овој член ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во согласност со министерот за финансии.

Б. Институт и други организациони форми

Член 20

Институтите и другите организациони форми (опитни центри, семенски станици, лаборатории и слично) кои ќе се трансформираат како јавни установи, ја вршат својата дејност со самофинансирање како јавни установи, врз основа на договор со претпријатието, односно земјоделската задруга.

Член 21

Објектите, паричните средства и материјалните права кои ги користат институтите и другите организациони форми од член 20 на овој закон се во државна сопственост.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 22

Водостопанските објекти и постројки и други објекти и средства кои до влегувањето во сила на овој закон ги користеле претпријатијата, односно земјоделските задруги кои ќе се трансформираат според овој закон, ќе се користат под услови и на начин утврдени со закон.

Член 23

Претпријатијата, односно земјоделските задруги кои до денот на влегувањето во сила на овој закон го отпочнале процесот на трансформација или се трансформирале, должни се во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон да ја известат Агенцијата и да и ги достават актите, односно документите за трансформацијата.

Член 24

Ако во претпријатие, односно земјоделска задруга или од нив зависни или поврзани претпријатија, од-

носно земјоделски задруги кои за времето од 1 јануари 1990 година до денот на влегувањето во сила на овој закон, на кој и да било начин статусно се трансформирале или реорганизирали или извршиле друга статусна промена (спојување, припојување или поделба), при што е пренесуван општествен капитал или основале и вложувале во нови претпријатија или на друг начин пренесувале или отуѓувале општествен капитал или земјиште во државна сопственост или одделни деловни функции на други претпријатија, односно земјоделски задруги, постои сомневање дека е оштетен општествениот капитал, се врши финансиска, сметководствена и правна контрола на законитоста и правилноста на спроведувањето на постапката.

Ако со контролата се оцени дека е оштетен општествениот капитал, јавниот правобранител покренува соодветна постапка за поништување или за утврдување на неважност на одделни акти или договори, склучени на штета на општествениот капитал.

До завршувањето на постапката од став 2 на овој член не може да се започне или продолжи со трансформацијата согласно со овој закон.

Агенцијата, јавниот обвинител и јавниот правобранител по добиен извештај од извршената контрола можат да побараат и дополнителна контрола за недоволно јасни состојби.

Член 25

Интерните акции издадени според член 4 од Законот за исплата на личните доходи, на средствата за непосредна заедничка потрошувачка и средствата за исхрана на работниците во текот на работата, добиваат својства на обични акции.

Интерните акции од став 1 на овој член својството на обични акции го стекнуваат согласно со овој закон и имаат својство на акции според Законот за хартии од вредност.

Промената на интерните акции од став 1 на овој член во обични акции се врши според Упатството на Агенцијата.

Член 26

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, додека не се отпочне со реализација на избраниот начин на трансформација, претпријатијата, односно земјоделските задруги можат да продаваат или на друг начин да располагаат со градежни објекти и други основни средства само во согласност со Агенцијата.

Согласноста од став 1 на овој член ја дава Агенцијата по претходно прибавено мислење од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од 30 дена од денот на добивањето на барањето на претпријатието, односно земјоделската задруга.

Средствата остварени со продажбата од став 1 на овој член се уплатуваат во Агенцијата.

Член 27

Поблиските прописи според овој закон ќе се донесат во рок од 60 дена од денот на неговото влегување во сила.

Член 28

Со денот на влегувањето во сила на овој закон членот 145-б од Законот за претпријатијата престанува да се применува на претпријатијата во општествена сопственост и на претпријатијата во мешовита сопственост.

До спроведувањето на трансформацијата според овој закон не се применува и членот 187-а од Законот за претпријатијата.

Член 29

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

341.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ТАКСАТА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ

Се прогласува Законот за таксата за привремен престој,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 11 април 1996 година.

Број 08-1367/1
11 април 1996 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ТАКСАТА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ

Член 1

Со овој закон се воведува такса за привремен престој и се уредува начинот на плаќање на таксата и намената на средствата добиени од таксата.

Член 2

Такса за привремен престој плаќаат државјаните на Република Македонија, кои надвор од своето место на постојано живеење користат услуги за ноќевање во сместувачките објекти регистрирани за прием на гости за ноќевање, како и во куќи, станови и соби наменети за издавање.

Странските државјани плаќаат такса за привремен престој под условите определени со овој закон.

Член 3

Државјаните на Република Македонија и странските државјани, таксата за привремен престој ја плаќаат во износ од 20,00 денари дневно.

Член 4

Такса за привремен престој не плаќаат државјаните на Република Македонија и тоа:

- лица до осумнаесет годишна возраст;
- слепи и глуви лица и лица со телесна инвалидност;
- ученици на училишни екскурзии и кога изведуваат настава во природа;
- лица кои се наоѓаат на лекување и
- сопственикот на сместувачкиот објект, односно на куќа, стан и соби за издавање и неговиот брачен другар, деца, родители, браќа и сестри.

Такса за привремен престој не плаќаат и странски државјани, кои со меѓународни договори и спогодби се ослободени од плаќање на такса.

Член 5

Младинци и студенти, државјани на Република Македонија, кои користат услуги за ноќевање во сместувачките објекти на младината (младински одморалишта и домови), како и спортисти од Република Македонија (поединци и екипи), кога се подготвуваат за натпревари плаќаат такса за привремен престој во износ од 10,00 денари дневно.

Член 6

Државјаните на Република Македонија и странските државјани од членовите 4 и 5 на овој закон, правото за

ослободување или намалување на плаќањето на таксата за привремен престој го докажуваат со потврда од соодветна организација, претпријатие, образовна институција, лекарско уверение и други соодветни документи.

Член 7

Претпријатијата и другите правни лица, граѓаните регистрирани за вршење угостителска и туристичка дејност, како и граѓаните кои даваат услуги за сместување на туристи и патници (во натамошниот текст: вршители на угостителска и туристичка дејност), таксата за привремен престој се должни да ја наплатуваат истовремено со наплатувањето на извршената услуга за ноќевање.

Во сметката за извршената услуга за ноќевање, одделно се искажува износот на наплатената такса за привремен престој, а во случаите од членовите 4 и 5 на овој закон се наведува и основот за ослободување или намалување на плаќањето на таксата за привремен престој.

Член 8

Вршителите на угостителската и туристичката дејност се должни, наплатената такса за привремен престој да ја уплатат до петнаесеттиот ден во тековниот месец за изминатиот месец на сметка на Буџетот на Републиката.

Член 9

Таксата за привремен престој е приход на Буџетот на Републиката.

На единиците на локалната самоуправа им се отстапува 70% од приходот остварен на подрачјето на единицата на локалната самоуправа.

Средствата од ставовите 1 и 2 на овој член се наменети за општа туристичка пропаганда и информативна дејност и за подобрување на условите за престој на туристите и се користат според посебно донесени програми.

Владата на Република Македонија донесува годишна програма за општа туристичка пропаганда и за информативна дејност на Република Македонија, а годишната програма на единиците на локалната самоуправа за општа туристичка пропаганда и за подобрување на условите за престој на туристите ја донесува советот на единиците на локалната самоуправа.

Министерството за стопанство, по потреба, а најмалку еднаш годишно, ја известува Владата на Република Македонија за спроведување на Програмата од став 4 на овој член.

Член 10

Надзор над спроведувањето на овој закон врши Министерството за стопанство.

Член 11

Со парична казна од четири до десет плати ќе се казни за прекршок претпријатието и друго правно лице кое дава услуги за сместување на туристи и патници ако:

1) во секој одделен случај не наплати такса за привремен престој истовремено со наплатата на сметката за извршената услуга за ноќевање, одделно не го искажува износот на наплатената такса и причините за ослободување или намалување на плаќањето на таксата за привремен престој (член 7) и

2) наплатената такса за привремен престој не ја уплати согласно со член 8 на овој закон.

За прекршок од став 1 на овој член, со парична казна од една петтина до една ипол плата ќе се казни и одговорното лице во претпријатието и друго правно лице.

Член 12

Со парична казна од една петтина до три плати ќе се казни за прекршок граѓанинот регистриран за вршење

угостителска и туристичка дејност за сместување на туристи и патници за дејствијата предвидени со член 11 на овој закон.

Член 13

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат одредбите од член 4 став 1 точка 2, член 7 став 1 точка 3, член 8, член 13-в, член 14 став 3, член 14-а, член 14-б ставови 2 и 3, член 15-а и тарифниот број 2 од член 16-а на Законот за комуналните такси („Службен весник на СРМ“ број 45/72, 39/77, 42/80, 10/81, 51/88, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 28/91, 50/91, 34/92, 4/93, 45/93 и 33/95).

Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

342.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Потполно се ослободуваат од извршување на казната затвор осудените лица:

1. Халити Халит Рефик, од Кратово
2. Левкоски Војне Раде, од Гостивар
3. Тони Ордан Коневски, од с. Амзабегово
4. Коце Трајчо Стефанов, од Радовиш
5. Нуи Гајтаз Ајдаровски, од Скопје

II

Извршувањето на изречената казна затвор се заменува со условна осуда за време од 1 година на осуденото лице:

1. Сашо Борче Димитриевски, од Свети Николе во траење од 3 месеци.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-287
16 април 1996 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

343.

Врз основа на член 155 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 април 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОРИ ЗА ТРУД ВО ОДДЕЛЕНИЈАТА ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА ВО ОПШТИНИТЕ ВО РЕПУБЛИКАТА

I. Владата на Република Македонија дава согласност за републички инспектори за труд во одделенијата за труд и социјална политика во општините во Републиката да бидат назначени и тоа:

1. За републички инспектор за труд од областа на заштитата при работа во Одделението за труд и социјална политика „Гази Баба“ – Скопје

– Грозданка Тилева, вработена во ГП „Маврово“ – Скопје

2. За републички инспектор за труд од областа на работните односи во Одделението за труд и социјална политика во Кичево

– Беќир Гижа, досегашен референт во Одделението за труд и социјална политика во Кичево

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-295/2
1 април 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

344.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 април 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА КУЛТУРА

1. Се разрешува д-р Сејфедин Сулејмани од должноста помошник на министерот за култура, поради заминување на друга должност, заклучно со 14.03.1996 година.

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-880/2
1 април 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

345.

Врз основа на член 155 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 април 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ САНИТАРНИ И ЗДРАВСТВЕНИ ИНСПЕКТОРИ ВО ПОДРАЧНИТЕ ЕДИНИЦИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ

I. Владата на Република Македонија дава согласност за републички санитарни и здравствени инспектори во подрачните единици на Републичкиот санитарен и здравствен инспекторат да бидат назначени и тоа:

1. За републички санитарен и здравствен инспектор во подрачната единица на Републичкиот санитарен и здравствен инспекторат во Радовиш

– Мирко Ивановски, доктор на медицина од Битола

2. За републички санитарен и здравствен инспектор во подрачната единица на Републичкиот санитарен и здравствен инспекторат во Ресен

– Душанка Босилкова, доктор на медицина од Битола.

3. За републички санитарен и здравствен инспектор во подрачната единица на Републичкиот санитарен и здравствен инспекторат во Гостивар

– Насер Ракипи, доктор на медицина од Гостивар

4. За републички санитарен и здравствен инспектор во подрачната единица на Републичкиот санитарен и здравствен инспекторат во Крушево

– Цвета Лозанова, доктор на медицина од Битола

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-882/2
1 април 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

346.

Врз основа на член 155 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 април 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИНСПЕКТОРИ ВО ПОДРАЧНИТЕ ЕДИНИЦИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ – УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

1. Владата на Република Македонија дава согласност за инспектори во подрачните единици на Министерството за финансии – Управа за јавни приходи да бидат назначени и тоа:

Подрачна единица во Берово

- 1) Јордан Муртовски, преземен од СОК како виши инспектор;
- 2) Вангелица Чичаковска, преземена од СОК како инспектор;
- 3) Стефанка Миовска, досегашен инспектор во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Берово.

Подрачна единица во Битола

- 1) Цветанка Баковска, преземена од СОК како шеф на Отсекот за контрола кај правни лица;
- 2) Петко Долевски, преземен од СОК како самостоен инспектор;
- 3) Круме Палашевски, преземен од СОК како самостоен инспектор;
- 4) Томе Наковски, преземен од СОК како виши инспектор;
- 5) Вера Неделкова, преземена од СОК како виши инспектор;
- 6) Јана Мојсовска, преземена од СОК како инспектор;
- 7) Тодорка Јузовска, преземена од СОК како инспектор;
- 8) Горги Каранфилов, преземен од СОК како инспектор;
- 9) Иванка Ристевска, преземена од СОК како инспектор;
- 10) Димче Кондовски, преземен од СОК како инспектор;
- 11) Вера Петровска, преземена од СОК како инспектор;
- 12) Горан Димановски, досегашен виши референт во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Битола;

13) Ѓеце Димовски, досегашен виши референт во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Битола;

14) Цветанка Тодорова, преземена од СОК како помлад инспектор;

15) Елизабета Павловска, преземена од СОК како помлад инспектор;

16) Соња Крстевска, преземена од СОК како помлад инспектор;

17) Драги Мишковски, досегашен началник на Одделението за инспекциски надзор и контрола во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Битола;

18) Еленица Донева, досегашен инспектор во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Битола;

19) Трајче Крстевски, досегашен инспектор во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Битола;

20) м-р Сотир Пауновски, досегашен инспектор во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Битола; и

21) Гурѓа Ристевска, досегашен инспектор во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Битола.

Подрачна единица во Валаандово

- 1) Соња Арнаудова, досегашен инспектор во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Валаандово.

Подрачна единица во Винаца

- 1) Киро Паунковски, преземен од СОК како инспектор;
- 2) Венцислав Зафиров, преземен од СОК како контролор.

Подрачна единица во Гевгелија

- 1) Иван Ефтимов, преземен од СОК како виши инспектор;
- 2) Љупчо Гошевски, преземен од СОК како инспектор;
- 3) Илија Минов, преземен од СОК како помлад инспектор;
- 4) Тодор Делев, досегашен инспектор во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Гевгелија;
- 5) Димитар Танев, досегашен инспектор во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Гевгелија.

Подрачна единица во Дебар

- 1) Нада Панчевска, преземена од СОК како инспектор;
- 2) Имурџан Поцеста, преземен од СОК како инспектор;
- 3) Ајдар Реџа, преземен од СОК како инспектор;
- 4) Решат Коџа, досегашен инспектор во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Дебар.

Подрачна единица во Делчево

- 1) Ефтим Кушовски, преземен од СОК како виши инспектор;
- 2) Благој Сугарев, преземен од СОК како инспектор;
- 3) Елеонора Дуовска, преземена од СОК како инспектор;

- 4) Миле Ангеловски, досегашен инспектор во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Делчево;
- 5) Љупчо Мирчевски, досегашен инспектор во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Делчево.

Подрачна единица во Демир Хисар

- 1) Краса Мијајлеска, досегашен инспектор во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Демир Хисар.

Подрачна единица во Кочани

- 1) Димитар Величков, преземен од СОК како шеф на Одделението за контрола;
- 2) Ристо Стојановски, преземен од СОК како виши инспектор;
- 3) Владо Петров, преземен од СОК како инспектор;
- 4) Благородна Ангелова, преземена од СОК како инспектор;
- 5) Билјана Спасовска, преземена од СОК како инспектор;
- 6) Благојчо Спасков, преземен од СОК како инспектор;
- 7) Верка Костадиновска, преземена од СОК како инспектор;
- 8) Душко Алексов, преземен од СОК како инспектор;
- 9) Звонко Илијевски, преземен од СОК како инспектор;
- 10) Милан Атанасов, преземен од СОК како инспектор;
- 11) Драги Серафимов, досегашен началник на Одделението за даноци во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Кочани;
- 12) Славе Паунов, досегашен инспектор во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Кочани;
- 13) Јане Атанасов, досегашен инспектор во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Кочани.

Подрачна единица во Крушево

- 1) Вера Павлоска, преземена од СОК како виши инспектор;
- 2) Захарија Гонда, преземен од СОК како инспектор;
- 3) Тома Кондовски, досегашен инспектор во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Крушево;
- 4) Андре Фиданоски, досегашен инспектор во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Крушево;
- 5) Стеван Велески, досегашен виши референт за облог во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Крушево.

Подрачна единица во Македонски Брод

- 1) Бранко Стојаноски, преземен од СОК како инспектор;
- 2) Милан Трајкоски, преземен од СОК како инспектор.

Подрачна единица во Прилеп

- 1) Илија Шокоски, преземен од СОК како шеф на одделение за контрола;

- 2) Мирче Јованоски, преземен од СОК како виши инспектор;
- 3) Радмила Петровска, преземена од СОК како виши инспектор;
- 4) Гојко Секулоски, преземен од СОК како виши инспектор;
- 5) Здравко Јорданоски, преземен од СОК како виши инспектор;
- 6) Љуба Богатиноска, преземена од СОК како самостоен инспектор;
- 7) Петко Колчакоски, преземен од СОК како инспектор;
- 8) Љубица Димкова, преземена од СОК како инспектор;
- 9) Василка Мирческа, преземена од СОК како инспектор;
- 10) Ружица Башеска, преземена од СОК како инспектор;
- 11) Александар Тодорчески, преземен од СОК како инспектор;
- 12) Блага Јовеска, преземена од СОК како инспектор;
- 13) Снежана Ивановска, преземена од СОК како инспектор;
- 14) Коста Јанески, досегашен инспектор во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Прилеп;
- 15) Димитар Миткоски, досегашен инспектор во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Прилеп;
- 16) Кирил Ковалоски, досегашен инспектор во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Прилеп;
- 17) Богоја Трајкоски, досегашен инспектор во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Прилеп;
- 18) Сузана Блажеска, досегашен инспектор во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Прилеп;
- 19) Ристе Трајкоски, досегашен началник на Одделението за инспекциски надзор и контрола во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Прилеп.

Подрачна единица во Пробиштип

- 1) Ванче Пановски, досегашен инспектор во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Пробиштип;
- 2) Влатко Здравков, преземен од СОК како инспектор;
- 3) Софика Арсовска, преземена од СОК како инспектор

Подрачна единица во Радовиш

- 1) Славчо Ристов, досегашен инспектор во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Радовиш;
- 2) Славчо Борисов, досегашен инспектор во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Радовиш;
- 3) Спасија Лукарева, преземена од СОК како инспектор;
- 4) Бојчо Тасев, преземен од СОК како инспектор

Подрачна единица во Ресен

- 1) Петар Јовановски, преземен од СОК како виши инспектор;
- 2) Јово Ристевски, преземен од СОК како инспектор;
- 3) Златка Ставревска, преземена од СОК како инспектор;
- 4) Кире Димициевски, досегашен инспектор во Ми-

нистерството за финансии – Секретаријат за финансии во Ресен;

- 5) Трајан Радевски, досегашен инспектор во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Ресен

Подрачна единица во Свети Николе

- 1) Лазар Георгиев, преземен од СОК како инспектор;
- 2) Марија Митрова, преземена од СОК како инспектор;
- 3) Ленче Андова, преземена од СОК како помлад инспектор;
- 4) Зоран Стојчев, досегашен инспектор во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Свети Николе

Подрачна единица во Струга

- 1) Тасим Исмаили, преземен од СОК како самостоен инспектор;
- 2) Снежана Гонческа, преземена од СОК како инспектор;
- 3) Воскре Будиноска, преземена од СОК како инспектор;
- 4) Стојмир Србиноски, досегашен инспектор во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Струга;
- 5) Јонче Кувендиески, досегашен инспектор во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Струга;
- 6) Јаков Наумовски, досегашен инспектор во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Струга;
- 7) Сантипи Кочоска, досегашен инспектор во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Струга;
- 8) Нашифет Кадриеска, досегашен инспектор во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Струга

Подрачна единица во Струмица

- 1) Атанас Христов, досегашен началник на Одделението за даноци во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии – Струмица;
- 2) Илија Костадинов, досегашен началник на Одделението за инспекциски надзор и контрола во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии – Струмица;
- 3) Митко Наков, досегашен инспектор во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии – Струмица;
- 4) Кирил Стојанов, преземен од СОК како шеф на Одделението за контрола
- 5) Живко Конев, преземен од СОК како виши инспектор;
- 6) Снежана Тасева, преземена од СОК како виши инспектор;
- 7) Иван Терзиев, преземен од СОК како виши инспектор;
- 8) Борис Караманов, преземен од СОК како инспектор;
- 9) Јосиф Тенев, преземен од СОК како инспектор;
- 10) Митко Гарванлиев, преземен од СОК како инспектор;
- 11) Јорданка Стојанова, преземена од СОК како инспектор;
- 12) Панче Туцаров, преземен од СОК како инспектор;
- 13) Снежана Терзијанова, преземена од СОК како инспектор;
- 14) Петар Миловановиќ, преземен од СОК како инспектор.

Подрачна единица во Штип

- 1) Зага Мишева, досегашен секретар на Секретаријат за финансии во Штип;
- 2) Томе Василев, преземен од СОК како виши инспектор;
- 3) Стојан Костов, преземен од СОК како инспектор;
- 4) Ристо Мишев, преземен од СОК како инспектор;
- 5) Ленче Димова, преземена од СОК како инспектор;
- 6) Емилија Цацкова, преземена од СОК како инспектор;
- 7) Ванчо Панев, преземен од СОК како инспектор;
- 8) Олга Јовановиќ, преземена од СОК како инспектор;
- 9) Драги Георгиев, преземен од СОК како инспектор;
- 10) Слободан Арсов, досегашен началник на Одделението за инспекциски надзор и контрола во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Штип;
- 11) Георги Мајхошев, досегашен инспектор во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Штип;
- 12) Света Мадик, досегашен инспектор во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Штип;
- 13) Мијалче Шутев, досегашен инспектор во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Штип.

Подрачна единица во Титов Велес

- 1) Иле Леовски, преземен од СОК како инспектор;
- 2) Петре Гаврилов, преземен од СОК како инспектор;
- 3) Мирко Николовски, преземен од СОК како инспектор;
- 4) Томе Божиков, преземен од СОК како инспектор;
- 5) Илинка Богоевска, преземена од СОК како инспектор;
- 6) Кирил Соколов, преземен од СОК како инспектор;
- 7) Панче Димов, досегашен инспектор во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Титов Велес;
- 8) Борис Леов, досегашен виши референт за облог во Министерството за финансии – Секретаријат за финансии во Титов Велес

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1036/2
1 април 1996 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

347.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 април 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

1. За советник на министерот за надворешни работи се назначува Теута Арифџи, досегашен советник во Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1042/2
1 април 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

348.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 април 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА КУЛТУРА

1. За помошник на министерот за култура се назначува Златко Теодосиевски, досегашен заменик на министерот за култура.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1072/2
1 април 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

349.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 април 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

1. За помошник на министерот за надворешни работи и раководител на Секторот за Европската Унија се назначува Јордан Панев, досегашен началник на Управата за Европската Унија во Министерството за надворешни работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1238/2
1 април 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

350.

Врз основа на член 36 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81; 40/87; 17/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 38/91 и 12/93) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 април 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „РАХИЛКА ГОНЕВА“ - СВЕТИ НИКОЛЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на Работната организа-

ција за згрижување, воспитание и образование на деца од предучилишна возраст „Рахилка Гонева“ – Свети Николе, со која за индивидуален рабoтoвoдeн oргaн нa Oргaнизaциjатa e именуванa Љиљанa Стоилeвa, воспитувач во оваа организација.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-59/10-95
1 април 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

351.

Врз основа на член 36 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81; 40/87; 17/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 38/91 и 12/93) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 април 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „8 МАРТ“ – СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на Работната организација за згрижување, воспитание и образование на деца од предучилишна возраст „8 Март“ – Скопје, со која за индивидуален рабoтoвoдeн oргaн нa Oргaнизaциjатa повторно e именуванa Стeвa Ивaнoскa, воспитувач.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-59/11-95
1 април 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

352.

Врз основа на член 36 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81; 40/87; 17/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 38/91 и 12/93) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 април 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „ВЕРА ЦИРИВИРИ-ТРЕНА“ - ШТИП

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на Работната организација за згрижување, воспитание и образование на деца од предучилишна возраст „Вера Циривири-Трена“ - Штип, со која за индивидуален рабoтoвoдeн oргaн нa Oргaнизaциjатa повторно e именуванa Слoбoдaнкa Пoпaнoнoвa, дип. психолог.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-59/13-95
1 април 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

353.

Врз основа на член 36 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81; 40/87; 17/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 38/91 и 12/93) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 април 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „25 МАЈ“ – СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на Работната организација за згрижување, воспитување и образование на деца од предучилишна возраст „25 Мај“ – Скопје, со која за индивидуален работоводен орган на Организацијата повторно е именувана Павлина Мисиркова, воспитувач.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-59/14-95
1 април 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бравко Црвенковски, с.р.

354.

Врз основа на член 96, став 3 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 април 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ТЕТОВО

1. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Гоце Делчев“ – Тетово се именуваат:

– Славољуб Филиповиќ, архитект, технички директор во „Комунапромет“ – Тетово
– Христина Стојанова, студент-апсолвент на Економскиот факултет во Скопје

2. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Лирија“ – Тетово се именуваат:

– Бранка Мисоска, професор во Училишниот центар за образование на стручни кадри во стопанството „Моша Пијаде“ – Тетово
– Неџбедин Абдиу, вработен во Собранието на општината Тетово

3. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Братство – Миџени“ – Тетово се именуваат:

– Горки Качелов, директор на Медицинска пластика – Тетово

– Латиф Сејфулаи, професор во УСО „Кирил Пејчиновиќ“ – Тетово

4. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Истикбал“ Тетово се именуваат:

– Генц Куриу, наставник во ОУ „Сабедин Бајрами“ – с. Каменане

– Крсте Кузманоски, директор на Бирото за вработување во Тетово

5. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Андреа Савески-Кикипи“ – Тетово се именуваат:

– Златко Коцески, директор на одржување на ХЕК „Југохром“ – с. Јегуновце

– Валтер Божиновски, професор во УЦ за образование на стручни кадри во стопанството „Моша Пијаде“ – Тетово

6. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Наим Фрашери“ – Тетово се именуваат:

– Кемал Лимани, пензионер

– Ракип Мазлами, педагог во ОУ „Прпарими“ с. Г. Речица

7. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Кирил и Методиј“ – Тетово се именуваат:

– Цветко Видоески, педагог во ОУ „Гоце Делчев“ – Тетово

– Махи Мисими, новинар во Редакцијата на весникот „Флака е Влазирими“

8. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Прпарими“ – с. Голема Речица се именуваат:

– Ремзифаик Илџи, инспектор во Собранието на општината Тетово

– Дрита Мемети, началник на Одделението за имотно-правни работи во Тетово

9. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Абдул Фрашери“ – с. Боговиње се именуваат:

– Мазлам Селмани, економист, вработен во Заводот за платен промет – ОЕ – Тетово

– Веби Џемаили, професор во ОУ „Кирил Пејчиновиќ“ – Тетово

10. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Сами Фрашери“ – с. Пирок се именуваат:

– Имирли Бекири, градежен инспектор во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина – ПЕ – Тетово

– Сефедин Бајраими, началник во Министерството за труд и социјална политика – ПЕ – Тетово

11. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Лирија“ – с. Жеровјане се именуваат:

– Гафур Дервиши, правник, шеф на Месната канцеларија во с. Боговиње

– Драгомир Стефановски, референт во Министерството за одбрана – ПЕ – Тетово

12. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Гоце Делчев“ – с. Стенче се именуваат:

– Маринко Ристовски, директор на АТП „Полет“ – Тетово

– Трпе Ценовски, благајник во АД Тетовска банка – Тетово

13. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Братство“ – с. Челопек се именуваат:

– Ангелко Ангеловски, претседател на Синдикатот на работниците од текстилната, кожарската и чевларската индустрија на Република Македонија

– Азис Фејзулаи, вработен во Медицинскиот центар во Тетово

14. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Коста Рацин“ – с. Брвеница се именуваат:

– Миломир Трајановски, дипл. правник, вработен во Месната канцеларија во с. Брвеница

– Здравко Здравковски, вработен во ЗИК – Тетово

15. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Луиџ Гуракуќи“ – с. Желино се именуваат:

– Шенаси Рецели, наставник во ОУ во с. Боговиње

– Асим Јусуфи, пензионер – с. Желино

16. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Пашко Васа“ – с. Групчин се именуваат:

– Фаик Демири, дипл. економист од с. Дебарце

– Ибуш Кадриу, професор во ОУ „Фан Ноли“ – с. Требош

17. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Даме Груев“ – с. Шемшево се именуваат:

– Љупчо Столевски, правник во А. Д. „Бистрица“ – с. Теарце

- Исак Абази, инженер, вработен во ХЕК „Југохром“ – с. Јегуновце
- 18. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Александар Здравковски“ – с. Јегуновце се именуваат:
 - Филко Блажевски, директор на Технички сектор во ХЕК „Југохром“ – с. Јегуновце
 - Ванчо Маркоски, референт во Правната служба во ХЕК „Југохром“ – с. Јегуновце
- 19. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Симче Настоски“ – с. Вратница се именуваат:
 - Љупчо Тасески, машински инженер во ХЕК „Југохром“ – с. Јегуновце
 - Јабланка Веселиновска, професор во УСО „Кирил Пејчиновиќ“ – Тетово
- 20. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Фаик Коница“ – с. Доброште се именуваат:
 - Славјанка Герасимовска, вработена во А.Д. „Текс“ – Тетово
 - Шукри Салиу, вработен во Министерството за одбрана – ПЕ – Тетово
- 21. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Кирил Пејчиновиќ“ – с. Теарце се именуваат:
 - Арун Локмани, вработен во ХЕК „Југохром“ – с. Јегуновце
 - Сречко Ристоски, економист, вработен во ХЕК „Југохром“ – с. Јегуновце
- 22. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Ѓерѓ Кастиоти-Скендербеу“ – с. Порој се именуваат:
 - Веби Исмаили, правник во КК „Годел“ – Тетово
 - Исен Фетаи, вработен во Центарот за социјални работи Тетово
- 23. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Реџеп Вока“ – с. Шипковица се именуваат:
 - Хамид Алиу, помошник на директорот на Заводот за платен промет – Скопје
 - Рахим Имери, професор во УСО „Кирил Пејчиновиќ“ – Тетово
- 24. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Фан Ноли“ – с. Требош се именуваат:
 - Мухамед Ракнип, наставник во ОУ „Пашко Васа“ – с. Групчин
 - Сафет Кадриу, правник, сопственик на приватна фирма во с. Стримница
- 25. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Сабедин Бајрами“ – с. Камењане се именуваат:
 - Агим Шерифи, потпретседател на Извршниот одбор на СО – Тетово
 - Шериф Мемети, помошник на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство
- 26. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Климент Охридски“ – с. Глоби се именуваат:
 - Божидар Јовановски, директор на Младинска задруга во Тетово
 - Рами Реџеми, правник, сопственик на приватна фирма
- 27. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Екрем Чабев“ – с. Слатино се именуваат:
 - Сервет Камили, секретар на ОУ „Фаик Коница“ – с. Доброште
 - Рами Велиу, професор во ОУ „Ѓ. К. Скендербеу“ – с. Порој
- 28. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Хасан Тахсини“ – с. Седларево се именуваат:
 - Акиф Белиу, матичар во с. Седларево
 - Реџеп Ибраими, вработен во Ресторанот „Амадеус“ – Тетово
- 29. За членови на Училишниот одбор на ОУ „11 Октомври“ – с. Урвич се именуваат:
 - Ајрула Идризи, судија на Општинскиот суд – Тетово
 - Гоце Поповски, професор во УСО „Кирил Пејчиновиќ“ – Тетово
- 30. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Рилин-дија“ – с. Селце се именуваат:

- Џемаил Елмази, началник во Министерството за финансии – Подрачна единица – Тетово
- Ариф Ибраими, секретар на Советот на ССМ на Општината Тетово
- 31. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Исмаил Кемаили“ – с. Нераште се именуваат:
 - Насер Небиу, директор на Работничкиот универзитет – Тетово
 - Сали Абази, професор во ОУ „Ѓ. К. – Скендербеу“ – с. Порој
- 32. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Ибрахим Темо“ – с. Стримница се именуваат:
 - Садула Халили, професор во ТУЦ „Гоце Стојчески“ – Тетово
 - Абди Муртезани, секретар на Собранието на општината Тетово
- 33. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Дервиш Цара“ – с. Долно Палчиште се именуваат:
 - Селим Велиу, наставник во ОУ „Бајрам Шабани“ – с. Камењане
 - Зејнулаи Салиу, наставник во ОУ „Братство Мигени“ – Тетово
- 34. За членови на Училишниот одбор на Основното музичко училиште во Тетово се именуваат:
 - Зоран Серафимовски, професор во УСО „Кирил Пејчиновиќ“ – Тетово
 - Магдалена Дабеска – директор на ОУ „Гоце Делчев“ – Тетово
- 35. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-57/1

1 април 1996 година
СкопјеПретседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.**355.**

Врз основа на член 96, став 3 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 април 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИТЕ ОДБОРИ ВО ОДДЕЛНИ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА СТРУМИЦА**

- 1. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Григор Прличев“ – с. Колешино се именуваат:
 - Ванчо Костадинов, директор на ПП „ПОТ“ – с. Колешино
 - Добри Андонов, дипл. екон. директор на ЈЗО „Бања Банско“ – с. Банско
- 2. За членови на Училишниот одбор на ОУ „Маршал Тито“ – с. Муртино се именуваат:
 - Алекса Смилков, комерцијалист во ПТП „КИ-ВАС“ – Струмица
 - Трајче Тренчовски, шалтерски работник во ППТ – с. Банско
- 3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-57/2

1 април 1996 година
СкопјеПретседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

356.

Врз основа на член 96, став 3 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 април 1996 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА ОУ „НАИМ ФРАШЕ-
РИ“ С. ДЕЛОГОЖДА – СТРУГА**

1. Ариф Даути се разрешува од должноста член на Училишниот одбор на ОУ „Наим Фрашери“ – с. Делогожда, Струга.

2. За член на Училишниот одбор на ОУ „Наим Фрашери“ – с. Делогожда, Струга се именува Агим Даути, гимназиски матурант.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-57/3
1 април 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

357.

Врз основа на член 36 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81; 40/87; 17/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 38/91 и 12/93) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 април 1996 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН
ОРГАН НА КДУ „БАМБИ“ – МАКЕДОНСКА КА-
МЕНИЦА**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на Комбинираната детска установа „Бамби“ – Македонска Каменица, со која за индивидуален рабoтoвoдeн oрган на Установата е именуваана Бебица Митровска, воспитувач.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-59/1
1 април 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

358.

Врз основа на член 36 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81; 40/87; 17/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 38/91 и 12/93) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 април 1996 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН
ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ
И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУ-
ЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „ПРОЛЕТ“ – СКОПЈЕ**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на Работната организа-

ција за згрижување, воспитание и образование на деца од предучилишна возраст „Пролет“ – Скопје, со која за индивидуален рабoтoвoдeн oрган на Организацијата повторно е именуваана Аргирџа Санева, професор по педагогија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-59/2
1 април 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

359.

Врз основа на член 26 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79; 51/88 и „Службен весник на РМ“ бр. 12/93) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 април 1996 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН
ОРГАН НА МУЗЕЈОТ НА ТЕТОВСКИОТ КРАЈ –
ТЕТОВО**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Соборот на работните луѓе при Музејот на тетовскиот крај – Тетово, со која за индивидуален рабoтoвoдeн oрган на Музејот е именуван Велимир Цветановски, дипл. историчар на уметноста со археологија и в.д. директор на Музејот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-64/1
1 април 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

360.

Врз основа на член 16, став 1 од Законот за сценско – уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 4/86; 51/88 и „Службен весник на РМ“ бр. 12/93), и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 април 1996 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИМЕНУВАЊЕ РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ДО-
МОТ НА КУЛТУРАТА „25 МАЈ“ – МАКЕДОНСКИ
БРОД**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Соборот на работните луѓе при Домот на културата „25 Мај“ – Македонски Брод, со која за рабoтoвoдeн oрган на Домот повторно е именуван Богоја Радески, наставник по македонски јазик.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-65/4
1 април 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

361.

Врз основа на член 16, став 1 од Законот за сценско – уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 4/86; 51/88 и „Службен весник на РМ“ бр. 12/93), и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 април 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ РАБОВОДЕН ОРГАН НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР – КУМАНОВО**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Собирот на работниците на Народниот театар – Куманово, со која за рабоводен орган на Театарот е именуван Гоце Јакимовски, дипл. историчар на уметноста со археологија, секретар на Културно-просветната заедница – Куманово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-65/5
1 април 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Цвекковски, с.р.

362.

Врз основа на член 12, став 7 од Законот за данокот на промет на производи и услуги („Службен весник на Република Македонија“, број 34/92, 3/93, 4/93, 80/93, 42/95 и 4/96), министерот за финансии донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРИМЕНАТА НА КАТАЛОГОТ НА ВРЕДНОСТИТЕ НА УПОТРЕБУВАНИ МОТОРНИ ВОЗИЛА**

1. Со ова решение се определува почетокот на примената на Каталогот на вредностите на употребувани моторни возила во издание на Министерството за финансии.

2. Каталогот од точка 1 на ова решение ќе се применува од 15 април 1996 година.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 09-3108/1
9 април 1996 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Така Фити, с.р.

363.

Врз основа на член 58, став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Сл. весник на Република Македонија“, бр. 23/95), министерот за стопанство донесува

ПРАВИЛНИК**ЗА УСЛОВИТЕ КОИ ВО ПОГЛЕД НА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА НА РАБОТНИЦИТЕ, ОПРЕМАТА И ПРОСТОРИИТЕ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДРУГИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА ЗА ДОВЕРУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА МЕТРОЛОШКА ДЕЈНОСТ (ОБЛАСТЕНИ МЕТРОЛОШКИ ЛАБОРАТОРИИ)****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат условите кои во поглед на стручната

подготовка на работниците, опремата и работните простории треба да ги исполнуваат претпријатијата и другите правни лица на кои им се доверува поправка и преглед на работни еталони, мерила или мостри на референтни материјали (во понатамошниот текст: преглед).

Член 2

Одговорниот работник кој ја води и организира работата на прегледот и неговиот заменикот треба да имаат најмалку високо образование стекнато на технички или природно - математички факултет и работно искуство од најмалку три години во областа на метрологијата, односно на утврдување на карактеристики на супстанции и материјали, освен одговорниот работник кој ја води и организира работата на прегледот на хронотохрографите и неговиот заменик, треба да имаат најмалку више образование.

Член 3

Работниците кои вршат преглед, водат записници за прегледот и ги жигосуваат работните еталони, мерилата и мострите на референтни материјали, треба да имаат најмалку средно образование од машински, електротехнички, хемиски технолошки или друг соодветен смер и работно искуство од најмалку една година на работите на преглед или изработка и одржување на мерила, односно на утврдување на карактеристиките на супстанции и материјали.

Член 4

Работниците од член 2. и 3. на овој правилник треба да го познаваат Законот за мерните единици и мерилата и важечките метролошки прописи за соодветната област.

Работниците од член 3. на овој правилник треба да бидат оспособени за примена на пропишаните начини и методи за преглед од соодветната област.

Претпријатијата и другите правни лица од член 1. на овој правилник обезбедуваат постојано стручно усовршување и осовременување на знаењето на своите работници во областа на метрологијата.

Член 5

Претпријатијата и другите правни лица од член 1. на овој правилник треба да имаат соодветни еталони, мостри на референтни материјали и помошна мерна опрема која овозможува примена на пропишаните начини и методи за преглед.

Еталоните и мострите на референтни материјали од став 1. на овој член треба да

бидат снабдени со уверение за исправноста и да се чуваат согласно со прописите, односно упатствата на производителот.

Член 6

Видот, бројот, големината и положбата на работните простории треба да биде таков да овозможува квалитетно и навремено вршење на прегледот и дејствијата неопходни за извршување на прегледот (прием, складиштење, отпрема, чистење и друг вид на припрема).

Член 7

Работната просторија во која се врши прегледот треба да биде таква што во неа да можат да се применат пропишаните начини и методи за преглед, а особено:

- 1) да има уред за одржување и мерење (по потреба и регистрација) на влијанието на микроклиматските фактори во границите пропишани за одреден вид на работни еталони, мерила, односно мостри на референтни материјали, ако тие влијаат на спроведувањето на пропишаните начини и методи на прегледот;
- 2) да биде заштитена од влијание на механички вибрации, потреси, електромагнетни пречки и сл., ако тие влијаат на примената на пропишаните начини и методи на преглед;
- 3) да има стабилни извори на електрична енергија, со пропишано заземјување и електромагнетна заштита, ако е тоа потребно за примена на пропишаните начини и методи на преглед.

Член 8

Во просторијата од член 7. на овој правилник треба да биде сместена само опремата која се користи за преглед, распоредена така да не биде изложена директно на влијанието на сончевото зрачење, како и влијанието на агресивни гасови, чад, прашина или други реагенси.

Пристапот во просторијата од став 1. на овој член треба да биде контролиран на начин кој одговара на нејзината намена, а влезот во просториите посебно уреден.

Член 9

Видовите на работни еталони и мерила чија поправка и преглед може да се довери на претпријатија и други правни лица дадени се во прилог број 1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 10

Видовите на мостри на референтни материјали чија поправка и преглед може да се довери на претпријатија и други правни лица дадени се во прилог број 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 11

Претпријатијата и други правни лица на кои им е доверен прегледот во смисла на член 58. од Законот:

- 1) обезбедуваат жигови согласно Наредба¹ за видовите и облиците на жиговите и на другите знаци како и за содржината и формата на уверението за исправноста на еталоните и мерилата што се употребуваат при прегледот на еталоните и мерилата;
- 2) се грижат за тоа нивните еталони, мостри на референтни материјали и мерна и друга техничка опрема која се користи при прегледот, да бидат редовно периодично прегледани;
- 3) ја пријавуваат секоја промена која бара измена или дополнување на решението;

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 21-3320
4 април 1996 година
Скопје

Министер за стопанство,
д-р Беким Жута, с.р.

Прилог број 1

Видови на работни еталони и мерила чија поправка и преглед може да се довери на претпријатија и други правни лица:

Шифра	Видови на работни еталони и мерила
1	2
01 ДОЛЖИНА	
	РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ)
	а) еталон - мерила (01)
01РЕ0102	- мерни лењири
01РЕ0103	- прстен

1	2
01PE0104	- цилиндер
01PE0105	- гранични паралелни мерила
01PE0106	- еталон - мерила за рамност
01PE0107	- еталон - мерила за рапавост
01PE0108	- еталон - мерила за дебелина на тенки слоеви б) еталон - уреди (02)
01PE0102	- уреди за преглед на гранични планпаралелни мерила
01PE0203	- уреди за преглед на мерни сатови
01PE0204	- уреди за преглед на ширината и надвисот на колосеците МЕРИЛА (МС)
	а) материјализирани мерила (со поделоци и гранични површини) (01)
01MC0102	- нивелмански, базни и тахиметриски летви и геодеетски лењии
01MC0103	- гранични планпаралелни мерила
01MC0104	- гранични мерила (рачви, чепови, шипки и сл.) б) специјални мерила (02)
01MC0201	- подвижни мерила (универзални подвижни мерила, длабиномери, висиномери и сл.)
01MC0202	- микрометри за внатрешни и надворешни мерења
01MC0203	- мерни сатови (компаратори) и мерила со мерен сат
01MC0204	- мерила за дебелина на обла граѓа
01MC0207	- мерила за ширина и надвис на колосеците
01MC0208	- далномери (оптоелектронски, геодеетски и сл.)
01MC0209	- диоптиметри (фокометри) в) машини за мерење на должина (03)
01MC0302	- мерни машини (за едноразмерни мерења)
01MC0303	- мерни микроскопи
01MC0304	- трикоординатни мерни машини (рачни, со компјутер водени и сл.) г) мерила на состојбата на површината и обликот (04)
01MC0401	- уреди за мерење на рапавоста (од контактен и бесконтактен тип)
01MC0402	- мостри за визуелно испитување на состојба на површината
01MC0403	- мерни плочи
01MC0404	- уреди за мерење на рамноста
01MC0405	- уреди за мерење на кружноста

03 ЗАФАТНИНА

	МЕРИЛА (МС)
	б) точности (02)
03MC0206	- цистерни
03MC0207	- резервоари, танкови и танкери
03MC0208	- разладни уреди за млеко - лактофризи

04 АГОЛ ВО РАМНИНА

	РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ)
	а) еталон - мерила (01)
04PE0101	- оптички призми и полигони
04PE0102	- гранични мерила на агол б) еталон - уреди (02)
04PE0201	- гониометри
04PE0202	- автоколимати
04PE0203	- плочи со поделци и апарати
04PE0204	- уреди за испитување на либели
04PE0305	- уреди за испитување на агли МЕРИЛА (МС)
	а) материјализирани мерила (01)
04MC0101	- гранични мерила на агли
04MC0102	- оптички полигони
04MC0103	- скали со кружна поделба (стаклени, метални и сл.) б) специјални мерила за агол (02)

1	2
04MC0201	- агломери
04MC0202	- агли
04MC0203	- либели (центрични, оптички, електронски и сл.)
04MC0204	- столови со поделци и апарати
04MC0205	- теодолити, нивелири
04MC0206	- гониометри
04MC0207	- автоколиматори
04MC0208	- синусни лењери и уреди кои мерат по синусен (тангенсен) принцип

06 ПРИТИСОК

	РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ)
	в) еталон - инструменти (03)
06PE0301	- манометри, вакуумметри и мановакуумметри со еластичен мерен елемент, класа на точност 0,1; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,6
06PE0302	- манометри, вакуумметри и мановакуумметри со мерен претворувач, класа на точност 0,1; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,6
	МЕРИЛА (МС)
	а) со општа намена (01)
06MC0101	- манометри, вакуумметри и мановакуумметри со еластичен мерен елемент, класа на точност 0,1; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,6; 1
06MC0102	- манометри, вакуумметри и мановакуумметри со еластичен мерен елемент, класа на точност 1,6; 2; 4
06MC0103	- манометри, вакуумметри и мановакуумметри со мерен претворувач
06MC0104	- мерила на притисок со столб од течност
	б) со посебна намена (02)
06MC0203	- барометри и барографи

07 СИЛА

	РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ)
	б) инструменти (02)
07PE0201	- динамометри со класа на точност 0,1; 0,2; 0,5
	МЕРИЛА (МС)
	а) со општа намена (01)
07MC0101	- динамометри
	б) со посебна намена (02)
07MC0201	- мерила за мерење на сила на кочење кај моторни возила
07MC0202	- уреди за проверка на усмереноста на предните тркала кај моторните возила (нагазна плоча)

08 ТВРДИНА И ОСТАНАТИ МЕХАНИЧКИ
КАРАКТЕРИСТИКИ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ

	РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ)
	а) за тврдина (01)
08PE0101	- плочки за тврдина по Бринел
08PE0102	- плочки за тврдина по Викерс
08PE0103	- плочки за тврдина по Роквел
	МЕРИЛА (МС)
	а) за тврдина (01)
08MC0101	- уреди за испитување тврдина по Бринел
08MC0102	- уреди за испитување тврдина по Викерс
08MC0103	- уреди за испитување тврдина по Роквел
08MC0104	- уреди за испитување тврдина по Шор
08MC0105	- мерила за тврдина на гуми
	б) останати механички карактеристики на материјалите (02)
08MC0201	- уреди за испитување на жилавост
08MC0202	- уреди за мерење на цврстина
08MC0203	- уреди за динамички испитување на цврстината
08MC0204	- уреди за испитување на опруги

1	2
09 ГУСТИНА	
	МЕРИЛА (МС)
	а) ареометри (со или без термометар) - (01)
09МС0101	- ареометри со општа намена
09МС0102	- лактодензиметри
09МС0103	- сахариметри
09МС0104	- широмери
09МС0105	- уринометри
10 КОНЦЕНТРАЦИЈА (СОДРЖИНА)	
	МЕРИЛА (МС)
	а) содржина на алкохол (01)
10МС0101	- алкохолometri (со или без термометар)
10МС0102	- ебулиоскоп по Малиган
10МС0103	- ебулиоскоп по Салерон
	б) содржина на маснотии (02)
10МС0202	- бутирометри за млеко
10МС0203	- бутирометри за павлака
10МС0204	- бутирометри за сирење
10МС0205	- бутирометри за останатите млачни производи
	г) содржина на гасни компоненти (04)
10МС0401	- анализатори на гасови кои работат на принципот на апсорпција на инфрацрвено зрачење
10МС0402	- останати анализатори на гасови
	д) останато (05)
10МС0501	- опациметри (уреди за одредување на содржина на чад и други цврсти материи во издувните гасови на дизел моторите)
11 ИНДЕКС НА ПРЕКРШУВАЊЕ	
	МЕРИЛА (МС)
	а) рефрактометри (01)
11МС0101	- рефрактометри рачни
11МС0102	- рефрактометри по Абе
11МС0103	- рефрактометри електронски
12 ВИСКОЗНОСТ	
	МЕРИЛА (МС)
	а) вискозиметри (01)
12МС0101	- капиларни вискозиметри
12МС0102	- вискозиметри со топче што паѓа
12МС0103	- ротациони вискозиметри
12МС0104	- други видови на вискозиметри
13 ТЕМПЕРАТУРА	
	РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ)
	а) стаклени термометри со течност (01)
13РЕ0101	- живини термометри
	б) отпорни термометри на база на метал (02)
13РЕ0201	- платински отпорни термометри
	в) термопарови (03)
13РЕ0301	- термопарови платина-родиум(10%)/платина
13РЕ0302	- термопарови платина-родиум(13%)/платина
	г) термометри на база на термичко зрачење (04)

1	2
13PE0401	- температурни ламба
13PE0402	- радијациони пирометри
	МЕРИЛА (МС)
	а) отпорни термометри (01)
13MC0101	- отпорни термометри на база на метали
13MC0102	- отпорни термометри на база на полупроводници
13MC0103	- мерила со отпорни термометри
	б) термопарови (02)
13MC0201	- термопарови на база на скапоцени метали
13MC0202	- термопарови на база на нескатоцени метали
13MC0203	- мерила со термопарови
	в) стаклени термометри полнети со течност (03)
13MC0301	- живини термометри
13MC0302	- алкохолни термометри
13MC0303	- термометри за посебна намена
	г) термометри на база на термичко зрачење (04)
13MC0401	- оптички пирометри
13MC0402	- фотоелектрични пирометри
13MC0403	- пирометри на база на спектрален однос (двобојни пирометри)
13MC0404	- радијациони пирометри
	д) медицински и ветеринарни термометри (05)
13MC0501	- медицински (хумани) термометри - живини
13MC0502	- медицински (хумани) термометри - електрични
13MC0503	- ветеринарни термометри
13MC0504	- инкубаторски термометри
	ф) специјални термометри (06)
13MC0601	- манометарски термометри
13MC0602	- биметални термометри
13MC0603	- кварцни термометри
13MC0604	- Бекманови термометри
13MC0605	- логометри
13MC0606	- метеоролошки термометри
13MC0607	- силотермометри

14 ВРЕМЕ И ФРЕКВЕНЦИЈА

	РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ)
	а) за време (01)
14PE0102	- уреди за испитување на секундомери
14PE0106	- часовни компаратори
	МЕРИЛА (МС)
	а) за време (01)
14MC0101	- механички и електромеханички секундомери
14MC0102	- електронски секундомери
14MC0103	- часовници
14MC0109	- часовници за паркирање на возила
	б) за фреквенција (02)
14MC0201	- фреквенцметри (електронски)
14MC0202	- фреквенцметри (механички), со класа на точност од 0.05 до 0.5
14MC0203	- фреквенцметри (механички), со класа на точност од 1 до 5
14MC0204	- претворувачи на фреквенција (делители, множачи, мешачи и сл.)

15 ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ ГОЛЕМИНИ

	РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ)
	а) за електрична струја, електричен напон и сродни големини (01)
15PE0101	- амперметри
15PE0102	- ќелии за електромоторна сила
15PE0103	- електронски еталони за електричен напон

1	2
15PE0104	- волтметри
15PE0105	- делители на напон
15PE0111	- отоци (шентови)
15PE0112	- потенциометри (компензатори)
15PE0114	- мултиметри
15PE0115	- конвертори
15PE0116	- нулдетектори
	б) за електрична моќност, електрична енергија и сродни големини (02)
15PE0201	- ватметри
15PE0202	- варметри
15PE0203	- фазметри
15PE0204	- работни еталони за фактор на моќноста
15PE0209	- конвертори
	в) за електрична отпорност, електрична капацитивност, електрична индуктивност и сродни големини (03)
15PE0301	- еталон - отпорници
15PE0302	- декади на електрични отпори
15PE0303	- мери за електрична капацитивност
15PE0304	- мери за електрична индуктивност
15PE0305	- мерни мостови
15PE0306	- калибратори
	г) за магнетни големини (04)
15PE0401	- мерни калеми (соленоиди)
15PE0402	- мерни стални магнети
15PE0403	- еталони за магнетно поле
15PE0404	- еталони за магнетен флукс
15PE0405	- еталони за магнетна индукција
	д) за електромагнетни големини со висока фреквенција (05)
15PE0501	- еталони на електромагнетни големини со висока фреквенција
	МЕРИЛА (МС)
	а) за електрична струја, електричен напон, и сродни големини (01)
15MC0101	- амперметри - електронски
15MC0102	- амперметри - електромеханички
15MC0103	- волтметри - електронски
15MC0104	- волтметри - електромеханички
15MC0108	- мерни извори
15MC0109	- мерен прибор (отоци, предотпотници, делители - сонди и сл.)
15MC0110	- мерила со повеќе функции (мултиметри)
15MC0111	- мерила на електрично поле
15MC0112	- конвертори (AC/DC и сл.)
15MC0113	- нулдетектори
	б) за електрична моќност, електрична енергија и сродни големини (02)
15MC0201	- ватметри - електронски
15MC0202	- ватметри - електромеханички
15MC0203	- варметри - електронски
15MC0204	- варметри - електромеханички
15MC0205	- фазметри - електронски
15MC0206	- фазметри - електромеханички
15MC0207	- мерила на факторот на моќноста - електронски
15MC0208	- мерила на факторот на моќноста - електромеханички
	в) за електрична отпорност, електрична капацитивност, електрична индуктивност и сродни големини (03)
15MC0301	- омметри и мерила на импеданса
15MC0302	- мерила на проводност и мерила на адмитанса
15MC0303	- мерила на капацитивност
15MC0304	- мерила на индуктивност
15MC0305	- мерила на електрична отпорност, електрична капацитивност и електрична индуктивност

1	2
15MC0306	- мерни отпорници
15MC0307	- декади на електрични отпори
15MC0308	- мерни кондензатори
15MC0309	- декади на електрични капацитети
15MC0310	- мерни калеми
15MC0311	- декади на електрични индуктивитети
15MC0312	- мерила на електрична отпорност на заземјување
15MC0313	- мерила на електрична отпорност на изолација
15MC0314	- мерила на електрична отпорност на јамка г) за магнетни големини (04)
15MC0401	- мери (калеми, соленоиди, стални магнети и сл.)
15MC0402	- компаси (магнетни, електронски и сл.)
15MC0403	- мерила за утврдување на карактеристиките на магнетните материјали (пермеаметри, хистерезисметри, коерциметри и сл.)
15MC0404	- флуксметри (веберметри и сл.)
15MC0405	- тесламетри
15MC0406	- магнетометри
15MC0407	- останати мерни сретства (конвертори, сонди и сл.) д) за електромагнетни големини со висока фреквенција (05)
15MC0501	- мери за електромагнетни големини со висока фреквенција
15MC0502	- мерила за електромагнетни големини со висока фреквенција ѓ) останати мерни средства на електромагнетни големини (06)
15MC0601	- мерни генератори (на шум, функции, импулси и сл.)
15MC0602	- осцилоскопи (осцилографи)
15MC0603	- анализатори на спектарот на сигнали
15MC0604	- анализатори на формата на таласот
15MC0605	- анализатори на логика
15MC0606	- мерила на изобличување и модулација (анализатори, калибратори и сл.)
15MC0607	- мерила на слабеењето и рефлексивната (ослабувачи, филтри и сл.)

16 ФОТОМЕТРИСКИ ГОЛЕМИНИ

	РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ)
	а) за осветленост (02)
16PE0201	- еталон - луксметри
	б) за луминанција (03)
16PE0301	- еталон - луминансметри
	в) за светлосен флукс (04)
16PE0401	- фотометриски сијалици, инкадесцентни, $T_0 = 2800K$
16PE0402	- фотометриски сијалици, инкадесцентни, $T_0 = 2360K$
16PE0403	- фотометриски сијалици со празнење г) за температура на боја (05)
16PE0501	- фотометриски сијалици
16PE0502	- фотометриски сијалици со конверзионни филтри
16PE0503	- Б/Р приемници со показан (мерен) инструмент д) за пропусливост (06)
16PE0601	- неутрални филтри
	ѓ) за рефлексивност (07)
16PE0701	- дифузно рефлектирачки плочки
	е) за осветленост и луминанција (08)
16PE0801	- еталон - фотометри
	ж) за светлосна јачина, осветленост и температура на боја (09)
16PE0901	- фотометриски сијалици, инкадесцентни, $T_0 = 2800K$
16PE0902	- фотометриски сијалици, инкадесцентни, $T_0 = 2856K$
16PE0903	- фотометриски сијалици, инкадесцентни, $T_0 = 2360K$
16PE0904	- светлосни диоди (ЛЕД - диоди)
	МЕРИЛА (МС)
	б) за осветленост (02)
16MC0201	- луксметри

1	2
16MC0202	- фотометриски приемници со показан (мерен) инструмент
16MC0203	- уреди за проверка на долгото и средното светло во возилата (реглоскоп) в) за луминанција (03)
16MC0301	- луминансметри
16MC0302	- фотометриски приемници со показан (мерен) инструмент г) за светлосен флукс (04)
16MC0401	- фотометриски сијалици, инкадесцентни, $T_6 = 2800K$
16MC0402	- фотометриски сијалици, инкадесцентни, $T_6 = 2360K$
16MC0403	- фотометриски сијалици со празнење
16MC0405	- уреди за мерење на светлосен флукс д) за температура на боја (05)
16MC0501	- фотометриски сијалици
16MC0502	- фотометриски сијалици со конверзиони филтри
16MC0503	- Б/Р приемници со показан (мерен) инструмент
16MC0504	- уреди за мерење на температура на боја ф) за пропусливост (06)
16MC0601	- неутрални филтри
16MC0602	- уреди за мерење на пропусливоста ж) за рефлексивност (07)
16MC0701	- дифузно рефлектирачки плочки
16MC0702	- уреди за мерење на рефлексивноста е) за осветленост и луминанција (08)
16MC0801	- фотометри з) за светлосна јачина, осветленост и температура на боја(09)
16MC0901	- фотометриски сијалици, инкадесцентни, $T_6 = 2800K$
16MC0902	- фотометриски сијалици, инкадесцентни, $T_6 = 2856K$
16MC0903	- фотометриски сијалици, инкадесцентни, $T_6 = 2360K$
16MC0904	- светлосни диоди
16MC0905	- фотометриски сијалици со празнење
16MC1001	и) за повеќе фотометриски големини (10) - фотометри

17 РАДИОМЕТРИСКИ ГОЛЕМИНИ

	РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ)
	а) за јачина на зрачење (01)
17PE0101	- модели на апсолутно црно тело
17PE0102	- радиометриски сијалици
	б) за озраченост (ирадијанција) (02)
17PE0201	- модели на апсолутно црно тело
17PE0202	- радиометриски сијалици
17PE0203	- апсолутни радиометри
17PE0204	- радиометриски приемници со показан (мерен) инструмент
17PE0205	- интеграциони сфери со радиометриска сијалица в) за радијанција (03)
17PE0301	- модели на апсолутно црно тело
17PE0302	- радиометриски сијалици
17PE0303	- еталон - радијансметри
17PE0303	- интеграциони сфери со радиометриска сијалица г) за мокност (флукс) на зрачењето (04)
17PE0401	- радиометриски сијалици
17PE0401	- еталон гониометри д) за спектрална јачина на зрачењето (05)
17PE0501	- модели на апсолутно црно тело
17PE0502	- радиометриски сијалици ф) за спектрална озраченост (06)
17PE0601	- модели на апсолутно црно тело
17PE0602	- радиометриски сијалици

1	2
17PE0603	- еталон - спекторрадиометри
17PE0604	- интеграциони сфери со радиометриска сијалица е) за спектрална радијанција (07)
17PE0701	- модели на апсолутно црно тело
17PE0702	- радиометриски сијалици
17PE0703	- еталон - спекторрадијансметри
17PE0704	- интеграциони сфери со радиометриска сијалица ж) за спектрална моќност (флукс) на зрачењето (08)
17PE0801	- радиометриски сијалици
17PE0802	- еталон гониометри з) за повеќе радиометриски големини (09)
17PE0901	- модели на апсолутно црно тело
17PE0902	- радиометриски сијалици
17PE0903	- еталон - радиометри
17PE0904	- интеграциони сфери со радиометриска сијалица
17PE0905	- еталон - спекторрадиометри
	МЕРИЛА (МС)
	а) за јачина на зрачењето (01)
17МС0101	- радиометриски сијалици
17МС0102	- уреди за мерење на јачина на зрачењето б) за озраченост (ирадијанција) (02)
17МС0201	- радиометриски сијалици
17МС0202	- радиометри в) за радијанција (03)
17МС0301	- радиометриски сијалици
17МС0302	- радијансметри г) за моќност (флукс) на зрачењето (04)
17МС0401	- радиометриски сијалици
17МС0402	- гониометри
	д) за спектрална јачина на зрачењето (05)
17МС0501	- радиометриски сијалици
17МС0502	- уреди за мерење на спектрална јачина на зрачењето ѓ) за спектрална озраченост (06)
17МС0601	- радиометриски сијалици
17МС0602	- спекторрадиометри е) за спектрална радијанција (07)
17МС0701	- радиометриски сијалици
17МС0702	- спекторрадијансметри ж) за спектрална моќност (флукс) на зрачењето (08)
17МС0801	- радиометриски сијалици
17МС0802	- гониометри з) за повеќе радиометриски големини (09)
17МС0901	- радиометриски сијалици
17МС0902	- радиометри
17МС0903	- спекторрадиометри

18 КОЛОРИМЕТРИЈА И СПЕКТРОФОТОМЕТРИЈА

	РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ)
	а) за координати на бои (01)
18РЕ0101	- еталон филтри за боја
18РЕ0102	- рефлектирачки еталони за боја
18РЕ0103	- еталон - колориметри б) за трихроматски координати (02)
18РЕ0201	- хорматски еталон - филтри
18РЕ0202	- рефлектирачки хроматски еталони
18РЕ0203	- еталон - колориметри в) за спектрална пропусливост (03)

1	2
18PE0301	- еталон - филтри за спектрална пропусливост
18PE0302	- еталон - спектрофотометри г) за спектрална рефлексивност (04)
18PE0401	- еталони за спектрална рефлексивност
18PE0402	- еталон - спектрофотометри д) за повеќе големини (05)
18PE0501	- еталон - филтри
18PE0502	- рефлектирачки еталони
18PE0503	- еталон - колориметри
18PE0504	- еталон - спектрофотометри МЕРИЛА (МС) а) за координати на бои (01)
18MC0101	- филтри за боја
18MC0102	- рефлектирачки мери за боја
18MC0103	- колориметри б) за трихроматски координати (02)
18MC0201	- хроматски филтри
18MC0202	- рефлектирачки хроматски мери
18MC0203	- колориметри в) за спектрална пропусливост (03)
18MC0301	- филтри за спектрална пропусливост
18MC0302	- спектрофотометри г) за спектрална рефлексивност (04)
18MC0401	- мери за псектрална рефлексивност
18MC0402	- спектрофотометри д) за повеќе големини (05)
18MC0501	- филтри
18MC0502	- рефлектирачки мери
18MC0503	- колориметри
18MC0504	- спектрофотометри

19 АКТИВНОСТ НА РАДИОАКТИВНИ ИЗВОРИ

	РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ)
	а) α зрачење (01)
19PE0101	- пропорционални бојачи
19PE0102	- сцинтилациони бројачи
19PE0103	- полупроводнички бројачи
19PE0104	- 2π јонизациони комори
	б) β зрачење (02)
19PE0201	- пропорционални бојачи
19PE0202	- течни сцинтилациони бојачи
19PE0203	- пластични сцинтилациони бројачи
19PE0204	- Гајгер - Милерови бројачи
	в) γ зрачење (03)
19PE0301	- полупроводнички бројачи
19PE0302	- сцинтилациони бројачи
19PE0303	- јонизациони комори
	МЕРИЛА (МС)
	а) α зрачење (01)
19MC0101	- јонизациони комори
19MC0102	- сцинтилациони бројачи
19MC0103	- полупроводнички бројачи
19MC0104	- пропорционални бојачи
	б) β зрачење (02)
19MC0201	- течни сцинтилациони бојачи
19MC0202	- пластични сцинтилациони бројачи
19MC0203	- пропорционални бојачи

1	2
19MC0204	- Гајгер - Милерови бројачи
19MC0205	- јонизациони комори в) у зрачење (03)
19MC0301	- јонизациони комори
19MC0302	- сцинтилациони бројачи
19MC0303	- полупроводнички бројачи
20 ЕКСПОЗИЦИОНА ДОЗА НА ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ	
	РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ)
20PE0101	а) за заштита од зрачење (01) - јонизациони комори со шуплина
20PE0201	б) за радиотерапија (02) - јонизациони комори со шуплина
	МЕРИЛА (МС)
20MC0101	а) за заштита од зрачење (01) - дозиметри
20MC0102	б) за радиотерапија (02) - дозиметри
21 АПСОРБИРАНА ДОЗА НА ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ	
	РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ)
21PE0101	а) за заштита од зрачење и радиотерапија (01) - хемиски дозиметри
21PE0102	- дозиметри со јонизациона комора
21PE0103	- термолуминисцентни дозиметри
	МЕРИЛА (МС)
	а) за заштита од зрачење и радиотерапија (01)
21MC0101	- хемиски дозиметри
21MC0102	- дозиметри со јонизациона комора
21MC0103	- термолуминисцентни дозиметри
21MC0104	- филм - дозиметри
80 ЗВУК	
	РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ)
80PE0101	- пистофони
80PE0102	- кондензаторкси микрофони
	МЕРИЛА (МС)
80MC0101	- мерила на ниво на звукот
80MC0102	- калибратори за звук
80MC0103	- микрофони
80MC0104	- аудиометри
80MC0105	- мерила на ниво на бучавоста
80MC0106	- останати мерила
99 ЕТАЛОНИ И МЕРИЛА ЗА СПЕЦИЈАЛНА НАМЕНА И ОСТАНАТИ ФИЗИЧКИ ГОЛЕМИНИ	
	МЕРИЛА (МС)
	а) во сообраќајот (01)
99MC0101	- мерила за прејден пат
99MC0102	- хронотахографи
	б) за момент на сила (02)
99MC0201	- момент - клучеви

Прилог број 2

Видови на мостри на референтни материјали чија поправка и преглед може да се довери на претпријатија и други правни лица:

Шифра	Видови на мостри на референтни материјали
1	2
МОСТРИ НА РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИЈАЛИ (РМ)	
	ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ХЕМИСКИ СОСТАВ (ХС)
РМХС01	- руди и минерали;
РМХС02	- цврсти минерални горива (јаглен, кокс, брикет);
РМХС03	- нуклеарни материјали;
РМХС04	- гасови и гасни смеси;
РМХС05	- сурово и лиено железо;
РМХС06	- фери - легури;
РМХС07	- челик;
РМХС08	- обоени метали и нивни легури;
РМХС09	- стакло, керамика, огноотпорни материјали;
РМХС10	- пластични маси, гуми, пластомери;
РМХС11	- биолошки материјали, храна;
РМХС12	- биомедицински, клинички и фармацевтски супстанции;
РМХС13	- нафта и деривати на нафта;
РМХС14	- металооргански соединенија;
РМХС15	- хемикалии, неоргански;
РМХС16	- хемикалии, органски;
	ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ФИЗИЧКИ ОСОБИНИ (ФО)
РМФО01	- референтни раствори за јонска активност (pH+, pD и pH- вредности);
РМФО02	- бензоови киселини за топлотно согорување;
РМФО03	- изолациони материјали и стакло за топлотна проводност;
РМФО04	- органски супстанции и високочисти метали за точка на топење и точка на стврднување;
РМФО05	- келии за дефиниција на фиксни точки на температура;
РМФО06	- обоени и неутрални филтри за спектрофотометрија;
РМФО07	- неоргански материјали за специфични површински ефекти (рапавост, дебелина на пресвлека);
РМФО08	- еталонски масла и специјални стакла за вискозност;
РМФО09	- органски супстанции и специјални стакла за густина;
РМФО10	- органски супстанции и специјални стакла за индекс на рефракција и дисперзија;
РМФО11	- поликристален алуминиум за модул на еластичноста;
РМФО12	- полимерни материјали за моларна маса и реолошки особини на полимерите;
РМФО13	- метални мостри за магнетна суцептибилност и магнетен момент;
РМФО14	- синтетска гума за феромагнетна резонанца;
РМФО15	- радионуклеиди (разни) за активност;
РМФО16	- чисти β - емитери за активност;
РМФО17	- γ - референтни извори за активност;
РМФО18	- референтни радиациони извори за активност;
РМФО19	- ¹⁴ C и ³ H супстанции (разни) за активност;
РМФО20	- референтни неутронски извори (разни) за брзина на емисија на честички и енергија;
РМФО21	- референтни раствори и полимерни дискови за диелектрична константа;
РМФО21	- органски и неоргански супстанции за DTA и DSC;

364.

Врз основа начлен 61 став 2. од Законот за мерните диници и мерилата ("Сл. весник на Република Македонија", бр. 23/95), министерот за стопанство донесува

**ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА КОЈ ЗАВОДОТ ЗА
СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛО-
ГИЈА ГИ ДОВЕРУВА ПОПРАВКАТА И
ПРЕГЛЕДОТ НА РАБОТНИТЕ ЕТА-
ЛОНИ, МОСТРИТЕ НА РЕФЕРЕНТНИ
МАТЕРИЈАЛИ И МЕРИЛАТА НА ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈАТА И ДРУГИТЕ ПРАВНИ
ЛИЦА (ОВЛАСТЕНИ МЕТРОЛОШКИ
ЛАБОРАТОРИИ)**

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на кој Заводот за стандардизација и метрологија (во понатамошниот текст: Завод) ги доверува поправката и прегледот на работните еталони, мострите на референтни материјали и мерилата на претпријатијата и другите правни лица (во понатамошниот текст: преглед) според член 58, став 1. и член 59. од Законот за мерните единици и мерилата (во понатамошниот текст: Закон).

Член 2

Барањето на претпријатијата и другите правни лица (во понатамошниот текст: подносител на барањето) за доверување на поправка и преглед на работни еталони, мерила или мостри на референтни материјали содржи:

- 1) фирма и седиште на подносителот на барањето;
- 2) назив на организационата единица во чии рамки ќе се врши прегледот;
- 3) видот на овластувањето во смисла на член 58. или 59. од Законот;
- 4) податоци за одговорниот работник и неговиот заменик:
име и презиме, работно место на кое е распореден (според општиот акт за систематизација на работните места), квалификација (стручна спрема, назив на завршено училиште или факултет со смер - одсек, стекнато звање) и должина на работното искуство во метролошката дејност;
- 5) список на работните еталони, мерилата и мострите на референтни материјали, за кои се бара доверување на прегледот. За секој работен еталон, мерило и мостра на референтен материјал, списокот содржи:

- назив на работниот еталон, мерилото или мострата на референтен материјал според Правилникот за условите кои во поглед на стручната подготовка на работниците, опремата и просториите треба да ги исполнуваат претпријатијата и другите правни лица за доверување за вршење на метролошка дејност (овластени метролошки лаборатории);
 - мерен опсег на еталоните, мерилата, односно својства на мострите на референтни материјали;
 - граници на дозволени грешки или класа на точност;
 - ограничувачки фактори (нпр. облик, подрачје и др.);
 - прописот според кој ќе се врши прегледот;
- 6) податоци за тоа дека работниците го познаваат Законот и важечките метролошки прописи за соодветна област.

Член 3

Кон барањето од член 2. на овој правилник се поднесува и елаборат кој содржи:

- 1) организациона шема од која се гледа организационата поврзаност на организационата единица во рамките на која се врши прегледот со останатите организациони единици;
- 2) внатрешна организација на организационата единица од точка 1. на овој член, со список на работниците и називот на нивните работни места (според општиот акт за систематизацијата на работните места), квалификација (стручно образование, назив на завршената школа или факултет, со смер - одсек и стекнато звање), должина на работното искуство во метролошката дејност и интерни овластувања во врска со метролошката дејност (одговорен работник, заменик одговорен работник, овластен работник или работник од пратечка дејност);
- 3) документи од кои се гледа дека подносителот на барањето е регистриран за вршење на метролошката дејност (преглед на мерила, сервис на мерила, утврдување на квалитет, развој на мерни методи, производство на мерила и слично), ако барањето е поднесено во смисла за доверување на прегледот според член 58. или 59. од Законот.

- 4) список и кратка содржина на интерните акти со кои подносителот на барањето ја уредил метролошката дејност;
- 5) регистер на еталоните, мострите на референтни материјали и мерна и друга техничка опрема кои се користат за прегледот. За секој работен еталон, мостра на референтен материјал и мерна и друга техничка опрема регистерот содржи:
 - назив на еталонот, мострата на референтниот материјал и мерната и друга техничка опрема кои се користат за прегледот;
 - назив на производителот;
 - тип, сериски број и година на производство;
 - мерен опсег, односно својства на мострата на референтниот материјал;
 - мерна несигурност (граници на дозволени грешки, класа на точност и др.);
 - ограничувачки фактори (нпр. облик, подрачје и др.);
- 6) копија од уверенијата за исправност на еталоните, мострите на референтни материјали и мерната и друга техничка опрема кои се користат за преглед;
- 7) нацрт и опис на просториите, со прикажан начин за обезбедување на микроклиматските услови и неопходните заштити;
- 8) детален опис на процесот на изработка или процесот на испитување на мерилата, ако барањето за доверување е поднесено во мисла на член 59. од Законот.

Член 4

Во просториите на подносителот на барањето Заводот утврдува дали се исполнети условите во смисла на:

- 1) степенот и видот на стручната спрема на работниците, должината на работното искуство, познавање на метролошките прописи и оспособеноста за примена на пропишаните начини и методи на преглед. Проверувањето на тие услови се утврдува со увид во општо акт за систематизација на работните места, со разговор и со изведување барем на еден потполн преглед;
- 2) расположивата опрема, со споредување на податоците во поднесеното барање и на основа на увид на состојбата и начинот на чување на опремата;
- 3) работните простории, со споредување на нацртот и описот од поднесеното барање, со преглед на записите за микроклиматските услови, евентуално

мерење на битни влијателни фактори и со увид во организацијата на работите што ќе се вршат во поедините простории;

- 4) автоматизираност на процесот на изработка или процесот на испитување на мерила, со увид во тој процес, ако доверувањето на прегледот е во смисла на член 59. од Законот.

Подносителот на барањето може на предлог на Заводот да изврши измени и дополненија во текот на утврдувањето дали се исполнети условите од став 1. на овој член.

Член 5

Решението за доверување на преглед содржи:

- 1) фирма и седиште на подносителот на барањето, со назив на организационата единица во чии рамки ќе се врши прегледот;
- 2) податоци за работните еталони, мерилата или мострите на референтни материјали со нивните метролошки својства, кои подносителот на барањето може да ги прегледува;
- 3) податоци за еталоните, мострите на референтни материјали, мерната и друга опрема, со нивните метролошки својства, со кои ќе се врши прегледот;
- 4) број на жигот со кој ќе се потврдува исправноста на работниот еталон, мерилото или мострата на референтен материјал;
- 5) име и презиме на одговорниот работник кој ја води и организира работата на прегледот и неговиот заменик;
- 6) рок на важност на решението.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 21-3320
4 април 1996 година
Скопје

Министер за стопанство,
д-р Бекир Жута, с.р.

365.

Врз основа на член 36 став 5. од Законот за мерните единици и мерилата („Сл. весник на Република Македонија“, бр. 23/95), министерот за стопанство донесува

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА КОЈ СЕ ВРШИ ИСПИТУВАЊЕ НА ТИПОТ НА МЕРИЛОТО

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на кој Заводот за стандардизација и метрологија (во понатамошниот текст: Завод) го врши испитувањето на типот на

мерилото, содржината на барањето, видот на техничката документација, бројот на мерилата во мострата, постапката за испитување на типот на мерилото, содржината на решението за одобрение на типот на мерилото и др., односно дополнителното испитување на типот на мерилото.

Член 2

Барањето за испитувањето на типот на мерилото содржи:

- 1) фирма и седиште на производителот на мерилото;
- 2) назив на мерилото;
- 3) ознака на типот на мерилото (основ-на ознака);
- 4) податоци за намената на мерилото;
- 5) основни податоци за метролошките својства на мерилото;
- 6) предлог на лабораторија (лаборатории) каде што ќе се врши испитувањето на типот на мерилото.

Со барањето од став 1. на овој член се приложуваат:

- 1) техничка документација за мерилото;
- 2) мостра на мерилото;
- 3) знак на производителот доколку го има.

Член 3

Техничката документација за мерилото содржи:

- 1) класа на точност, односно граници на дозволени грешки на мерилото;
- 2) мерен опсег на мерилото, односно номинални вредности;
- 3) референтни услови и номинален опсег на употреба;
- 4) технички опис на основните карактеристики на конструкцијата и функционалноста на мерилото;
- 5) цртеж, кинематска шема, односно шема на спојување и фотографија на мерилото, погодна за умножување, врз основа на што може да се идентификува мерилото;
- 6) предлог натписи и ознаки на мерилото;
- 7) предлог на видовите и местата за ставање на жиговите;
- 8) упатство на производителот за начинот на употребата на мерилото;
- 9) резултати од испитувањата на мерилото што ги направил производителот на мерилото;
- 10) исправи кои одговараат на решението за одобрение на типот на мерилото што ги издале надлежни органи или институции во странство - за увезени мерила, доколку ги има.

Ако техничката документација од став 1. на овој член не содржи некој податок битен за испитување на типот на

мерилото, по барање на Заводот, подносителот на барањето го доставуваат тој податок.

Член 4

Како мостра за испитување на типот на мерилото се поднесува најмалку еден примерок. На барање на Заводот, подносителот на барањето треба да достави потребен број на мостри нови мерила, зависно од видот и принципот на работа на мерилото чиј тип се испитува.

Член 5

Барањето за дополнително испитување на типот на мерилото, покрај податоците од член 2. став 1. на овој правилник, ја содржи и службената ознака на одобрениот тип на мерило.

Со барањето од став 1. на овој член се приложува и документација за измената, односно преправката на мерилото и мостра на изменетото, односно преправеното мерило.

Член 6

Испитувањето на типот на мерилото опфаќа преглед на техничката документација за мерилото и испитување на метролошките својства и употребливоста на типот на мерилото.

Член 7

За испитувањето на типот на мерилото се води записник што содржи:

- 1) податоци за подносителот на барањето, производителот на мерилото, метролошките услови врз основа на кои е извршено испитувањето на типот на мерилото и потрошеното време за испитувањето на типот на мерилото, број на испитувани мерила, број на задржани мерила, место и датум на испитувањето и друго;
- 2) резултати од испитувањето на типот на мерилото;
- 3) посебни податоци за испитувањето на типот на мерилото и општи забелешки за метролошките својства и употребливоста на типот на мерилото.

Член 8

Решението за одобрение на типот на мерилото содржи:

- 1) фирма и седиште на подносителот на барањето;
- 2) назив на мерилото;
- 3) ознака на типот на мерилото (основ-на ознака);
- 4) фирма, односно назив и седиште и знак на производителот на мерилото;
- 5) службена ознака на типот на мерилото, која ја уврдува Заводот и која

- служи за идентификација на одобрениот тип на мерилото;
- 6) рок на важност на решението;
 - 7) ограничување на бројот на мерила од истиот тип што можат да се поднесат на прв преглед;
 - 8) податоци за метролошките својства врз основа на кои е извршено испитувањето на типот;
 - 9) прилог кој содржи податоци за метролошките својства на мерилото (класа на точност, односно граници на дозволени грешки, мерен опсег, односно негова номинална вредност, референтни услови и номинални граници за употреба, намена на мерилото, функционалност на мерилото и опис на основните карактеристики на конструкцијата, натиписи и ознаки и други својства на мерилото), метролошки лаборатории во кои е извршено испитувањето на типот на мерилото и податоци за прегледот и жигосувањето на мерилото (метролошко упатство по кое ќе се врши прегледот на мерилото, видови на жигови и место за ставање на жиг).

Член 9

По извршеното испитување на типот на мерилото, по правило, мострите на мерилото се врќаат на подносителот на барањето.

По потреба, Заводот задржува еден примерок.

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 21-3320
4 април 1996 година
Скопје

Министер за стопанство,
д-р Бекир Жута, с.р.

366.

Врз основа на член 54 став 3. од Законот за мерните единици и мерилата („Службен весник на Република Македонија“, број 23/95), министерот за стопанство донесува

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ПОТВРДА ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА МЕ- ТРОЛОШКИТЕ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА МЕРИЛА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ И СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на кој Заводот за стандардизација и метрологија (во понатамошниот текст: Завод) издава потврда за исполнување на

метролошките и други услови (во понатамошниот текст: потврда) утврдени со Законот за мерните единици и мерилата (во понатамошниот текст: Закон) за мерила што се увезуваат и се пуштаат во промет, содржината на барањето, видот на техничката документација, содржината на потврдата и др., на барање на увозникот на мерила или застапникот на странска фирма која продава мерила од консигнационо складиште (во понатамошниот текст: подносител на барањето), а кои се означени со две звездички во Списокот на стоките со форми на извозот и увозот што е составен дел на Одлуката за распоредување на стоките на извозот и увозот („Службен весник на Република Македонија“, број 81/93).

Член 2

Барањето за издавање на потврда се поднесува во писмена форма.

Со едно барање за издавање на потврда може да се опфатени само еден вид на мерила од ист производител и ако се купени од ист продавач.

Член 3

Барањето за издавање на потврда содржи:

А. ПОДАТОЦИ ЗА МЕРИЛОТО

1. Увозник (полно име и адреса);
2. Производител (полно име, адреса и земја);
3. Продавач (полно име, адреса и земја);
4. Количина (број парчиња, гарнитури, комплекти и сл.);
5. Корисник (полно име и адреса);
6. Тарифен број;
7. Назив на мерилото;
8. Тип на мерилото;
9. Мерен опсег на мерилото и мерна единица;
10. Точност на мерилото (класа, грешка, ...);
11. Намена на мерилото (се подвлекува):
 - како мостра за испитување на типот на мерилото;
 - од областа на здравство;
 - за заштита на луѓе и имот;
 - за пресметка;
 - за контрола на квалитетот во врска со пресметката;
 - како еталони за преглед на мерила;
 - во произведен процес;
 - машини или уреди за дозирање, полнење или пакување;
 - како цистерни, резервоари и слично;
 - разладни садови за млеко (лактофризи);
 - угостителски садови со црта и слично;

- за научни истражувања;
- во образовно - воспитниот процес;
- за лична употреба;
- како индикатор;
- за извоз;
- за продажба на непознат купувач;
- како резервен дел за опрема увезена со договор пред 18 мај 1984 година.

Б. ПРИЛОЗИ

1. Административни такси;
2. Техничка документација (проспект);
3. Изјава за намената на мерилото;
4. Документ за увозот (сметка, фактура, профактура);
5. Доказ (за увоз на мерила со кои се врши мерењето во мерни единици што не се предвидени со Законот за мерните единици и мерилата):
 - дека мерната единица е предвидена со Меѓународен договор за употреба во поедини области, што го ратификувала Република Македонија;
 - дека мерилото е резервен дел за опрема од странство купена со договор склучен пред 18 мај 1984 година.

Барањето за издавање на потврда се поднесува на образец Б - 1, што е составен дел на овој правилник (Прилог број 1).

Член 4

Врз основа на поднесеното барање, Заводот издава потврда која содржи:

ПОДАТОЦИ ЗА МЕРИЛОТО:

1. Увозник (полно име и адреса);
2. Производител (полно име, адреса и земја);
3. Продавач (полно име, адреса и земја);
4. Количина (број парчиња, гарнитури, комплекти и сл.);
5. Корисник (полно име и адреса);
6. Тарифен број;
7. Назив на мерилото;
8. Тип на мерилото;
9. Мерен опсег на мерилото и мерна единица;
10. Точност на мерилото (класа, грешка, ...);
11. Намена на мерилото;

Потврдата е пропишана со образец П-1, што е составен дел на овој правилник (Прилог број 2).

Член 5

На задната страна од потврдата се отпечатува следниот текст:

Подносителот на барањето после увозот се обраќа до:

1. Заводот за стандардизација и метрологија и сите увезени мерила уредно да ги поднесе на:
 - типско испитување или
 - прв преглед и жигосување;
2. една од овластените метролошки лаборатории заради прв преглед и жигосување (според приложен список);
3. една од одобрените метролошки лаборатории заради прв преглед и жигосување (според приложен список);
4. нема обврски.

Мерилото за кое прегледот не е задолжителен, се означува со соодветна налепница според Правилникот за формата и изгледот на налепницата за означување на мерилата за кои прегледот не е задолжителен;

Напомена: Оваа потврда не може да се смета како акт согласно член 38. и 48. од Закон за мерните единици и мерилата.

Прилог: Список на овластени / одобрени метролошки лаборатории (го издава Заводот).

Член 6

Заводот нема да издаде потврда во следните случаи:

- 1) ако за бараниот тип на мерило е издадено решение за одбивање на типот на мерилото;
- 2) ако за бараниот тип на мерило е издадено решение за укинување на решението за одобрување на типот на мерилото;
- 3) за мерила што биле во употреба (половни мерила), а за кои е пропишано задолжително испитување на типот на мерилото;
- 4) за мерила што мерат во мерна единица која не е предвидена со Законот, а употребата на таквата мерна единица не ја ратификувала Република Македонија.

Член 7

Во зависност од видовите на мерила, мерните единици, намената на мерилата и условите што подносителот на барањето треба да ги исполни, потврдата ја има една од следните ознаки:

- 1) П - 1/A - ако мерилото е наменето:
 - како мостра за испитување на типот на мерилото;
 - од областа на здравство;
 - за заштита на луѓе и имот;
 - за пресметка;
 - за контрола на квалитетот во врска со пресметката;

- еталони за преглед на мерила;
- 2) П - 1/Б - ако мерилото е наменето:
 - во производен процес;
 - како машини или уреди за дозирање, полнење или пакување;
 - како цистерни, резервоари и слично;
 - разладни садови за млеко (лактофризи);
 - угостителски садови со црта и слично;
 - за научни истражувања;
- 3) П - 1/В - ако мерилото е наменето:
 - во образовно - воспитниот процес;
 - за лична употреба;
 - како индикатор;
- 4) П - 1/Г - ако мерилото не е опфатено со Наредбата за определување на видовите на еталони и мерила за кои е задолжително испитувањето на типот на мерила и прегледот на еталони и мерила;
- 5) П - 1/Д - ако мерилото е наменето за извоз (директно или за вградување во производи или објекти што ќе се извезуваат или изведуваат);

- 6) П - 1/Г - ако мерилото не ги исполнува метролошките услови во врска со мерната единица, а треба да биде употребено во поедини области за кои е предвидена употреба на такви единици, а Република Македонија ги ратификувала со меѓународен договор;
- 7) П - 1/Е - ако мерилото не ги исполнува метролошките услови во врска со мерната единица, а се користи како резервен дел за опрема увезена со договори заклучени пред 18 мај 1984 година.

Член 8


Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник" на Република Македонија".

Бр. 21-3320
4 април 1996 година
Скопје

Министер за стопанство,
д-р Бекир Жута, с.р.

(Меморандум на подносителот на барањето)

Прилог бр. 1



До
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА СТОПАНСТВО
Завод за стандардизација и метрологија
91000 СКОПЈЕ, Самоилова 10
тел. (+389 91) 22 47 74
23 19 02
телефакс 11 02 63

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДА ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА МЕТРОЛОШКИ И ДРУГИ УСЛОВИ

А. ПОДАТОЦИ ЗА МЕРИЛОТО

1. Увозник (полно име и адреса):
2. Производител (полно име, адреса и земја):
3. Продавач (полно име, адреса и земја):
4. Количина (број парчиња, гарнитури, комплекти и сл.):
5. Корисник (полно име и адреса):
6. Тарифен број:
7. Назив на мерилото:
8. Тип на мерилото:
9. Мерен опсег на мерилото и мерна единица:
10. Точност на мерилото (класа, грешка, ...):

11. Намена на мерилото (се подвлекува):

- како мостра за испитување на типот на мерилото;
- од областа на здравство;
- за заштита на луѓе и имот;
- за пресметка;
- за контрола на квалитетот во врска со пресметката;
- како еталони за преглед на мерила;
- во производен процес;
- машини или уреди за дозирање, полнење или пакување;
- како цистерни, резервоари и слично;
- разладни садови за млеко (лактофризи);
- угостителски садови со црта и слично;
- за научни истражувања;
- во образовно - воспитниот процес;
- за лична употреба;
- како индикатор;
- за извоз;
- за продажба на непознат купувач;
- како резервен дел за опрема увезена со договор пред 18 мај 1984 година.

Б. ПРИЛОЗИ

1. Административни таксени марки во износ утврден врз основа на Законот за административните такси;
2. Техничка документација (проспект);
3. Изјава за намената на мерилото;
4. Документ за увозот (сметка, фактура, профактура);
5. Доказ (за увоз на мерила со кои се врши мерењето во мерни единици што не се предвидени со Законот за мерните единици и мерилата):
 - дека мерната единица е предвидена со Меѓународен договор за употреба во поедини области, што го ратификувала Република Македонија;
 - дека мерилото е резервен дел за опрема од странство купена со договор склучен пред 18 мај 1984 година.

М.П.

ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕТО:

Образец Б-1

(Цело име и презиме)

Прилог бр. 2



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА СТОПАНСТВО
Завод за стандардизација и метрологија
91000 СКОПЈЕ, Самоилова 10
тел. (+389 91) 22 47 74
23 19 02
телефакс (+389 91) 11 02 63
Бр. _____
_____ 199 _____ год.

Врз основа на член 54. од Законот за мерните единици и мерилата ("Сл. весник на Република Македонија", бр. 23/95) и Правилникот за начинот на издавање на потврда за исполнување на метролошките и други услови за мерила кои се увезуваат и се пуштаат во промет ("Сл. весник на Република Македонија", бр. ____), а во врска со Одлуката за распоредување на стоките на извозот и увозот и Списокот на стоките со форми на извозот и увозот ("Сл. весник на Република Македонија", бр. 81/93), по барање на:

број и знак: _____ од: _____
Заводот за стандардизација и метрологија издава:

П - 1/_____

ПОТВРДА ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА МЕТРОЛОШКИТЕ И ДРУГИ УСЛОВИ

ПОДАТОЦИ ЗА МЕРИЛОТО:

1. Увозник (полно име и адреса): _____
2. Производител (полно име, адреса и земја): _____
3. Продавач (полно име, адреса и земја): _____
4. Количина (број парчиња, гарнитури, комплекти и сл.): _____
5. Корисник (полно име и адреса): _____
6. Тарифен број: _____
7. Назив на мерилото: _____
8. Тип на мерилото: _____
9. Мерен опсег на мерилото и мерна единица: _____
10. Точност на мерилото (класа, грешка, ...): _____
11. Намена на мерилото: _____

М.П.

Образец П-1

(Потпис на овластено лице)

367.

Врз основа на член 49 став 8 од Законот за мерните единици и мерилата ("Службен весник на Република Македонија", број 23/95), министерот за стопанство донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И ИЗГЛЕДОТ НА НАЛЕПНИЦАТА ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА МЕРИЛАТА ЗА КОИ ПРЕГЛЕДОТ НЕ Е ЗАДОЛЖИТЕЛЕН

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и изгледот на налепницата, што ја издава Заводот, за означување на мерилата за кои прегледот не е задолжителен, а кои се користат за лична употреба, како учебни помагала или за индикација (индикатори).

Член 2

Налепницата за означување на мерила наменети за лична употреба е со сина боја и има форма на правоаголник со страни 6mm x 10mm. Во средината на налепницата се наоѓа рамнокрака вага со висечки тасови. Над вагата е ознаката "М", а помеѓу висечките тасови буквата "Л".

Член 3

Налепницата за означување на мерила наменети како учебни помагала е со зелена боја и има форма на правоаголник со страни 6mm x 10mm. Во средината на налепницата се наоѓа рамнокрака вага со

висечки тасови. Над вагата е ознаката "М", а помеѓу висечките тасови буквата "У".

Член 4

Налепницата за означување на мерила наменети за индикација (индикатори) е со црвена боја и има форма на правоаголник со страни 6mm x 10mm. Во средината на налепницата се наоѓа рамнокрака вага со висечки тасови. Над вагата е ознаката "М", а помеѓу висечките тасови буквата "И".

Член 5

Големината на страните од налепницата според член 2., 3. и 4. од овој правилник може пропорционално да се зголеми или намали, ако тоа го бара начинот на означувањето.

Член 6

Формата и изгледот на налепницата според член 2., 3. и 4. од овој правилник се дадени во прилог број 1 кој преставува составен дел на овој правилник.

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 21-3320
4 април 1996 година
Скопје

Министер за стопанство,
д-р Бекир Жута, с.р.

Прилог број 1

**ФОРМА И ИЗГЛЕД НА НАЛЕПНИЦИТЕ ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ
НА МЕРИЛАТА ЗА КОИ ПРЕГЛЕДОТ НЕ Е ЗАДОЛЖИТЕЛЕН**

НАМЕНА НА МЕРИЛОТО ЗА КОЕ ПРЕГЛЕДОТ НЕ Е ЗАДОЛЖИТЕЛЕН	ЧЛЕН ВО ПРАВИЛНИКОТ	ФОРМА И ИЗГЛЕД НА НАЛЕПНИЦАТА
За лична употреба (сина боја)	2.	
Како учебно помагало (зелена боја)	3.	
За индикација (индикатори) (црвена боја)	4.	

368.

Врз основа на член 65, став 2. од Законот за мерните единици и мерилата ("Службен весник на Република Македонија", број 23/95), министерот за стопанство пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА РАБОТНИЦИ НА ЗАВОДОТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА, ОВЛАСТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ НАДЗОР

Член 1

Со овој правилник се пропишува образецот и начинот на издавање на службената легитимација (во понатамошниот текст: легитимација) која се издава на работниците на Заводот за стандардизација и метрологија (во понатамошниот текст: Завод), овластени за вршење надзор.

Член 2

Легитимацијата ја издава и заверува министерот за стопанство.

Легитимацијата се заверува секоја календарска година.

Член 3

Димензиите на легитимацијата се 100mm x 70mm.

Легитимацијата има полутврди корици што од надворешната страна се обложени со црн скај.

Сите останати внатрешни страници се од бела хартија.

Член 4

Легитимацијата содржи:

- 1) на правата страна на корицата, со златна боја:
"грбот на Република Македонија, Република Македонија, Министерство за стопанство, Завод за стандардизација и метрологија и Службена легитимација";
- 2) на втора страна на корицата:
"фотографија на имателот на легитимацијата, со димензии 55mm x 35mm, со втиснат печат на Министерството за стопанство, под која се наоѓа своерачниот потпис на имателот на легитимацијата";
- 3) на правата внатрешна страна:
"грбот на Република Македонија, Република Македонија, Министерство за стопанство, Завод за стандардизација и метрологија и Службена легитимација";
- 4) на втората внатрешна страна:
"Завод за стандардизација и метрологија, име и презиме на имателот на легитимацијата, регистерски број, место и датум на издавањето на легитимацијата, печат на Министерството за стопанство и потпис на министерот за стопанство";
- 5) на третата и четвртата внатрешна страна:

- место за заверување на легитимацијата;
- 6) на третата страна на корицата текст: "Имателот на оваа службена легитимација е овластен во име на Заводот за стандардизација и метрологија, а во границите на службените овластувања, да ги врши пропишаните работи и постапки на надзорот врз основа на одредбите од Законот за мерните единици и мерилата".

Член 5

Образецот на легитимацијата е отпечатен и е составен дел на овој правилник.

Член 6

Легитимацијата има важност се додека имателот на кој му е издадена има својство на работник на Заводот.

Член 7

Легитимацијата се заменува со нова, ако:

- 1) заради дотраеност или оштетување е неупотреблива;
- 2) се изгуби или на друг начин исчезне;
- 3) имателот ги промени личните податоци.

Член 8

Легитимацијата престанува да важи:

- 1) ако на имателот му престане работниот однос во Заводот;
- 2) ако имателот се распореди на работно место што не ги опфаќа работите и постапките за чие вршење е пропишано поседување на легитимација;
- 3) во случај на смрт на имателот;
- 4) ако се изврши нејзина замена.

Член 9

Во случај на губење на легитимацијата, имателот ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за тоа го известува министерто за стопанство.

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".


Бр. 21-3320
4 април 1996 година
Скопје

Министер за стопанство,
д-р Бекир Жута, с.р.


ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈА

(Димензии 100mm x 70mm)


(прва страна на корицата)



(втора страна на корицата)



(прва внатрешна страна)



(втора внатрешна страна)

**Завод за
отандардизација и метрологија**

(име и презиме)

Регистерски број

(место и датум на издавање)

М.П.

(министер за стопанство)

(трета внатрешна страна)

Важи за 19 ... М.П. (потпис)

Важи за 19 ... М.П. (потпис)

Важи за 19 ... М.П. (потпис)

Важи за 19 ... М.П. (потпис)

Важи за 20 ... М.П. (потпис)

Важи за 20 ... М.П. (потпис)

Важи за 20 ... М.П. (потпис)

(четврта внатрешна страна)

Важи за 20 ... М.П. (потпис)

Важи за 20 ... М.П. (потпис)

Важи за 20 ... М.П. (потпис)

Важи за 20 ... М.П. (потпис)

Важи за 20 ... М.П. (потпис)

Важи за 20 ... М.П. (потпис)

Важи за 20 ... М.П. (потпис)

(трета страна на корицата)

Имателот на оваа службена легитимација е овластен во име на Заводот за стандардизација и метрологија, а во границите на службените овластувања, да ги врши пропишаните работи и постапки на надзорот врз основа на одредбите од Законот за мерните единици и мерилата.

369.

Врз основа на член 28. став 2. член 34 став 2 и член 43. став 1 од Законот за мерните единици и мерилата ("Службен весник на Република Македонија", бр. 23/95), министерот за стопанство донесува

**ПРАВИЛНИК
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ВИДОВИТЕ НА
МЕРИЛА ЗА КОИ Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО
ИСПИТУВАЊЕТО НА ТИПОТ И ПРЕГЛЕ-
ДОТ И РОКОВИТЕ ВО КОИ СЕ ВРШИ
ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ЕТАЛО-
НИТЕ И МЕРИЛАТА**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат видовите на еталони и мерила за кои е задолжителен прегледот, роковите во кои се вршат периодичните прегледи на еталоните и мерилата, видовите на мерила за кои е задолжително испитувањето на типот и видовите на мерила што се изземаат од периодичниот преглед.

Член 2

Видовите на еталони и мерила за кои е задолжителен прегледот, роковите во кои се вршат периодичните прегледи на еталоните и мерилата и видовите на мерила за кои е задолжително испитувањето на типот дадени се во прилог број 1, што е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 21-3320
4 април 1996 година
Скопје

Министер за стопанство,
д-р Бекир Жута, с.р.

Прилог број 1

**ВИДОВИ НА МЕРИЛА ЗА КОИ Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИСПИТУВАЊЕТО
НА ТИПОТ И ПРЕГЛЕДОТ И РОКОВИТЕ ВО КОИ СЕ ВРШИ
ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ЕТАЛОНИТЕ И МЕРИЛАТА**

Шифра	Видови на еталони и мерила за кои е задолжителен прегледот (поделено по физички големина)	Рок на периодич- ен преглед ¹⁾ (во години)	Задолжително испитување на типот ²⁾
1	2	3	4
01 ДОЛЖИНА			
СЕКУНДАРНИ ЕТАЛОНИ (СЕ)			
	а) еталон - мерила (01)		
01CE0101	- мерила со црти (лењира, ленти и слично)	1	
01CE0102	- мерила за внатрешни и надворешни димензии (цилиндри, прстени и слично)	1	
	б) еталони на бранова должина - монохроматски извори на светлоста (02)		
01CE0201	- фреквентно стабилизирани ласери	1	
01CE0202	- спектрални смјалци	2	
	в) еталон - уреди (03)		
01CE0301	- уреди за мерење на надворешните и внатрешните димензии	2	
РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ)			
	а) еталон - мерила (01)		
01RE0101	- мерни ленти	1	
01RE0102	- мерни лењира	2	
01RE0103	- прстен	1	
01RE0104	- цилиндер	1	
01RE0105	- гранични паралелни мерила	1	
01RE0106	- еталон - мерила за рамност	2	
01RE0107	- еталон - мерила за рапавост	1	
01RE0108	- еталон - мерила за дебелина на тенки слоеви	1	
	б) еталон - уреди (02)		
01RE0201	- уреди за преглед на мерни ленти и лењира	2	
01RE0102	- уреди за преглед на гранични планпаралелни мерила	2	
01RE0203	- уреди за преглед на мерни сатови	2	
01RE0204	- уреди за преглед на ширината и надвисот на колосеците	2	
01RE0205	- уреди за испитување на автоматски мерила на ниво на точности	2	
МЕРИЛА (МС)			
	а) материјализирани мерила (со подолоци и гранични површини) (01)		
01MC0101	- мерила за должина со општа намена (мерни лењира, мерни ленти, слојски мерила за должина и мерни ленти за мерење на ниво на точности)	2 ³⁾	*
01MC0102	- нивелмански, базни и тахиметриски ленти и геодезски лењира	1	*
01MC0103	- гранични планпаралелни мерила	1	
01MC0104	- гранични мерила (рачни, чепови, шипки и сл.)	1	
	б) специјални мерила (02)		
01MC0201	- подвижни мерила (универзални подвижни мерила/длабиномери, висиномери и сл.)	1	*
01MC0202	- микрометри за внатрешни и надворешни мерења	1	*
01MC0203	- мерни сатови (компаратори) и мерила со мерен сат	1	*
01MC0204	- мерила за дебелина на обла граѓа	2	*
01MC0205	- мерила за дебелина на тенки слоеви	2	*
01MC0206	- автоматски мерила за ниво на точности	1	*
01MC0207	- мерила за ширина и надвис на колосеците	1	*
01MC0208	- дальномери (оптоелектронски, геодезски и сл.)	1	*
01MC0209	- диоптриметри (фокометри)	2	*
01MC0210	- ласерски уреди за мерење на помак (интерферометри)	1	
	в) машини за мерење на должина (03)		
01MC0301	- машини за мерење на должина на жици, кабли, ткаенини и друг материјал што се одмотува	2	
01MC0302	- мерни машини (за еднодимензионални мерења)	2	
01MC0303	- мерни микроскопи	2	
01MC0304	- трикоординатни мерни машини (рачни, со компјутер водени и сл.)	2	
	г) мерила на состојбата на површината и обликот (04)		
01MC0401	- уреди за мерење на рапавоста (од контактен и бесконтактен тип)	2	
01MC0402	- мостри за визуелно испитување на состојба на површината	1	
01MC0403	- мерни плочи	2	
01MC0404	- уреди за мерење на рамноста	2	
01MC0405	- уреди за мерење на кружноста	2	

1	2	3	4
02 ПОВРШИНА			
РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ)			
02РЕ0101	а) материјализирани меря (01) - еталони за површина	2	
МЕРИЛА (МС)			
02МС0101	а) механички уреди (01) - планиметри	2	*
02МС0102	- справи и уреди за мерење на површина	2	*
02МС0201	б) електронски уреди (02) - справи и уреди за мерење на површина	2	*
03 ЗАФАТНИНА			
СЕКУНДАРНИ ЕТАЛОНИ (СЕ)			
03СЕ0101	а) за течности (01) - метални еталон - мерни садови	1	
03СЕ0102	- стаклени еталон - мерни садови (тиквајци и пипети)	5	
03СЕ0201	б) за гасови (02) - еталон садови	1	
03СЕ0202	- уреди со еталон гасомери (со плингомери)	1	
03СЕ0203	- уреди со звоно за испитување на работни еталон - гасомери (плингомери)	1	
РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ)			
03РЕ0101	а) за течности (01) - метални еталон - мерни садови	1	
03РЕ0102	- стаклени еталон - мерни садови (тиквајци, пипети и бирети)	1	
03РЕ0103	- еталон - проточни мерила	1	
03РЕ0104	- уреди за испитување на проточни мерила за зафатнина - испитни кругови	3	
03РЕ0105	- уреди за испитување на водомери	3	
03РЕ0106	- уреди за испитување на проточни мерила со еталон - проточно мерило	1	
03РЕ0107	- уреди за испитување на проточни мерила со мерна пригушница	1	
03РЕ0108	- уреди за испитување на уреди (бројла) за справи за мерење на течни горива и мазиња	2	
03РЕ0109	- уреди за испитување на коректори на зафатнината на течности	2	
03РЕ0201	б) за гасови (02) - еталон - проточни мерила	5	
03РЕ0202	- уреди со звоно за испитување на гасомери (плингомери)	3	
03РЕ0203	- уреди за испитување на гасомери (плингомери) со еталон - гасомер (плингомер)	5	
03РЕ0204	- уреди за испитување на коректори на зафатнина на гасови	3	
МЕРИЛА (МС)			
03МС0101	а) цврсти материјали (01) - рамови за дрва	1	
03МС0102	- машини за дозирање, полнење и пакување	1	
03МС0201	б) течности (02) - лабораториски мерила за течности (шишиња, цилиндри, пипети, пипетори, бирети и сл.)	-	*
03МС0202	- медицински мерила за течности (инжекциони шприцеви и сл.)	-	*
03МС0203	- угостителски садови (чаши, шишиња и бокала)	-	*
03МС0204	- мерни шишиња за складирање (балони и сл.)	-	*
03МС0205	- каци и буриња	5	*
03МС0206	- цистерни	5	
03МС0207	- резервоари, танкови и танкери	10	
03МС0208	- разладни уреди за млеко - лактофризи	5	*
03МС0209	- млекомери	5	*
03МС0210	- проточни мерила за топла и ладна вода - водомери	5	*
03МС0211	- справи за мерење на течни горива и мазиња	1	*
03МС0212	- проточни мерила со непосредно мерење за разни течности	1	*
03МС0213	- проточни мерила со посредно мерење за разни течности (освен мерила со турбина)	3	*
03МС0214	- проточни мерила со турбина за разни течности	1	*
03МС0215	- проточни мерила со пригушница	2	*
03МС0216	- показни уреди (бројла) за справи за мерење на течни горива и мазиња	1	*
03МС0217	- мерила кои ја коригираат зафатнината на течностите	1	
03МС0218	- машини и уреди за дозирање, полнење и пакување	1	
03МС0219	- мерни инсталации (проточни мерила со непосредно и посредно мерење за разни течности во мерни склопови)	1	*
в) гасови и пари (03)			
03МС0301	- лабораториски мерила за гасови (бирети, мерни цевки, микроазометри и сл.)	-	*
03МС0302	- проточни мерила за гасови - гасомери (плингомери)	5	*
03МС0303	- проточни мерила со пригушница	2	*
03МС0304	- мерила кои ја коригираат зафатнината на гасот - механички	5	*
03МС0305	- мерила кои ја коригираат зафатнината на гасот - електронски	5	*
03МС0306	- машини за дозирање, полнење и пакување	1	

1	2	3	4
04 АГОЛ ВО РАМНИНА			
СЕКУНДАРНИ ЕТАЛОНИ (СЕ)			
	а) еталон - мерила (01)		
04CE0101	- оптички призми и полигони	1	
04CE0102	- гранични мерила на агол	1	
04CE0103	- лимбови - скали со кружна поделба (стаклени, метални, еиходерски и сл.)	2	
	б) еталон - уреди (02)		
04CE0201	- гониметри	2	
РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ)			
	а) еталон - мерила (01)		
04RE0101	- оптички призми и полигони	1	
04RE0102	- гранични мерила на агол	1	
	б) еталон - уреди (02)		
04RE0201	- гониметри	2	
04RE0202	- автоколматори	2	
04RE0203	- плочи со поделци и апарати	2	
04RE0204	- уреди за испитување на либели	2	
04RE0305	- уреди за испитување на агли	2	
МЕРИЛА (МС)			
	а) материјализирани мерила (01)		
04MC0101	- гранични мерила на агли	1	
04MC0102	- оптички полигони	1	
04MC0103	- скали со кружна поделба (стаклени, метални и сл.)	2	
	б) специјални мерила за агол (02)		
04MC0201	- агломери	2	
04MC0202	- агли	2	
04MC0203	- либели (центрични, оптички, електронски и сл.)	2	
04MC0204	- столови со поделци и апарати	2	
04MC0205	- теодолити, нивелири	2	
04MC0206	- гониметри	2	
04MC0207	- автоколматори	2	
04MC0208	- синусни лењери и уреди кои мерат по синусен (тангенсен) принцип	2	

05 МАСА

СЕКУНДАРНИ ЕТАЛОНИ (СЕ)			
	а) тегови (01)		
05CE0101	- специјални тегови, класа на точност E1 и E2	1	
	б) ваги (02)		
05CE0201	- контролни ваги за преглед на тегови со класа на точност E2 и F1	1	
РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ)			
	а) тегови (01)		
05RE0101	- прецизни тегови, класа на точност F1, F2 и M1	1	
	б) ваги (02)		
05RE0201	- контролни ваги за преглед на тегови со класа на точност F1, F2 и M1	1	
	в) уреди (03)		
05RE0301	- уреди за испитување на мерните направи на ваги	2	
05RE0302	- уреди за испитување на мерните претворувачи на вагите	2	
05RE0303	- уреди за испитување на ваги	2	
05RE0304	- уреди за испитување на справи за одредување на хектолитарска маса на житарици и уљарици	2	
МЕРИЛА (МС)			
	а) тегови (01)		
05MC0101	- тегови, класа на точност E1, E2, F1, F2, M1 и M2	2	*
05MC0102	- тегови за автоматски ваги	1	*
	б) ваги (02)		
05MC0201	- ваги со неавтоматско функционирање, класа на точност (I) и (II)	1	*
05MC0202	- ваги со неавтоматско функционирање, класа на точност (III) и (III), максимално оптеретување до 9000kg	2	*
05MC0203	- ваги со неавтоматско функционирање, класа на точност (III) и (III), максимално оптеретување преку 9000kg	1	*
05MC0204	- ваги со автоматско функционирање	1	*
05MC0205	- ваги со автоматско функционирање со дисконитуирање мерење, класа на точност III/C и III/D	1	*
05MC0206	- автоматски контролни ваги	1	*
05MC0207	- ваги со автоматско функционирање за мерење на возила во движење	1	*
05MC0208	- автоматски ваги за градежни цели (цемент, песок, вода и припрема на асфалт)	1	*
05MC0209	- машини и уреди за дозирање, полнење и пакување	1	

1	2	3	4
05MC0210	- контролни ваги за преглед на тегови со класа на точност M2	1	
05MC0211	- ваги за одредување на други физички големина	1	*
05MC0212	- справа за одредување на хектолитерската маса на житарици и уљарици	1	*
05MC0213	- ваги за сортирање	2	*
05MC0214	- ваги на транспортна лента	1	*
05MC0215	- мерни системи за непосредно мерење на маса на течности (проточни мерила на маса) а) делови на вага (03)	1	*
05MC0301	- мерни направи на вагасо неавтоматско функционирање, класа на точност (III) и (III), максимално оптеретување преку 9000kg	5	
05MC0302	- мерни претворувачи за вага	-	*
05MC0303	- показни уреди за вага	-	*
05MC0304	- печатари за вага	-	*

06 ПРИТИСОК

СЕКУНДАРНИ ЕТАЛОНИ (СЕ)			
а) со клип (01)			
06CE0101	- уреди со клип и тегови, класа на точност 0,01	2	
б) со столб од течност (02)			
06CE0201	- уреди со столб од течност, класа на точност 0,015	2	
РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ)			
а) со клип (01)			
06PE0101	- уреди со клип и тегови, класа на точност 0,05; 0,1; 0,2; 0,3	2	
б) со столб од течност (02)			
06PE0201	- уреди со столб од течност - универзални	2	
06PE0202	- уреди со столб од течност за испитување на манометри за мерење на крвен притисок	1	
в) еталон - инструменти (03)			
06PE0301	- манометри, вакуумметри и мановакуумметри со еластичен мерен елемент, класа на точност 0,1; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,6	1	
06PE0302	- манометри, вакуумметри и мановакуумметри со мерен претворувач, класа на точност 0,1; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,6	1	
МЕРИЛА (МС)			
а) со општа намена (01)			
06MC0101	- манометри, вакуумметри и мановакуумметри со еластичен мерен елемент, класа на точност 0,1; 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,6; 1	1	*
06MC0102	- манометри, вакуумметри и мановакуумметри со еластичен мерен елемент, класа на точност 1,6; 2; 4	2	*
06MC0103	- манометри, вакуумметри и мановакуумметри со мерен претворувач	2	*
06MC0104	- мерила на притисок со столб од течност	2	
б) со посебна намена (02)			
06MC0201	- манометри за мерење на крвен притисок	1	*
06MC0202	- манометри за мерење на притисок во пневматици	1	*
06MC0203	- барометри и барографи	2	*

07 СИЛА

СЕКУНДАРНИ ЕТАЛОНИ (СЕ)			
а) уреди (01)			
07CE0101	- уреди за сила, со тегови	2	
б) инструменти (02)			
07CE0201	- динамометри со класа на точност подобра од 0,1	2	
РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ)			
а) уреди (01)			
07PE0101	- уреди за сила, со тегови	2	
07PE0102	- уреди за испитување на динамометри	2	
07PE0103	- уреди за испитување на мерила за сила на кочење кај моторни возила	2	
б) инструменти (02)			
07PE0201	- динамометри со класа на точност 0,1; 0,2; 0,5	1	
МЕРИЛА (МС)			
а) со општа намена (01)			
07MC0101	- динамометри	2	*
б) со посебна намена (02)			
07MC0201	- мерила за мерење на сила на кочење кај моторни возила	1	*
07MC0202	- уреди за проверка на усмереноста на предните тркала кај моторните возила (магазинска плоча)	1	*

1	2	3	4
08 ТВРДИНА И ОСТАНАТИ МЕХАНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ			
СЕКУНДАРНИ ЕТАЛОНИ (СЕ)			
08СЕ0101	а) за тврдина (01) - уреди за утврдување на тврдина на плочки	1	
РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ)			
	а) за тврдина (01)		
08РЕ0101	- плочки за тврдина по Бринел	3	
08РЕ0102	- плочки за тврдина по Викерс	3	
08РЕ0103	- плочки за тврдина по Роквел	3	
МЕРИЛА (МС)			
	а) за тврдина (01)		
08МС0101	- уреди за испитување тврдина по Бринел	2	*
08МС0102	- уреди за испитување тврдина по Викерс	2	*
08МС0103	- уреди за испитување тврдина по Роквел	2	*
08МС0104	- уреди за испитување тврдина по Шор	2	*
08МС0105	- мерила за тврдина на гуми	1	*
б) останати механички карактеристики на материјалите (02)			
08МС0201	- уреди за испитување на жилавост	1	
08МС0202	- уреди за мерење на цврстоста	1	
08МС0203	- уреди за динамички испитување на цврстината	1	
08МС0204	- уреди за испитување на опруги	2	

09 ГУСТИНА

СЕКУНДАРНИ ЕТАЛОНИ (СЕ)			
	а) ареометри (со или без термометар) - (01)		
09СЕ0101	- ареометри со општа намена	2	
09СЕ0102	- лактодензиметри	2	
09СЕ0103	- сахариметри	2	
09СЕ0104	- шпромери	2	
09СЕ0105	- уринометри	2	
РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ)			
	а) ареометри (со или без термометар) - (01)		
09РЕ0101	- ареометри со општа намена	2	
09РЕ0102	- лактодензиметри	2	
09РЕ0103	- сахариметри	2	
09РЕ0104	- шпромери	2	
09РЕ0105	- уринометри	2	
МЕРИЛА (МС)			
	а) ареометри (со или без термометар) - (01)		
09МС0101	- ареометри со општа намена	3	*
09МС0102	- лактодензиметри	5	*
09МС0103	- сахариметри	5	*
09МС0104	- шпромери	5	*
09МС0105	- уринометри	5	*

10 КОНЦЕНТРАЦИЈА (СОДРЖИНА)

РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ)			
	а) содржина на алкохол (01)		
10РЕ0101	- алкохолметри (со или без термометар)	3	
	б) содржина на маснотии (02)		
10РЕ0201	- за бутирометри (автоматска пипета)	1	
	в) содржина на вода (03)		
10РЕ0301	- влагомери	1	
	г) содржина на гасни компоненти (04)		
10РЕ0401	- анализатори на гасови	1	
МЕРИЛА (МС)			
	а) содржина на алкохол (01)		
10МС0101	- алкохолметри (со или без термометар)	5	*
10МС0102	- ебулоскоп по Малиган	2	*
10МС0103	- ебулоскоп по Салерон	2	*
10МС0104	- еталометри	1	*
	б) содржина на маснотии (02)		
10МС0201	- мерила за содржина на маснотии во прехранбени производи	1	*

1	2	3	4
10MC0202	- бутирометри за млеко	-	*
10MC0203	- бутирометри за павлака	-	*
10MC0204	- бутирометри за сирене	-	*
10MC0205	- бутирометри за останатите млечни производи	-	*
	в) содржина на вода (03)		
10MC0301	- влагомери за житарици и уљарици кои работат на принципот на мерење на загуба на маса при сушење	1	*
10MC0302	- останати влагомери за житарици и уљарици	1	*
	г) содржина на гасни компоненти (04)		
10MC0401	- анализатори на гасови кои работат на принципот на апсорпција на инфрацрвено зрачење	1	*
10MC0402	- останати анализатори на гасови	1	*
	д) останато (05)		
10MC0501	- опациметри (уреди за одредување на содржина на чад и други цврсти материји во издувните гасови на дизел моторите)	1	*

11 ИНДЕКС НА ПРЕКРШУВАЊЕ

	МЕРИЛА (МС)		
	а) рефрактометри (01)		
11MC0101	- рефрактометри рачни	1	*
11MC0102	- рефрактометри по Аббе	1	*
11MC0103	- рефрактометри електронски	1	*

12 ВИСКОЗНОСТ

	РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ)		
	а) вискозиметри (01)		
12PE0101	- капиларни вискозиметри	1	
	МЕРИЛА (МС)		
	а) вискозиметри (01)		
12MC0101	- капиларни вискозиметри	2	*
12MC0102	- вискозиметри со топче што паѓа	2	*
12MC0103	- ротациони вискозиметри	2	*
12MC0104	- други видови на вискозиметри	2	*

13 ТЕМПЕРАТУРА

	СЕКУНДАРНИ ЕТАЛОНИ (СЕ)		
	а) стаклени термометри со течност (01)		
13CE0101	- живини термометри	2	
	б) отпорни термометри на база на метал (02)		
13CE0201	- платински отпорни термометри	1	
	в) термопарови (03)		
13CE0301	- термопарови платина-родмун(10%)/платина	1	
	г) термометри на база на термичко зрачење (04)		
13CE0401	- температурни ламба	1	
13CE0402	- оптички пирометри	1	
	РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ)		
	а) стаклени термометри со течност (01)		
13PE0101	- живини термометри	2	
	б) отпорни термометри на база на метал (02)		
13PE0201	- платински отпорни термометри	1	
	в) термопарови (03)		
13PE0301	- термопарови платина-родмун(10%)/платина	1	
13PE0302	- термопарови платина-родмун(13%)/платина	1	
	г) термометри на база на термичко зрачење (04)		
13PE0401	- температурни ламба	1	
13PE0402	- радијациони пирометри	1	
	МЕРИЛА (МС)		
	а) отпорни термометри (01)		
13MC0101	- отпорни термометри на база на метали	1	*
13MC0102	- отпорни термометри на база на полупроводници	1	*
13MC0103	- мерила со отпорни термометри	1	*
	б) термопарови (02)		
13MC0201	- термопарови на база на скапоцени метали	1	*
13MC0202	- термопарови на база на полускапоцени метали	1	*
13MC0203	- мерила со термопарови	1	*
	в) стаклени термометри пошети со течност (03)		

1	2	3	4
13MC0301	- живини термометри	2	*
13MC0302	- алкохолни термометри	2	*
13MC0303	- термометри за посебна намена	2	*
	г) термометри на база на термичко зрачење (04)		
13MC0401	- оптички пирометри	1	*
13MC0402	- фотоселектрични пирометри	1	*
13MC0403	- пирометри на база на спектрален однос (двобојни пирометри)	1	*
13MC0404	- радијациони пирометри	1	*
	д) медицински и ветеринарни термометри (05)		
13MC0501	- медицински (хумани) термометри - живини	-	*
13MC0502	- медицински (хумани) термометри - електрични	-	*
13MC0503	- ветеринарни термометри	-	*
13MC0504	- инкубаторски термометри	-	*
	ф) специјални термометри (06)		
13MC0601	- манометарски термометри	1	*
13MC0602	- биметални термометри	1	*
13MC0603	- кварцни термометри	1	*
13MC0604	- Бекманови термометри	1	*
13MC0605	- логометри	1	*
13MC0606	- метеоролошки термометри	1	*
13MC0607	- салотермометри	1	*

14 ВРЕМЕ И ФРЕКВЕНЦИЈА

СЕКУНДАРНИ ЕТАЛОНИ (СЕ)			
а) за време (01)			
14CE0101	- основни часовници, $\delta = \pm 10^{-9}$ до $\pm 10^{-11}$	1	
б) за фреквенција (02)			
14CE0201	- еталон - фреквенцметри, $\delta = \pm 10^{-9}$ до $\pm 10^{-11}$	1	
РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ)			
а) за време (01)			
14RE0101	- основни часовници, $\delta = \pm 10^{-6}$ до $\pm 10^{-9}$	1	
14RE0102	- уреди за испитување на секундомери	1	
14RE0103	- уреди за испитување на вклопни часовници за мерни групи	1	
14RE0104	- уреди за испитување на вклопни часовници за тарифа во ТТ сообраќајот	1	
14RE0105	- уреди за испитување на давачите на импулси во ТТ сообраќајот	1	
14RE0106	- часовни компаратори	1	
б) за фреквенција (02)			
14RE0201	- еталон - фреквенцметри, $\delta = \pm 10^{-9}$ до $\pm 10^{-11}$	1	
14RE0202	- сигнал - генератори	1	
14RE0203	- звучни вилушки	5	
МЕРИЛА (МС)			
а) за време (01)			
14MC0101	- механички и електромеханички секундомери	2	*
14MC0102	- електронски секундомери	1	*
14MC0103	- часовници	2	*
14MC0104	- вклопни часовници за мерни групи за мерење електрична енергија	10	*
14MC0105	- вклопни часовници за мерни групи за мерење електрична енергија		
	вклопник за максимумот	6	*
14MC0106	- вклопни часовници за тарифа кои се користат во ТТ сообраќајот	1	*
14MC0107	- давачи на импулси кои се користат во ТТ сообраќајот	1	*
14MC0108	- часовници за мрежна тоифреквентна команда	1	*
14MC0109	- часовници за паркирање на возила	2	*
14MC0110	- МТК приеминици кои имаат интерна временска база за покажувачот на максимумот на средната моќност	6	*
14MC0111	- останати мерила на време	2	
б) за фреквенција (02)			
14MC0201	- фреквенцметри (електронски)	1	*
14MC0202	- фреквенцметри (механички), со класа на точност од 0.05 до 0.5	2	
14MC0203	- фреквенцметри (механички), со класа на точност од 1 до 5	5	
14MC0204	- претвораваачи на фреквенција (делители, множачи, мешачи и сл.)	5	
14MC0205	- останати мерила на фреквенција	5	

15 ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ ГОЛЕМИНИ

СЕКУНДАРНИ ЕТАЛОНИ (СЕ)			
а) за електрична струја, електричен напон и средни големини (01)			
15CE0101	- група еталонски за електромоторна сила	2	
15CE0102	- волтметри	1	

1	2	3	4
15CE0103	- електронски стандарти за електричен напон	1	
15CE0104	- делители на напон	1	
15CE0105	- струјни компаратори	5	
15CE0106	- потенциометри (компензатори)	1	
15CE0107	- калибратори	1	
15CE0108	- конвертори	1	
15CE0109	- вулдетектори	2	
	б) за електрична моќност, електрична енергија и сродни големина (02)		
15CE0201	- калибратори	1	
15CE0202	- компаратори	1	
15CE0203	- конвертори	1	
15CE0204	- група стандарти - бромла за електрична енергија	1	
	в) за електрична отпорност, електрична капацитивност, електрична индуктивност и сродни големина (03)		
15CE0301	- стандарти отпори	1	
15CE0302	- декада на електрични отпори	1	
15CE0303	- мерни за електрична капацитивност	1	
15CE0304	- мерни за електрична индуктивност	1	
15CE0305	- мерни мостови	1	
15CE0306	- калибратори	1	
	г) за магнетни големина (04)		
15CE0401	- мерни калеси (солениди)	1	
15CE0402	- мерни стандарти магнети	1	
15CE0403	- стандарти за магнетно поле	1	
15CE0404	- стандарти за магнетен флукс	1	
15CE0405	- стандарти за магнетна индукција	1	
	д) за електромагнетни големина со висока фреквенција (05)		
15CE0501	- стандарти електромагнетни големина со висока фреквенција	2	
	е) останати секундарни стандарти на електромагнетни големина (06)		
15CE0601	- останати стандарти на електромагнетни големина	2	
	РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (PE)		
	а) за електрична струја, електричен напон и сродни големина (01)		
15PE0101	- амперметри	2	
15PE0102	- калеси за електромоторна сила	2	
15PE0103	- електронски стандарти за електричен напон	2	
15PE0104	- волтметри	2	
15PE0105	- делители на напон	2	
15PE0106	- струјни мерни трансформатори	5	
15PE0107	- напонски мерни трансформатори	5	
15PE0108	- уреди за испитување на струјни мерни трансформатори	5	
15PE0109	- уреди за испитување на напонски мерни трансформатори	5	
15PE0110	- струјни компаратори	5	
15PE0111	- оточи (шентони)	2	
15PE0112	- потенциометри (компензатори)	2	
15PE0113	- калибратори	2	
15PE0114	- мултиметри	2	
15PE0115	- конвертори	2	
15PE0116	- вулдетектори	2	
	б) за електрична моќност, електрична енергија и сродни големина (02)		
15PE0201	- ватметри	2	
15PE0202	- ватметри	2	
15PE0203	- фазметри	2	
15PE0204	- работни стандарти за фактор на моќноста	2	
15PE0205	- калибратори	2	
15PE0206	- бромла за електрична енергија	1	
15PE0207	- автоматски и полуавтоматски уреди за испитување на бромла за електрична енергија	1	
15PE0208	- уреди за испитување на бромла за електрична енергија	2	
15PE0209	- конвертори	2	
	в) за електрична отпорност, електрична капацитивност, електрична индуктивност и сродни големина (03)		
15PE0301	- стандарти - отпори	2	
15PE0302	- декада на електрични отпори	2	
15PE0303	- мерни за електрична капацитивност	2	
15PE0304	- мерни за електрична индуктивност	2	
15PE0305	- мерни мостови	2	
15PE0306	- калибратори	2	
15PE0307	- товари за струјни мерни трансформатори	5	
15PE0308	- товари за напонски мерни трансформатори	5	
	г) за магнетни големина (04)		
15PE0401	- мерни калеси (солениди)	2	
15PE0402	- мерни стандарти магнети	2	
15PE0403	- стандарти за магнетно поле	2	

1	2	3	4
15PE0404	- еталони за магнетен флукс	2	
15PE0405	- еталони за магнетна индукција	2	
15PE0501	д) за електромагнетни големина со висока фреквенција (05) - еталони на електромагнетни големина со висока фреквенција	2	
15PE0601	е) останати работни еталони на електромагнетни големина (06) - останати еталони на електромагнетни големина	5	
МЕРИЛА (МС)			
а) за електрична струја, електричен напон, и средни големина (01)			
15MC0101	- амперметри - електронски	2	*
15MC0102	- амперметри - електромеханички	5	*
15MC0103	- волтметри - електронски	2	*
15MC0104	- волтметри - електромеханички	5	*
15MC0105	- струјни мерни трансформатори и инструменти со струјна клешта	10	*
15MC0106	- напонски мерни трансформатори	10	*
15MC0107	- комбинирани мерни трансформатори (струјни и напонски во заедничко кучиште)	10	
15MC0108	- мерни извори	5	
15MC0109	- мерен прибор (отоци, предпотишници, делители - сонди и сл.)	5	*
15MC0110	- мерила со повеќе функции (мултиметри)	2	*
15MC0111	- мерила на електрично поле	5	*
15MC0112	- конвертори (AC/DC и сл.)	5	*
15MC0113	- нулдетектори	5	
15MC0114	- останати мерни сретства (мерни стабилизатори и сл.)	5	
б) за електрична моќност, електрична енергија и средни големина (02)			
15MC0201	- ватметри - електронски	2	*
15MC0202	- ватметри - електромеханички	5	*
15MC0203	- варметри - електронски	2	*
15MC0204	- варметри - електромеханички	5	*
15MC0205	- фазметри - електронски	2	*
15MC0206	- фазметри - електромеханички	5	*
15MC0207	- мерила на факторот на моќноста - електронски	2	*
15MC0208	- мерила на факторот на моќноста - електромеханички	5	*
15MC0209	- статички (електронски) броила за електрична енергија кон се приклучуваат преку мерни трансформатори	3	*
15MC0210	- индукциони броила за електрична енергија кон се приклучуваат преку мерни трансформатори	6	*
15MC0211	- статички (електронски) броила за електрична енергија за директно приклучување	10	*
15MC0212	- индукциони броила за електрична енергија за директно приклучување	10	*
15MC0213	- останати броила за електрична енергија	6	
15MC0214	- останати мерни сретства (конвертори, синхроскопи и сл.)	5	
в) за електрична отпорност, електрична капацитивност, електрична индуктивност и средни големина (03)			
15MC0301	- омметри и мерила на импеданса	2	*
15MC0302	- мерила на проводност и мерила на адмитанса	2	*
15MC0303	- мерила на капацитивност	2	*
15MC0304	- мерила на индуктивност	2	*
15MC0305	- мерила на електрична отпорност, електрична капацитивност и електрична индуктивност	2	*
15MC0306	- мерни отпорници	2	*
15MC0307	- декади на електрични отпори	2	*
15MC0308	- мерни кондензатори	2	*
15MC0309	- декади на електрични капацитети	2	*
15MC0310	- мерни калемни	2	*
15MC0311	- декади на електрични индуктивности	2	*
15MC0312	- мерила на електрична отпорност на заземјување	2	*
15MC0313	- мерила на електрична отпорност на изолација	2	*
15MC0314	- мерила на електрична отпорност на јамка	2	*
15MC0315	- останати мерни сретства (инструменти за испитување на заштитни склопови во електроенергетиката, конвертори, Q - метри, мерила на тангенсот на аголот за загубите и сл.)	5	
г) за магнетни големина (04)			
15MC0401	- мерни (калени, солениоди, стапни магнети и сл.)	2	
15MC0402	- компаси (магнетни, електронски и сл.)	2	
15MC0403	- мерила за утврдување на карактеристиките на магнетните материјали (пермасметри, хистерезисметри, координметри и сл.)	2	
15MC0404	- флуксметри (веберметри и сл.)	2	
15MC0405	- тесламетри	2	
15MC0406	- магнетометри	2	
15MC0407	- останати мерни сретства (конвертори, сонди и сл.)	5	
д) за електромагнетни големина со висока фреквенција (05)			
15MC0501	- мерни за електромагнетни големина со висока фреквенција	3	
15MC0502	- мерила за електромагнетни големина со висока фреквенција	3	
е) останати мерни сретства за електромагнетни големина (06)			

1	2	3	4
15MC0601	- мерни генератори (на шум, функции, импулси и сл.)	2	
15MC0602	- осцилоскопи (осцилографи)	2	
15MC0603	- анализатори на спектарот на сигнали	2	
15MC0604	- анализатори на формата на таласот	2	
15MC0605	- анализатори на логика	2	
15MC0606	- мерила на изобличување и модулација (анализатори, калибратори и сл.)	2	
15MC0607	- мерила на слабеењето и рефлексивноста (ослабувачи, филтри и сл.)	2	

16 ФОТОМЕТРИСКИ ГОЛЕМИНИ

СЕКУНДАРНИ ЕТАЛОНИ (СЕ)

16CE0201	а) за осветленост (02) - еталон - луксметри	1	
16CE0202	- фотометриски приемници со показан (мерен) инструмент	1	
16CE0301	б) за луминанција (03) - еталон - луминансметри	1	
16CE0401	в) за светлосен флукс (04) - фотометриски сјајници, никадесцентни, $T_g = 2800K$	1	
16CE0402	- фотометриски сјајници, никадесцентни, $T_g = 2360K$	1	
16CE0501	г) за температура на боја (05) - фотометриски сјајници	1	
16CE0601	д) за пропусливост (06) - неутрални филтри	1	
16CE0701	е) за рефлексивност (07) - дифузно рефлектирачки плочки	1	
16CE0801	ж) за осветленост и луминанција (08) - еталон - фотометри	1	
16CE0901	з) за светлосна јачина, осветленост и температура на боја (09) - фотометриски сјајници, никадесцентни, $T_g = 2800K$	1	
16CE0902	- фотометриски сјајници, никадесцентни, $T_g = 2856K$	1	
16CE0903	- фотометриски сјајници, никадесцентни, $T_g = 2360K$	1	

РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ)

16RE0201	а) за осветленост (02) - еталон - луксметри	1	
16RE0202	- фотометриски приемници со показан (мерен) инструмент	1	
16RE0203	- уреди за преглед на луксметри	1	
16RE0301	б) за луминанција (03) - еталон - луминансметри	1	
16RE0302	- интеграциони освери со фотометриска сјајница	1	
16RE0303	- пропусливи дифузори со фотометриска сјајница	1	
16RE0304	- рефлектирачки дифузори со фотометриска сјајница	1	
16RE0401	в) за светлосен флукс (04) - фотометриски сјајници, никадесцентни, $T_g = 2800K$	1	
16RE0402	- фотометриски сјајници, никадесцентни, $T_g = 2360K$	1	
16RE0403	- фотометриски сјајници со празнење	1	
16RE0404	- гониофотометри	1	
16RE0501	г) за температура на боја (05) - фотометриски сјајници	1	
16RE0502	- фотометриски сјајници со конверзионни филтри	1	
16RE0503	- Б/Р приемници со показан (мерен) инструмент	1	
16RE0601	д) за пропусливост (06) - неутрални филтри	1	
16RE0701	е) за рефлексивност (07) - дифузно рефлектирачки плочки	1	
16RE0801	ж) за осветленост и луминанција (08) - еталон - фотометри	1	
16RE0901	з) за светлосна јачина, осветленост и температура на боја (09) - фотометриски сјајници, никадесцентни, $T_g = 2800K$	1	
16RE0902	- фотометриски сјајници, никадесцентни, $T_g = 2856K$	1	
16RE0903	- фотометриски сјајници, никадесцентни, $T_g = 2360K$	1	
16RE0904	- светлосни диоди (ЛЕД - диоди)	1	

МЕРИЛА (МС)

16MC0101	а) за светлосна јачина (01) - уреди за мерење на светлосна јачина	1	
16MC0201	б) за осветленост (02) - луксметри	1	
16MC0202	- фотометриски приемници со показан (мерен) инструмент	1	
16MC0203	- уреди за проверка на долгото и средното светло во возилата (реглоскоп)	1	
16MC0204	- останати мерила	1	
	в) за луминанција (03)		

1	2	3	4
16MC0301	- луминаметри	1	*
16MC0302	- фотометриски приемници со показан (мерен) инструмент	1	
16MC0303	- останати мерила	1	
	г) за светлосен флуks (04)		
16MC0401	- фотометриски сијалици, никадесцентни, $T_s = 2800K$	1	*
16MC0402	- фотометриски сијалици, никадесцентни, $T_s = 2360K$	1	*
16MC0403	- фотометриски сијалици со празнење	1	*
16MC0404	- гониметри	1	
16MC0405	- уреди за мерење на светлосен флуks	1	
	д) за температура на боја (05)		
16MC0501	- фотометриски сијалици	1	
16MC0502	- фотометриски сијалици со конверзионни филтри	1	
16MC0503	- Б/Р приемници со показан (мерен) инструмент	1	
16MC0504	- уреди за мерење на температура на боја	1	
	е) за пропусливост (06)		
16MC0601	- неутрални филтри	1	
16MC0602	- уреди за мерење на пропусливоста	1	
	ж) за рефлективност (07)		
16MC0701	- дифузно рефлектирачки плочки	1	
16MC0702	- уреди за мерење на рефлективност	1	
	з) за осветленост и луминанција (08)		
16MC0801	- фотометри	1	*
16MC0802	- останати мерила	1	
	и) за светлосна јачина, осветленост и температура на боја (09)		
16MC0901	- фотометриски сијалици, никадесцентни, $T_s = 2800K$	1	*
16MC0902	- фотометриски сијалици, никадесцентни, $T_s = 2856K$	1	*
16MC0903	- фотометриски сијалици, никадесцентни, $T_s = 2360K$	1	*
16MC0904	- светлосни диоди	1	
16MC0905	- фотометриски сијалици со празнење	1	
	к) за повеќе фотометриски големина (10)		
16MC1001	- фотометри	1	

17 РАДИОМЕТРИСКИ ГОЛЕМИНИ

СЕКУНДАРНИ ЕТАЛОНИ (СЕ)			
	а) за јачина на зрачење (01)		
17SE0101	- модели на апсолутно црно тело	1	
17SE0102	- радиометриски сијалици	1	
	б) за озраченост (иррадијација) (02)		
17SE0201	- модели на апсолутно црно тело	1	
17SE0202	- радиометриски сијалици	1	
17SE0203	- апсолутни радиометри	1	
17SE0204	- самокалибрирачки радиометриски приемници со показан (мерен) инструмент	1	
	в) за радијација (03)		
17SE0301	- модели на апсолутно црно тело	1	
17SE0302	- радиометриски сијалици	1	
17SE0303	- еталон - радијансметри	1	
	г) за моќност (флуks) на зрачењето (04)		
17SE0401	- радиометриски сијалици	1	
	д) за спектрална јачина на зрачењето (05)		
17SE0501	- модели на апсолутно црно тело	1	
17SE0502	- радиометриски сијалици	1	
	е) за спектрална озраченост (06)		
17SE0601	- модели на апсолутно црно тело	1	
17SE0602	- радиометриски сијалици	1	
17SE0603	- еталон - спектрометри	1	
	ж) за спектрална радијација (07)		
17SE0701	- модели на апсолутно црно тело	1	
17SE0702	- радиометриски сијалици	1	
17SE0703	- еталон - спектрометри	1	
	з) за спектрална моќност (флуks) на зрачењето (08)		
17SE0801	- радиометриски сијалици	1	
	и) за повеќе радиометриски големина (09)		
17SE0901	- модели на апсолутно црно тело	1	
17SE0902	- радиометриски сијалици	1	
17SE0903	- еталон - радиометри	1	
РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ)			
	а) за јачина на зрачење (01)		
17RE0101	- модели на апсолутно црно тело	1	
17RE0102	- радиометриски сијалици	1	
	б) за озраченост (иррадијација) (02)		

1	2	3	4
17PE0201	- модели на апсолутно црно тело	1	
17PE0202	- радиометриски сијалици	1	
17PE0203	- апсолутни радиометри	1	
17PE0204	- радиометриски приемници со показан (мерен) инструмент	1	
17PE0205	- интеграциони сфери со радиометриска сијалица в) за радијација (03)	1	
17PE0301	- модели на апсолутно црно тело	1	
17PE0302	- радиометриски сијалици	1	
17PE0303	- еталон - радијаметри	1	
17PE0304	- интеграциони сфери со радиометриска сијалица г) за моќност (флукс) на зрачењето (04)	1	
17PE0401	- радиометриски сијалици	1	
17PE0401	- еталон гониометри д) за спектрална јачина на зрачењето (05)	1	
17PE0501	- модели на апсолутно црно тело	1	
17PE0502	- радиометриски сијалици г) за спектрална озраченост (06)	1	
17PE0601	- модели на апсолутно црно тело	1	
17PE0602	- радиометриски сијалици	1	
17PE0603	- еталон - спектрометри	1	
17PE0604	- интеграциони сфери со радиометриска сијалица е) за спектрална радијација (07)	1	
17PE0701	- модели на апсолутно црно тело	1	
17PE0702	- радиометриски сијалици	1	
17PE0703	- еталон - спектрометри	1	
17PE0704	- интеграциони сфери со радиометриска сијалица ж) за спектрална моќност (флукс) на зрачењето (08)	1	
17PE0801	- радиометриски сијалици	1	
17PE0802	- еталон гониометри з) за повеќе радиометриски големина (09)	1	
17PE0901	- модели на апсолутно црно тело	1	
17PE0902	- радиометриски сијалици	1	
17PE0903	- еталон - радиометри	1	
17PE0904	- интеграциони сфери со радиометриска сијалица	1	
17PE0905	- еталон - спектрометри	1	
МЕРИЛА (МС)			
17MC0101	а) за јачина на зрачењето (01) - радиометриски сијалици	1	
17MC0102	- уреди за мерење на јачина на зрачењето б) за озраченост (спрадијација) (02)	1	
17MC0201	- радиометриски сијалици	1	
17MC0202	- радиометри в) за радијација (03)	1	
17MC0301	- радиометриски сијалици	1	
17MC0302	- радијаметри г) за моќност (флукс) на зрачењето (04)	1	
17MC0401	- радиометриски сијалици	1	
17MC0402	- гониометри д) за спектрална јачина на зрачењето (05)	1	
17MC0501	- радиометриски сијалици	1	
17MC0502	- уреди за мерење на спектрална јачина на зрачењето г) за спектрална озраченост (06)	1	
17MC0601	- радиометриски сијалици	1	
17MC0602	- спектрометри	1	
17MC0701	е) за спектрална радијација (07) - радиометриски сијалици	1	
17MC0702	- спектрометри	1	
17MC0801	ж) за спектрална моќност (флукс) на зрачењето (08) - радиометриски сијалици	1	
17MC0802	- гониометри	1	
17MC0901	з) за повеќе радиометриски големина (09) - радиометриски сијалици	1	
17MC0902	- радиометри	1	
17MC0903	- спектрометри	1	

18 КОЛОРИМЕТРИЈА И СПЕКТРОФОТОМЕТРИЈА**СЕКУНДАРНИ ЕТАЛОНИ (СЕ)**

18CE0101	а) за координати на боја - еталон филтри за боја	1
18CE0102	- рефлектирачки еталони за боја	1
18CE0103	- еталон - колориметри	1
	б) за трихроматски координати (02)	

1	2	3	4
18CE0201	- хроматски еталон - филтри	1	
18CE0202	- рефлектирачки хроматски еталони	1	
18CE0203	- еталон - колориметри	1	
	в) за спектрална пропусливост (03)		
18CE0301	- еталон - филтри за спектрална пропусливост	1	
18CE0302	- еталон - спектрофотометри	1	
	г) за спектрална рефлексиивност (04)		
18CE0401	- еталони за спектрална рефлексиивност	1	
18CE0402	- еталон - спектрофотометри	1	
	д) за повеќе големини (05)		
18CE0501	- еталон - филтри	1	
18CE0502	- рефлектирачки еталони	1	
18CE0503	- еталон - колориметри	1	
18CE0504	- еталон - спектрофотометри	1	
	РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ)		
	а) за координати на бои (01)		
18PE0101	- еталон филтри за боја	1	
18PE0102	- рефлектирачки еталони за боја	1	
18PE0103	- еталон - колориметри	1	
	б) за трихроматски координати (02)		
18PE0201	- хроматски еталон - филтри	1	
18PE0202	- рефлектирачки хроматски еталони	1	
18PE0203	- еталон - колориметри	1	
	в) за спектрална пропусливост (03)		
18PE0301	- еталон - филтри за спектрална пропусливост	1	
18PE0302	- еталон - спектрофотометри	1	
	г) за спектрална рефлексиивност (04)		
18PE0401	- еталони за спектрална рефлексиивност	1	
18PE0402	- еталон - спектрофотометри	1	
	д) за повеќе големини (05)		
18PE0501	- еталон - филтри	1	
18PE0502	- рефлектирачки еталони	1	
18PE0503	- еталон - колориметри	1	
18PE0504	- еталон - спектрофотометри	1	
	МЕРИЛА (МС)		
	а) за координати на бои (01)		
18MC0101	- филтри за боја	1	
18MC0102	- рефлектирачки мери за боја	1	
18MC0103	- колориметри	1	
	б) за трихроматски координати (02)		
18MC0201	- хроматски филтри	1	
18MC0202	- рефлектирачки хроматски мери	1	
18MC0203	- колориметри	1	
	в) за спектрална пропусливост (03)		
18MC0301	- филтри за спектрална пропусливост	1	
18MC0302	- спектрофотометри	1	
	г) за спектрална рефлексиивност (04)		
18MC0401	- мери за спектрална рефлексиивност	1	
18MC0402	- спектрофотометри	1	
	д) за повеќе големини (05)		
18MC0501	- филтри	1	
18MC0502	- рефлектирачки мери	1	
18MC0503	- колориметри	1	
18MC0504	- спектрофотометри	1	

19 АКТИВНОСТ НА РАДИОАКТИВНИ ИЗВОРИ

	СЕКУНДАРНИ ЕТАЛОНИ (СЕ)	
	а) α зрачење (01)	
19SE0101	- 2 π пропорционални бојачи	2
19SE0102	- референтни радиоактивни материјали	-
	б) β зрачење (02)	
19SE0201	- 2 π пропорционални бојачи	2
19SE0202	- течни сцинтилациони бојачи	2
19SE0203	- пластични сцинтилациони бојачи	2
19SE0104	- референтни радиоактивни материјали	-
	в) γ зрачење (03)	
19SE0301	- сцинтилациони бројачи	2
19SE0302	- полупроводнички бројачи	2
19SE0303	- 4 π јонизациони комори	2
19SE0304	- референтни радиоактивни материјали	-

1	2	3	4
	РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ)		
	а) α зрачење (01)		
19PE0101	- пропорционални бојачи	2	
19PE0102	- сцинтилациони бројачи	2	
19PE0103	- полупроводнички бројачи	2	
19PE0104	- 2 π јонизациски комори	2	
19PE0105	- референтни радиоактивни материјали	-	
	б) β зрачење (02)		
19PE0201	- пропорционални бојачи	2	
19PE0202	- течни сцинтилациони бојачи	2	
19PE0203	- пластички сцинтилациони бројачи	2	
19PE0204	- Гајгер - Милерови бројачи	2	
19PE0105	- референтни радиоактивни материјали	-	
	в) γ зрачење (03)		
19PE0301	- полупроводнички бројачи	2	
19PE0302	- сцинтилациони бројачи	2	
19PE0303	- јонизациски комори	2	
19PE0304	- референтни радиоактивни материјали	-	
	МЕРИЛА (МС)		
	а) α зрачење (01)		
19MC0101	- јонизациски комори	2	*
19MC0102	- сцинтилациони бројачи	2	*
19MC0103	- полупроводнички бројачи	2	*
19MC0104	- пропорционални бојачи	2	*
19MC0105	- референтни радиоактивни материјали	-	
	б) β зрачење (02)		
19MC0201	- течни сцинтилациони бојачи	2	*
19MC0202	- пластички сцинтилациони бројачи	2	*
19MC0203	- пропорционални бојачи	2	*
19MC0204	- Гајгер - Милерови бројачи	2	*
19MC0205	- јонизациски комори	2	*
19MC0106	- референтни радиоактивни материјали	-	
	в) γ зрачење (03)		
19MC0301	- јонизациски комори	2	*
19MC0302	- сцинтилациони бројачи	2	*
19MC0303	- полупроводнички бројачи	2	*
19MC0304	- референтни радиоактивни материјали	-	

20 ЕКСПОЗИЦИОНА ДОЗА НА ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ

	СЕКУНДАРНИ ЕТАЛОНИ (СЕ)		
	а) за заштита од зрачење (01)		
20CE0101	- јонизациски комори со шуплина	2	
20CE0102	- јонизациски комори со воздушен ѕид	2	
	б) за радиотерапија (02)		
20CE0201	- јонизациски комори со шуплина	2	
	РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ)		
	а) за заштита од зрачење (01)		
20PE0101	- јонизациски комори со шуплина	2	
	б) за радиотерапија (02)		
20PE0201	- јонизациски комори со шуплина	2	
	МЕРИЛА (МС)		
	а) за заштита од зрачење (01)		
20MC0101	- дозиметри	2	
	б) за радиотерапија (02)		
20MC0102	- дозиметри	2	

21 АПСОРБИРАНА ДОЗА НА ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ

	СЕКУНДАРНИ ЕТАЛОНИ (СЕ)		
	а) за заштита од зрачење и радиотерапија (01)		
21CE0101	- феросульфатни хемиски дозиметри (фрик)	2	
21CE0102	- јонизациски комори со фантом	2	
	РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ)		
	а) за заштита од зрачење и радиотерапија (01)		
21PE0101	- хемиски дозиметри	2	
21PE0102	- дозиметри со јонизациска комора	2	
21PE0103	- термолуминисцентни дозиметри	2	
	МЕРИЛА (МС)		
	а) за заштита од зрачење и радиотерапија (01)		

1	2	3	4
21MC0101	- хемиски дозиметри	2	*
21MC0102	- дозиметри со јонизациона комора	2	*
21MC0103	- термолуминисцентни дозиметри	2	*
21MC0104	- филм - дозиметри	2	*

80 ЗВУК

СЕКУНДАРНИ ЕТАЛОНИ (СЕ)			
80CE0101	- кондензаторски микрофони	2	
80CE0102	- калибратори за микрофони	2	
РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ)			
80PE0101	- пистифони	2	
80PE0102	- кондензаторски микрофони	2	
МЕРИЛА (МС)			
80MC0101	- мерила на ниво на звукот	2	*
80MC0102	- калибратори за звук	2	*
80MC0103	- микрофони	2	*
80MC0104	- аудиометри	2	*
80MC0105	- мерила на ниво на бучавоста	2	*
80MC0106	- останати мерила	2	

99 ЕТАЛОНИ И МЕРИЛА ЗА СПЕЦИЈАЛНА НАМЕНА И
ОСТАНАТИ ФИЗИЧКИ ГОЛЕМИНИ

РАБОТНИ ЕТАЛОНИ (РЕ)			
а) во сообраќајот (01)			
99PE0101	- уреди за испитување на хронотаксографи	2	
б) за топлотна енергија (количина на топлина) (02)			
99PE0102	- уреди за испитување на мерила за топлотна енергија	2	
МЕРИЛА (МС)			
а) во сообраќајот (01)			
99MC0101	- мерила за прејден пат	1	
99MC0102	- хронотаксографи	1	*
99MC0103	- таксаметри	1	*
99MC0104	- мерила за контрола на брзина на возила во движење (Доплерови радар)	1	*
б) за момент на сила (02)			
99MC0201	- момент - клучеви	2	
в) топлотна енергија (количина на топлина) (03)			
99MC0301	- мерила за топлотна енергија	5	*
99MC0302	- сметачка единица на мерилата за топлотна енергија	5	*
г) во медицина (04)			
99MC0401	- електрокардиографи	2	*
99MC0402	- енцефалографи	2	*

Забелешка број 1:

Од периодичниот преглед се иземаат оние видови на мерила за кои како рок на периодичниот преглед е впишана цртичка "-".

Забелешка број 2:

Испитувањето на типот е задолжително само за оние видови мерила кои се означени со ѕвездичка "*".

Забелешка број 3:

Овој рок не се однесува на мерни врпци со должина до 3м и сложени мерила за должина (на зглобови) до 2м, кои се изземени од периодичниот преглед.

370.

Врз основа на член 45 став 3 од Законот за мерните единици и мерилата ("Сл. весник на Република Македонија", бр. 23/95), министерот за стопанство донесува

**ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА КОЈ ЗАВОДОТ ЗА
СТАНДАРДИЗАЦИЈА И МЕТРОЛОГИЈА
ВРШИ ПРЕГЛЕД НА МЕРИЛАТА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на кој Заводот за стандардизација

и метрологија (во понатамошниот текст: Завод) го врши прегледот на мерилата.

Член 2

На преглед се поднесуваат мерила што се припремени за преглед и исчистени.

Мерилото ќе се смета дека е припремено за преглед доколку евозможен непречен пристап за преглед (откочено, поставено во почетна положба, поставено во пропишана положба за преглед и др.) и ако е комплетно со сите составни делови, во согласност со

метролошките услови и метролошките упатства пропишани за тој вид мерила, односно ако одговара на решението за одобрение на тој тип мерило за кое е задолжително испитувањето на типот.

Член 3

Подносителот на барањето за прв преглед на мерило треба да обезбди присуство на стручно лице кое го припремило мерилото за прв преглед.

Член 4

Работникот на Заводот нема да отпочне со преглед ако за тоа не се исполнети условите пропишани со Законот за мерните единици и мерилата (во понатамошниот текст: Закон) и прописите и решенијата донесени врз основа на Законот, а за причините заради кои не е извршен прегледот на мерилото составува записник.

Член 5

Прегледот на мерилата во службените простории (лаборатории) на Заводот, односно надвор од службените простории (лаборатории) на Заводот се врши на писмено барање на:

- 1) производителот на мерила;
- 2) увозникот на мерила, односно застапникот на странска фирма што продава мерила од консигнационо складиште;
- 3) оние што извршиле поправка на мерила, субјекти од член 43. став 5. од Законот и
- 4) имателите на мерила, односно корисниците на мерила.

Член 6

Писменото барање за преглед на мерилата содржи:

- 1) фирма и седиште на подносителот на барањето;
- 2) вид и број на мерила што се поднесуваат на преглед;
- 3) фирма и седиште на имателот на мерилата;
- 4) место на кое се наоѓат мерилата;
- 5) службена ознака на типот на мерилата (само за прв преглед на мерила за кои е задолжително испитувањето на типот).

Ако подносителот на барањето бара уверението за исправноста на мерилото да ги содржи посебните резултати од прегледот на мерилото, треба во барањето тоа да го назначи.

Член 7

Писменото барање за преглед на мерилата по правило се поднесува за секој преглед.

По исклучок на одредбата од став 1. на овој член, писменото барање за преглед на мерилата може да се поднесе еднаш месечно, ако во текот на месецот тој преглед се врши непрекинато.

Член 8

Ако прегледот на мерилата се врши во лабораториите на производителите на мерила или во одобрените метролошки лаборатории, според член 47. од Законот, за време на прегледот не може да се вршат други работи или да се држат предмети што не се во врска со прегледот на мерилата, а работникот на Заводот треба да се придржува на работното време и другите правила што важат за подносителот на барањето (работа во смени и во денови на празник, дневен одмор и др.).

Ако просториите и опремата за преглед на мерила во лабораториите од став 1. на овој член не ги исполнуваат условите утврдени со прописот донесен на основа член 47. став 2. од Законот, ќе се прекине со прегледот на мерилата до отклонувањето на уочените недостатоци.

Член 9

Прегледот на мерилото опфаќа:

- 1) надворешен преглед (идентификација на мерилото);
- 2) испитување на метролошките својства на мерилото.

Надворешниот преглед (идентификацијата на мерилото) ја опфаќа постапката на утврдување дали мерилото во поглед на конструкцијата, формата, натписите и ознаките ги исполнува пропишаните метролошки услови, односно одговара на одобриот тип, ако за тој вид мерило е задолжително испитувањето на типот.

Метролошките својства на мерилото се испитуваат према метролошките услови и метролошките упатства пропишани за соодветниот вид мерила.

Работникот на Заводот води записник за прегледот на одреден вид мерила кога за тоа е пропишано. Во записникот се внесуваат називот на мерилото и податоци за видот, основните карактеристики, времето на прегледот, условите под кои е извршен прегледот и резултатите од прегледот на мерилото, како и други податоци важни за утврдувањето на исправноста на мерилото.

Член 10

Ако работникот на Заводот при првиот преглед на мерилото за кое е издадено решение за одобрение на типот на мерилото, утврди дека се извршени измени на типот на мерилото, нема да

изврши преглед на мерилото, а подносителот на барањето ќе го упати од Заводот да бара согласност за таква измена или дополнение на испитувањето на типот на мерилото.

Ако работникот на Заводот при периодичниот или вонредниот преглед на мерилото за кое е издадено решение за одобрение на типот на мерилото утврди дека мерилот е преправено, односно во него се вградени склопови што не се опфатени со испитувањето на типот на мерилото, нема да изврши преглед на мерилото, а подносителот на барањето ќе го упати да бара од Заводот согласност за таква измена или дополнение на испитувањето на типот на мерилото.

Член 11

Мерилата што еднаш се жигосани ќе се примаат на преглед додека ги исполнуваат пропишаните метролошки услови или додека нивното пуштање во промет или употреба не се забрани во смисла на член 53. од Законот, односно не се укине решението за одобрение на типот на мерилото донесено врз основа на член 38. став 1. од Законот.

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 21-3320
4 април 1996 година
Скопје

Министер за стопанство,
д-р Бекир Жута, с.р.

371.

Врз основа на член 49. став 1. а во врска со член 29 од Законот за мерните единици и мерилата ("Сл. весник на Република Македонија", бр. 23/95), министерот за стопанство донесува

НАРЕДБА

ЗА ВИДОВИТЕ И ОБЛИЦИТЕ НА ЖИГОВИТЕ И НА ДРУГИТЕ ЗНАЦИ КАКО И ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ИСПРАВНОСТА НА ЕТАЛОНИТЕ И МЕРИЛАТА ШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ ПРИ ПРЕГЛЕДОТ НА ЕТАЛОНИТЕ И МЕРИЛАТА

1. Со оваа наредба се пропишуваат видовите и облиците на жигови и други знаци што се употребуваат при прегледот на еталоните и мерилата, како и содржината и формата на уверението за исправност на еталоните и мерилата.

2. Видови на жигови што се употребуваат при прегледот на еталоните и мерилата се:

- 1) основен жиг - за потврдување на исправноста на еталоните и мерилата при првиот преглед;
- 2) годишен жиг - за потврдување на исправноста на еталоните и мерилата при првиот, периодичниот и вонредниот преглед;
- 3) годишен жиг за ситни мерила - за потврдување на исправноста на еталоните и мерилата при првиот, периодичниот и вонредниот преглед кога заради големината не е можно да се употребат основниот и годишниот жиг;
- 4) годишен жиг во облик на налепница - за потврдување на исправноста на еталоните и мерилата при првиот, периодичниот и вонредниот преглед кога заради осетливата конструкција не е можно да се употребат основниот и годишниот жиг;
- 5) годишен жиг за претходно испитување - за потврдување на исправноста на мерилата, односно делови од мерилата при претходно испитување;
- 6) жиг за стаклени мерила - за потврдување на исправноста на стаклени еталони и мерила при првиот преглед;

3. Жиговите што ги употребува Заводот за стандардизација и метрологија (во понатамошниот текст: Завод) се со следните облици и содржини:

- 1) основниот жиг има облик на круг со пречник од 8мм, во кој се наоѓа рамнокрака вага со висечки тасови, а над вагата е ознаката "М";
- 2) годишниот жиг има облик на штит околу кој може да се опише круг со пречник од 8мм. Во горниот дел се наоѓа бројот на работникот на Заводот кој го извршил прегледот на мерилото и ознаката "М", а во долниот дел се двете последни цифри во годината во која е извршен прегледот на мерилата;
- 3) годишниот жиг за ситни мерила има облик на штит околу кој може да се опише круг со пречник од 3мм. Во горниот дел се наоѓаат двете последни цифри на годината во која е извршен прегледот, а во долниот дел е ознаката "М";
- 4) годишниот жиг - налепница има елипсест облик, со подолга оска од 20мм и кратка оска 8мм. На левата страна се наоѓа рамнокрака вага со висечки тасови. Над вагата е ознаката "М". На десната страна се двете последни цифри од годината во која е извршен прегледот на мерилото;
- 5) годишниот жиг за претходно испитување има облик на рамнокрак

триаголник околу кој може да се опише круг со пречник од 8мм. Во горниот агол има ознака "М", а под него се двете последни цифри на годината во која е извршено претходното испитување;

6) жигот за стаклени мерила има облик на буквата "М" околу која може да се опише круг со пречник од 8мм.

4. Жиговите што ги употребуваат овластените метролошки лаборатории се со следните облици и содржини:

1) основниот жиг на овластената метролошка лабораторија има елипсест облик, со подолга оска од 8мм и со кратка оска од 5мм, во кој се наоѓа рамнокрака вага со висечки тасови. Над вагата е ознаката "М", а помеѓу висечките тасови - бројот на овластената метролошка лабораторија;

2) годишниот жиг на овластената метролошка лабораторија има облик на штит околу кој може да се опише круг со пречник од 8мм. Во горниот дел се наоѓаат двете последни цифри на годината во која е извршен прегледот на мерилото, а во долниот дел е бројот на овластената метролошка лабораторија и буквата "М".

3) годишниот жиг - налепница на овластената метролошка лабораторија има елипсест облик, со подолга оска од 20мм и кратка оска од 8мм. На левата страна се наоѓа рамнокрака вага со висечки тасови. Над вагата е ознаката "М", а помеѓу висечките тасови бројот на овластената метролошка лабораторија. На десната страна се двете последни цифри од годината во која е извршен прегледот на мерилото.

4) жигот за стаклени мерила на овластената метролошка лабораторија има облик на буквата "М" околу која може да се опише круг со пречник од 8мм, а под неа се наоѓа бројот на овластената метролошка лабораторија.

5. Знакот за поништување жигови, со кој при периодичниот преглед или вонредниот преглед се поништуваат жиговите на еталоните и мерилата за кои е утврдено дека се неисправни, има облик на знакот "Х" околу кој може да се опише круг со пречник од 8мм.

6. Видовите, облиците и содржината на жиговите се дадени во прилогот број 1, кој претставува составен дел на овој правилник.

7. Големините на жиговите и на другите знаци утврдени со овој правилник можат пропорционално да се зголемат или смалат, ако тоа го бара начинот на жигосувањето за одреден вид еталони или мерила.

8. Ако мерилото од технички причини не може да се жигоса, или по барање на подносителот на барањето за преглед за тоа мерило може се издаде и уверение за исправност на мерилото, со кое се потврдува неговата исправноста при првиот, периодичниот или вонредниот преглед.

За потврдување на исправноста на еталоните при првиот, периодичниот или вонредниот преглед, задолжително се издава уверение за исправноста на еталонот.

9. Уверението за исправноста на мерилата или еталоните го издава Заводот или овластената метролошка лабораторија и содржи: број, датум, вовед (преамбула), диспозитив и потпис на овластеното лице.

Уверението за исправноста на мерилата и еталоните може да содржи и резултати од мерењето кои се даваат во прилог на уверението и е негов составен дел.

10. Содржината и формата на уверението за исправноста на мерилото и содржината и формата на уверението за исправноста на еталонот се дадени во прилогот број 2 и 3 на образец У-1 и У-2, кои претставуваат составен дел на овој правилник.

11. Со денот на влегувањето во сила на оваа Наредба, престанува да важи Наредбата за видовите и формите на жиговите и на другите знаци и за содржината и формата на уверенијата за исправноста за мерилата, што се употребуваат при прегледот на мерилата ("Сл. весник на Република Македонија", бр. 81/92 и 2/95).

12. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 21-3320
4 април 1996 година
Скопје

Министер за стопанство,
д-р Бекир Жута, с.р.

ВИДОВИ, ОБЛИЦИ И СОДРЖИНА НА ЖИГОВИТЕ

ВИД НА ЖИГОТ	ТОЧКА ВО НАРЕДБАТА	ОБЛИК И СОДРЖИНА НА ЖИГОТ
Основен жиг	3.1)	
Годишен жиг xx = 01 ... 99	3.2)	
Годишен жиг за ситни мерила	3.3)	
Годишен жиг - налепница xx = 01 ... 99	3.4)	
Годишен жиг за претходно испитување xx = 01 ... 99	3.5)	
Жиг за стаклени мерила	3.6)	
Основен жиг на овластени метролошки лаборатории xx = 01 ... 99	4.1)	
Годишен жиг на овластени метролошки лаборатории xx = 01 ... 99	4.2)	
Годишен жиг - налепница на овластени метролошки лаборатории xx = 01 ... 99	4.3)	
Жиг за стаклени мерила на овластени лаборатории xx = 01 ... 99	4.4)	
Знак за поништување на жигови	5.	

Прилог бр. 2

Меморандум на
Заводот за стандардизација и
метрологија
или на
Овластената метролошка
лабораторија

Врз основа на член 48. од Законот за мерните единици и мерилата ("Сл. весник на Република Македонија", бр. 23/95), и Наредбата за видовите и облиците на жиговите и на другите знаци како и за содржината и формата на уверението за исправноста на еталоните и мерилата што се употребуваат при прегледот на еталоните и мерилата ("Сл. весник на Република Македонија", бр. ____), по барање на:

број и знак:

од:

Заводот за стандардизација и метрологија (Овластената метролошка лабораторија) издава:

УВЕРЕНИЕ
за исправност на мерилото

1. Назив на мерилото:

2. Производител:

3. Тип и службена ознака на мерилото:

4. Фабрички или сериски број:

5. Сопственик на мерилото:

6. Основни карактеристики на мерилото:

7. Со преглед е утврдено дека мерилото ги исполнува метролошките услови пропишани со Правилникот за метролошките услови за:

8. Метод на преглед и калибрирање:

9. Метролошка лабораторија каде е извршен прегледот и калибрирањето:

10. Уверението важи до 31.12.199 ____ година.

Административни такси во износ од _____ денари се наплатени од подносителот на барањето и поништени.

Прилог:

1. Резултати од испитување

Копие:

1. Архива

2. Странката

(Потпис на овластено лице)

Образец У-1

Прилог бр. 3

Меморандум на
Заводот за стандардизација и
метрологија
или на
Овластената метролошка
лабораторија

Врз основа на член 29. од Законот за мерните единици и мерилата ("Сл. весник на Република Македонија", бр. 23/95), и Наредбата за видовите и облиците на жиговите и на другите знаци како и за содржината и формата на уверението за исправноста на еталоните и мерилата што се употребуваат при прегледот на еталоните и мерилата ("Сл. весник на Република Македонија", бр. ____), по барање на:

број и знак: _____

од: _____

Заводот за стандардизација и метрологија (Овластената метролошка лабораторија) издава:

УВЕРЕНИЕ

за исправноот на еталонот

1. Назив на еталонот:

2. Производител:

3. Тип и службена ознака на еталонот:

4. Фабрички или сериски број:

5. Сопственик на еталонот:

6. Основни карактеристики на еталонот:

7. Со преглед е утврдено дека еталонот ги исполнува метролошките услови пропишани со Правилникот за метролошките услови за:

8. Метод на преглед и калибрирање:

9. Метролошка лабораторија каде е извршен прегледот и калибрирањето:

10. Уверението важи до 31.12.199 ____ година.

Административни такси во износ од ____ денари се наплатени од подносителот на барањето и поништени.

Прилог:

1. Резултати од испитување

Копие:

1. Архива

2. Странката

(Потпис на овластено лице)

Образец У-2

372.

Врз основа на член 5 став 2 од Законот за угостителската и туристичката дејност („Сл. весник на РМ“ бр. 23/95), министерот за стопанство донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МИНИМАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ УГОСТИТЕЛСКА И ТУРИСТИЧКА ДЕЈНОСТ И УСЛОВИТЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТИТЕ НА ТУРИСТИЧКАТА ПОНУДА

Член 1

Во Правилникот за минимално-техничките услови за вршење на угостителската и туристичката дејност и условите за категоризација на објектите на туристичката понуда („Сл. весник на РМ“ бр. 59/95) во членот 3 во ставот 1 по зборот „појадок“ и запирката се додаваат зборовите „а може и“.

Член 2

Во членот 15 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„По исклучок од став 1 на овој член во угостителските објекти кои се наоѓаат во заштитени објекти и стари градски делови кои се споменици на културата, во заедничките простории, просториите за послужување и кујните височината од подот до таванот може да изнесува помалку од 2,8м. но не помалку од 2,5 м.“.

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.

Член 3

Во членот 21 во ставот 8 по зборовите „2,8м.“ точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите:

„освен во кујните во угостителските објекти кои се наоѓаат во заштитени објекти и стари градски делови кои се споменици на културата каде височината може да изнесува и помалку од 2,8м., но не помалку од 2,5м.“.

Член 4

Во членот 23 во ставот 1 по зборовите „2,8м.“ точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „освен во затворените простории во угостителските објекти кои се наоѓаат во заштитени објекти и стари градски делови кои се споменици на културата каде височината може да изнесува и помалку од 2,8м. но не помалку од 2,5м.“.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 15-3544

Министер за стопанство,

10 април 1996 година

д-р Беќир Жута, с.р.

Скопје

373.

Врз основа на член 80 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на РМ“ бр. 27/86 и 17/91), Републичката геодетска управа, донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Терзели – Општина Валандово.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова Решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на применувањето на катастарот на недвижностите од став 1 на ова Решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премеј и катастар на земјиштето („Сл. весник на РМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Број 10-1016/1
17 април 1996 година
Скопје

Директор,
дипл. геод. инж. Цоков Димитар, с.р.

374.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 3 март 1996 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ: член 3 од Одлуката за измена и дополнување на основниот урбанистички план на град Штип, донесена од Собранието на општина Штип на 18 март 1993 година; член 3 од Одлуката за донесување на детален урбанистички план на локалитетот „Триаголник“ во Штип, донесена од Собранието на општина Штип на 18 март 1993 година; Решението за локација бр. 0803-363/1, донесено на 22 март 1995 година од Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина – Подрачна единица Штип и Решението за урбанистичка согласност бр. 0803/368/1, донесено на 19 мај 1995 година од истата подрачна единица.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по поднесена иницијатива на Акционерското друштво „Елмар“ од Штип, со Решение У. бр. 354/95 од 21 февруари 1996 година, поведе постапка за оценување уставноста на оспорените членови од одлуките означени во точката 1 од оваа одлука и за законитоста на решенијата означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со уставот и со закон.

4. Судот на седницата утврди дека по претходно спроведената постапка на 18 март 1993 година Собранието на општина Штип донело Одлука за измена и дополнување на основниот урбанистички план во град Штип.

Според член 1 од оваа одлука основниот урбанистички план се менува и дополнува со тоа што просторот меѓу обиколниот пат Струмица – Кочани, патот Штип – Кочани и патот за влез во „Балкан – Експрес“ наменет за јавно зеленило се пренаменува во простор за терцијални дејности.

Според член 2 од Одлуката нејзин составен дел е графичкиот прилог, а во член 3 од Одлуката е предвидено таа да влезе во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Штип“.

Врз основа на оваа измена на Основниот урбанистички план на истата седница (18 март 1993 година) Собранието на општина Штип ја донело и Одлуката за донесување на детален урбанистички план за локалитетот „Триаголник“ во Штип.

Според член 1 од оваа одлука се донесува детален урбанистички план за локалитетот „Триаголник“ со 20 урбанистички парцели. Составен дел на Одлуката според член 2, е графичкиот прилог.

Согласно член 3 од Одлуката таа влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Штип“.

Во прилог на Одлуката е дадено техничко образложение за деталниот урбанистички план и одредби за реализација на планот.

Според техничкото образложение и одредбите за реализација на планот на спорниот локалитет „Триаголник“ во Штип треба да се предвидат парцели за терцијални дејности односно локации за стоваришта, магацини, мали производни погони, автомеханичарски работилници и др. За оваа намена се предвидени 20 парцели со различни површини од 800 до 3000 м² со можност за припојување на соседни две или повеќе парцели. Објектите што треба да се градат на овој простор се со катност приземја со висина Н=3–9 м во зависност од дејноста.

Со оспореното решение за урбанистичка согласност се потврдува дека инвестиционо-техничката документација – проектот на инвеститорот ТП „Нико Петрол“ од Штип за изградба на деловни објекти во локалитетот „Триаголник“, изготвен од страна на ИППТ „Техноинвест“ Штип, со технички број 19 е изработен според условите за градба утврдени во решението за локација бр. 0806-361/1 од 22 март 1995 година.

Во Решението за локација урбанистичките парцели бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 кои со оспорениот детален урбанистички план се предвидени како посебни урбанистички парцели се споени во една урбанистичка парцела и е предвидена изградба на деловни објекти.

Какви деловни објекти се изградени може да се утврди само од Решението за давање во употреба на објектот бр. 19-1503/1 од 13 октомври 1995 година, од кое решение се гледа дека се изградени административна зграда, ресторан, магацин и портирница.

Од изнесената фактичка состојба произлегува дека со Деталниот урбанистички план е утврден бројот на урбанистичките парцели (20) со можност за припојување на две или повеќе соседни парцели. Понатаму, утврдена е површината на урбанистичките парцели од 800 до 3.000 м², утврдена висината на објектите (приземје со висина Н=3–9 м во зависност од дејноста). Утврдена е намената на просторот односно предвидена е изградба на стоваришта, магацини, мали производни погони, автомеханичарски работилници и сл.

Со поединечните решенија, посебно со Решението за локација кое е претходна основа за донесување на одобреното за градба и Решението за урбанистичка согласност е извршено спојување на 19 парцели во една урбанистичка парцела и е предвидена изградба на деловни објекти и тоа еден магацин, една деловна зграда и еден ресторан и портирница.

Според тоа, со овие акти е отстапено од основниот и деталниот урбанистички план со тоа што се споени сите парцели во една и што не се изградени повеќе објекти за вршење на терцијални дејности, туку само еден објект, односно неколку објекти функционално поврзани како еден објект.

5. Според член 52 став 1 од Уставот на Република Македонија законите и другите прописи треба да се објават пред да влезат во сила.

Со оглед на тоа што во членот 3 од означените одлуки е предвидено тие да влезат во сила со денот на донесувањето, а не по нивното објавување, Судот оцени дека тие не се во согласност со означената уставна одредба.

Согласно член 13 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/85, 18/89 и 38/90) кој важеше во времето на донесувањето на оспорените акти како видови на урбанистички планови се предвидени основниот урбанистички план, деталниот урбанистички план, урбанистичкиот проект и урбанистичкиот план за помало место. Според член 19 од Законот ос-

новниот урбанистички план се донесува за подрачја на населено место како и за други урбани целини надвор од населените места, индустриски зони, станбени, рекреативни, туристички и бањски населби и сл. Деталниот урбанистички план се донесува за урбано подрачје или дел од подрачјето опфатено со основниот урбанистички план, на кое е предвидена реализација според етапи утврдени со носење на урбанистички план.

Според член 19 став 2 алинеја 3 од истиот закон деталниот урбанистички план содржи план за ориентациони габарити на објектите, односно површините за изградба на објектите, градежни линии, нивелациони решенија, максимална висина на објектите, план на парцелација на новоизградените објекти, услови за спречување на архитектонските бариери и други услови за изградба на објектите.

Со член 31 од Законот беше предвидено нацртот на урбанистичкиот план задолжително да се става на јавна расправа, која се организира од органот на управата надлежен за работите на урбанизмот, така што планот се изложува во месната заедница најмалку 15 дена, а потоа во рок од 15 дена се примаат забелешките на граѓаните и другите заинтересирани субјекти изразени во писмена форма. Во член 32 од Законот беше определено дека урбанистичкиот план, пред донесувањето, задолжително се доставува на согласност до републичкиот орган на управата надлежен за работите на урбанизмот. Во член 34 став 2 од истиот закон беше пропишано дека собранието на општината ги донесува урбанистичките планови за подрачјето на општината, а според член 37 став 2 измените и дополнувањата на урбанистичките планови се вршат на ист начин и постапка како и при донесувањето на тие планови.

Од изнесените законски одредби произлегува дека сите видови урбанистички планови се донесуваат во иста постапка, а нивните измени и дополнувања се вршат во иста постапка во која и се донесуваат, а тоа значи по претходно организирана јавна расправа, дадена согласност од републичкиот орган на управата надлежен за работите на урбанизмот и други соодветни согласности.

Според важечкиот Закон за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/95) донесен на 17 јануари 1996 година, а влегол во сила осум дена по објавувањето во „Службен весник“ се предвидени четири вида на урбанистички планови и тоа генерален урбанистички план (со претходниот закон основен урбанистички план), детален урбанистички план (и со претходниот закон исто беше предвиден детален урбанистички план), урбанистичка документација за населено место и урбанистички план за граничен премин и за локалитет на објектите од јавен интерес.

Според член 11 од овој закон детален урбанистички план се донесува за одделни делови на населените места и други подрачја за кои е донесен генерален урбанистички план. Деталниот урбанистички план содржи особено план за намена на просторот и објектите, план на градежни парцели и површини за изградба на објекти определени со регулациони и градежни линии, максимална висина на објектите и други поблиски услови за изградба.

Според член 17 став 3 од овој закон за нацртот на деталниот урбанистички план се спроведува јавна анкета (наместо јавна расправа како што беше предвидено со претходниот закон). Јавната анкета, според член 18 од Законот, се спроведува со излагање на планот на јавно место најмалку 15 дена во кој рок заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено во планот доставуваат писмени забелешки на анкетни листови до организаторот на анкетата. За јавната анкета надлежното министерство изра-

ботува извештај со образложение за неприфатените забелешки, кој се доставува заедно со предлогот на планот на усвојување.

Според член 20 од овој закон измените и дополнувањата на плановите од член 7 на овој закон се вршат во иста постапка пропишана за нивно донесување, доколку со овој закон не е поинаку уредено.

Имајќи ја предвид изнесената фактичка состојба и законските одредби од поранешниот и сегашниот закон Судот оцени дека секоја измена на деталниот урбанистички план што се однесува на урбанистичките парцели, намената на објектите, катноста, регулационите и градежните линии, кои елементи би требало да ги содржи секој детален урбанистички план, претставува измена и дополнување на урбанистичкиот план, за чие донесување е неопходно спроведување на целокупната постапка како и за донесување на урбанистичките планови.

Во конкретниот случај оспорените одлуки се донесени во постапката предвидена со Законот кој важеше во моментот на нивното донесување, меѓутоа со оспорените поединечни акти кои иако по својата форма и содржина претставуваат управни акти, во суштина, се врши измена и дополнување на деталниот урбанистички план, поради што Судот оцени дека тие претставуваат прописи за измена и дополнување на урбанистичките планови.

Со оглед на изнесеното, Судот оцени дека оспорените решенија не се во согласност со означените законски одредби од причини што тие имаат карактер на одлука за измена на урбанистички план, а се донесени од ненадлежен орган и без спроведување на постапката предвидена со Законот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У. бр. 354/95

21 февруари 1996 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Јован Проевски, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје II – Скопје, заведен е предмет за расправање на оставината на покојниот Амет Аметовски, бивш од Скопје, роден 1914 година во Горно Лисиче–Скопје, а починал на 4.III.1993 година во Скопје, каде и постојано живеел на ул. „Горги Капчев“ бр. 46.

Како наследници на покојниот се јавуваат и Микарен, Насер, Северцан и Игбал, внуци на покојниот по право на претставување од покојната ќерка Гулфида кои се со непозната адреса на живеење во Република Германија.

Се повикуваат учесниците на покојниот по право на претставување од покојната ќерка Гулфида да се јават во овој суд во рок од една година сметано од денот на објавувањето на судскиот оглас, или, во истиот рок да достават своја адреса на живеење. Во спротивно, ќе им биде поставен привремен старател кој ќе се грижи за нивните интереси во постапката.

Од Општинскиот суд Скопје II–Скопје, О.бр. 703/94.

(142)

Пред Општинскиот суд Скопје I – Скопје, заведен е спор за оспорување на мажнинство и татковство, по тужбата на малолетниот тужител Себастијан Хамидовиќ, застапуван од посебниот старател Јашар Цемаил од Скопје ул. „Шуто Оризари“ бр. 128-а, поставен од Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините на град Скопје – Скопје, бр. 3003-338 од 15.III.1996 година, против тужените Елвира Реџеповиќ и Емир Хамидовиќ, двајцата со непозната адреса на живеење.

Се повикуваат Елвира Реџеповиќ и Емир Хамидовиќ да се јават во овој суд во рок од 30 дена, сметано од објавувањето на судскиот оглас или во истиот рок да ја достават својата точна адреса на живеење. Во спротивно ќе им биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува нивните интереси во спорот.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, III.П.бр.1081/96. (143)

Пред овој суд се води парнична постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Жаклина Реџеп од Скопје, против тужениот Кемал Реџеп, со престојувалиште во САД, со непозната адреса.

Се повикува тужениот Кемал Реџеп во рок од 30 дена да достави точна адреса или да постави свој полномошник кој ќе го застапува во постапката. Во спротивно, ќе му биде одреден привремен застапник преку Центарот за социјални работи во Скопје, кој ќе се грижи за неговите интереси до окончување на постапката.

Од Општинскиот суд Скопје II Скопје, XV.П.бр. 464/96. (144)

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Целадин Метуш од Скопје, против тужената Целадин Атина со непозната адреса на живеење во странство.

Се повикува тужената да се јави во овој суд во рок од 30 дена, по објавувањето на судскиот оглас и во истиот рок да ја достави сегашната адреса на живеење.

Доколку не се јави во рок од 30 дена, на истата ќе ѝ биде поставен привремен старател во смисла на член 84 од ЗПП, кој ќе ги застапува нејзините интереси до окончувањето на постапката или до нејзиното јавување во судот.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, II.П.бр. 1416/96. (145)

Пред Општинскиот суд Скопје II – Скопје заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Александар Јованов од Скопје ул. „Приштинска“ бр. 36 против тужената Светлана Јованова моминско Бородулина со непозната адреса на живеење во Република Украина.

Се повикува тужената Светлана Јованова моминско Бородулина да се јави во овој суд во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави својата адреса на живеење. Во спротивно, ќе ѝ биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува нејзините интереси во спорот.

Од Општинскиот суд Скопје II Скопје, III П. бр. 558/96.

ОПШТИНСКИ СУД ВО РАДОВИШ

Во Општинскиот суд во Радовиш, е заведен граѓански спор за развод на брак по тужбата на тужителката Стефанија Гура од Радовиш, против тужениот Едвард Гура од Радовиш, а сега со непозната адреса во Полска.

Се повикува тужениот да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достави точната адреса на живеење или престојување.

Доколку тужениот не се јави во дадениот рок во постапката ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе го води спорот во негово име се до окончувањето на истиот.

Од Општинскиот суд во Радовиш, П.бр. 731/95. (161)

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА

Пред овој суд се води постапка за физичка делба по предлогот на предлагачката Елисавета Панова од Струмица, ул. „Ванчо Китанов“ бр. 12, против Пецев Ване од Струмица со непозната адреса на живеење, односно престојување во Швајцарија.

Се повикува противникот Пецев Ване во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да се јави во Општинскиот суд во Струмица или да назначи свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му назначи, односно постави привремен застапник кој ќе го застапува до правосилното завршување на предметот.

Привремениот застапник ќе го застапува противникот се додека тој или неговиот полномошник не се јават пред судот.

Од Општинскиот суд во Струмица, Всп.бр. 24/95 година (162)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води спор за сопственост по тужбата на тужителот Адеми Исен од село Г. Речица, против тужените Адеми Вели и други од село Г. Речица.

Се повикуваат лицата Љатиџи Јакуп, Љатиџи Фехим, Љатиџи Мамут и Љатиџи Галан сега во Турска со непозната адреса, да се јават пред Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, или да ангажираат полномошник. Во спротивно, судот по службена должност ќе им постави привремен старател кој ќе ги штити нивните права и интереси сè до окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 469/96. (146)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за сопственост по тужбата на тужителот Зендели Зендел од с. Палатица, Тетовско, против тужените Неџат Садри Касами и Сервет Сабри Касами и други, двајцата од с. Д. Лешница – Тетово, а сега со непозната адреса во Германија.

Се повикуваат тужените Касами Садри Неџат и Касами Сабри Сервет кои се наоѓаат со непозната адреса во странство во рок од 30 дена, по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да се јават во овој суд или да одредат свој полномошник. По протекот на овој рок на истите ќе им биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува нивните интереси сè до окончување на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 163/96. (147)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за сопственост по тужбата на тужителот Матовски Павле од с. Одри, против тужениот Горџевски Богдан од Сурдулица од СР Југославија, а сега во странство со непозната адреса.

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави адреса или да овласти полномошник кој го застапува во оваа постапка до нејзиното окончување.

Во спротивно, по протекот на 30 дена Судот преку ЦСР-Тетово ќе му постави привремен застапник.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр.421/96. (148)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за развод на брак по тужбата на тужителот Бектеши Неџир од с. Боговиње, против тужената Бектеши Царије

од с. Боговиње, сега во странство со непозната адреса во Германија.

Се повикува тужената да се јави во судот, да достави адреса, или, да овласти полномошник кој ќе ја застапува во оваа постапка до нејзиното окончување.

Во спротивно, по протекот на 30 дена Судот преку ЦСР – Тетово ќе му постави привремен застапник.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 501/96. (149)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за утврдување на сопственост по основ на наследство по тужбата на тужителот Јусуфи Фемија од с. Доброште, против тужениот Елез Шаб и други од с. Доброште.

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави адреса, или, да овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. Во спротивно, по протекот на 30 дена по објавувањето на огласот Судот преку ЦСР–Тетово ќе му постави привремен застапник.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 1125/95. (150)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Дрита Зилбеари од с. Слатино – Тетовско, против тужениот Ирфан Зулбеари од с. Слатино – Тетовско, а сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави во судот или да одреди свој полномошник. По протекот на овој рок на истиот ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси сè до окончување на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 563/96. (151)

Пред овој суд се води спор за исполнување на договорот по тужбата на тужителите Нурхан Гувен и Халим Гувен од Тетово, против тужената Јанковска Ванга од Белград.

Се повикува лицето Јанковска Ванга кое се наоѓа во странство со непозната адреса во рок од 30 дена да се јави во Општинскиот суд во Тетово, лично или да овласти полномошник кој ќе ја застапува пред овој суд. Во спротивно, Судот преку ЦСР–Тетово ќе ѝ постави привремен застапник кој ќе се грижи за интересите на странката сè до правосилното окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 537/96. (152)

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 285/96 од 26. III 1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „Сутрако“ Ц.О. – Скопје, ул. „Македонска преродба“ бр. 66-а со број на жиро сметка 40100-601-308950.

За ликвидационен управник се определува Радослав Кипровски од Скопје, бул. „АСНОМ“ бр. 8/3-36, телефон 415-054.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 30. IV 1996 година во 11,00 часот во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (785)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 356/96 од 9. IV 1996 година, отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за консалтинг, трговија, застапство, посредување, увоз-извоз, консигнации „Светком Интернационал“ ДОО од Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 61/22.

За ликвидационен управник се определува Костовски Јосиф од Скопје, бул. „ВБНОЈ“ бр. 80/1-9.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 20. V 1996 година во 8,00 часот во соба број 154 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (786)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 292/96 од 28. III 1996 година е отворена ликвидациона постапка над должникот ИП „ЈО-РИНГ“ од Скопје, ул. „Девој“ бр. 28.

За ликвидационен управник е одреден Зоран Салјановски од Скопје, ул. „Октомвриска револуција“ бр. 10-2/33.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријави во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 24. IV 1996 година во 8 часот, соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (807)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 61/96 од 5. II 1996 година, се отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија и туризам „Тезла Комерц“ С.О. – Куманово со седиште на ул. „Горче Петров“ бр. 24 во Куманово, со жиро сметка број 40900-697-9769 – Филијала Куманово.

За ликвидационен управник се определува Томислав Крстевски од Скопје, ул. „Мечкии Камен“ бр. 22, Горче Петров.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 20. V 1996 година, во 10,30 часот во соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (808)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 322/96 од 22. III 1996 година се отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието „Владо Попот“ од Скопје, ул. „Јурј Гагарин“ бр. 64-6, со жиро сметка 40120-601-257752 – Филијала, Скопје.

За ликвидационен управник е определен Томислав Крстевски од Скопје, на ул. „Мечкии Камен“ бр. 22, телефон 312-842, Горче Петров.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 13. V 1996 година, во 9 часот, соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (809)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 321/1996 год. од 22. III 1996 година, се отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието „Зориус“ – Скопје со седиште на ул. „Васил Главинов“ бр. 3/4-9, со жиро сметка број 40100-601-283811 – Филијала Скопје.

За ликвидационен управник определен е Томислав Крстевски од Скопје, ул. „Мечкии Камен“ бр. 22, телефон 312-842 – Горче Петров.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 13. V 1996 година, во 9 часот, соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (810)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за производство и трговија на големо и мало „АФЕТ-ГОГА“ ц.о. експорт-импорт, Скопје.“ (1982)

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за трговија и услуги „РОБЕРТО“, Свети Николе.“ (1983)

Тркалезен печат под назив: „Здружение на возачите на град Скопје–Скопје, Станица за технички преглед на моторни и приклучни возила –17“ (1984)

Тркалезен печат под назив: „МАРТИНА БС“ Скопје–Претпријатие за трговија и услуги на големо и мало –д.о.о. експорт-импорт“.

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за трговија и услуги „АГРОКОМЕРЦ“ ДОО со ПО Скопје.“ (1934)

Тркалезен печат и штембил под назив: „Градежни занатско договорно претпријатие со трговија и на големо и мало увоз-извоз „ЈЕРМА“ Скопје.“ (1935)

Тркалезен печат под назив: Производно трговско претпријатие извоз-увоз „МАСПРОМ“ ц.о. с. Љубин, Скопје“ (1936)

Тркалезен печат под назив: „Куќен совет бул. „Видое Смилевски-Бато“ бр. 15/1 – Скопје“ (1977)

Тркалезен печат и штембил под назив: Претпријатие за производство, промет и услуги „ШЕФ-КО-МЕРЦ“ извоз-увоз ДОО Скопје“ (1978)

Печат на Претставништвото „ИМПЕРИАЛ“ Фабрика за кошули Вернер Туи д.о.о. 8 Ко КД Котенхемер Вег 8, Д-56727 Мајен, СР Германија. (2010-а)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 0063866 издаден од УВР Тетово на име Изаири Амир, с. Милетино, Тетово. (Челопек). 2009-а

Девизна штедна книшка бр. 125243287-8 и 125237372-8 издадени од Југобанка Скопје на име Панчевски Темелко, с. Сарај, ул. „М. Тито“ бр. 77, Скопје. (2006)

Работна книшка издадена во Скопје на име Ананиев Виктор, Скопје. (2007)

Работна книшка издадена во Скопје на име Мирфета Даминова, Скопје. (2008)

Пасош бр. 518160 издаден од УВР – Тетово на име Љазими Небаат, ул. 117 бр. 19, Тетово (7009)

Пасош бр. 375848 издаден од ОВР Крушево на име Сунај Реџеповски, Крушево. (2010-а)

Пасош бр. 559728 издаден од УВР Кратово на име Додевски Русе ул. „Мирче Ацев“ бр. 29, Кратово. (1986)

Пасош бр. 407054/94 издаден од УВР Тетово на име Ценаит Мустафи с.М.Речица, Тетово. (1987)

Пасош бр. 422873/94 издаден од УВР Куманово на име Ридван Јашари ул. „Перо Илиевски“ бр. 7, Куманово. (1988)

Пасош бр. 494463/95 издаден од УВР Куманово на име Арзије Јашари ул. „Перо Илиевски“ бр. 7, Куманово. (1989)

Пасош бр. 0056023/93 издаден од УВР Скопје на име Борис Петковски, Скопје. (1990)

Пасош бр. 00560022/93 издаден од УВР Скопје на име Бисера Петковска, Скопје. (1991)

Пасош бр. 573922/95 издаден од УВР Скопје на име Зимер Садри ул. „М.К. бригада“ бр. 26/2, Скопје. (1992)

Пасош бр. 360810/94 издаден од УВР Скопје на име Алтана Етем, Скопје (1993)

Пасош бр. 552499 издаден од ОВР Скопје на име Панчевски Темелко с. Сарај ул. „М. Тито“ бр. 77, Скопје. (1994)

Пасош бр. 044992 издаден од УВР Струмица на име Мирчев Цоко с. Просениково бр. 206, Струмица. (1994-а)

Пасош бр. 016409/92 издаден од УВР Т. Велес на име Екрем Зековски с. Мелница, Т. Велес. (2011)

Пасош бр. 0542470/94 издаден од УВР Скопје на име Бенит Целадин ул. „Гвадалахра“ бр. 12А, Скопје. (2012)

Пасош бр. 286766/94 издаден од УВР Скопје на име Мерита Емини ул. „1119“ бр. 5/1-13, Скопје. (2013)

Пасош бр. 285029/94 издаден од УВР Скопје на име Жарко Андреески ул. „Жарко Зрењанин“ бр. 88А, Скопје. (2014)

Пасош бр. 763409/95 издаден од УВР Скопје на име Лидија Насева с. Волково ул. 95 бр. 51, Скопје. (2015)

Пасош бр. 0210231/94 издаден од УВР Скопје на име Локман Ибрахими ул. „Јајце“ бр. 79, Скопје. (2016)

Пасош бр. 0329228/94 издаден од УВР Скопје на име Цемаил Цемаилов, Скопје. (2017)

Пасош бр. 0153145/93 издаден од УВР Скопје на име Сафет Куртановиќ ул. „Андреја Зограф“ бр. 4А, Скопје. (2018)

Пасош бр. 483627/94 издаден од УВР Скопје на име Исмаил Хасановиќ ул. „Алија Авдовиќ“ бр. 35/2, Скопје. (2019)

Пасош бр. 0020760 издаден од ОВР Веница на име Николов Зоран с. Градец, Веница. (2020-а)

Пасош бр. 0240241 издаден од ОВР Крива Паланка на име Алексовски Стојча с. Огут, Крива Паланка. (2031)

Чековна картичка (полномоштво) бр. 1318-47 и чекови од бр. 674765 до 674768, 662206, 662207 издадени од Стопанска банка АД Скопје, Филијала Радовиш на име Владимир Ефтимов ул. „Ана Поцкова“ бр. 117, Радовиш. (2032)

Чекови од бр. 0002871836 до 0002871846 издадени од тековна сметка бр. 0119169-74 од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Старчевиќ Татјана, Скопје. (2009)

Чекови бр. 0002520087, 0002520088 од тековна сметка бр. 45235.93 издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Китанова Румена ул. „Козле“ – 3“ бр. 9, Скопје. (2019)

Работна книшка издадена во Скопје на име Бекир Дардо, Скопје. (1995)

Работна книшка издадена во Скопје на име Горѓи Мишајковски, Скопје. (1996)

Работна книшка издадена во Скопје на име Крсте Атанасовски, Скопје. (1997)

Пасош бр. 506362 на име Милковски Миле ул. „Велко Влаховиќ“ бр. 202, Свети Николе. (1998-а)

Диплома за завршено трговско училиште и свидетелство за завршена III година издадени од Трговски училишен центар „Цветан Димов“ Скопје на име Ален Реџеповиќ, Скопје. (1998)

Работна книшка издадена во Скопје на име Марем Асановски, Скопје. (1999)

Работна книшка издадена во Скопје на име Агим Даути, Скопје. (2000)

Работна книшка издадена во Скопје на име Сашо Јордановски, Скопје. (2001)

Работна книшка издадена во Скопје на име Небаат Исмаил, Скопје. (2002)

Работна книшка издадена во Скопје на име Крсте Атанасовски, Скопје. (2003)

Работна книшка издадена во Скопје на име Живанка Спасеска, Скопје. (2004)

Работна книшка издадена во Скопје на име Мира Манева, Скопје. (2005)

Пасош бр. 0114314 на име Јанков Никола ул. „Маркова“ бр. 10, Веница. (1979)

Пасош бр. 0114264 на име Јанков Климент ул. „Маркова“ бр. 10, Веница. (1980)

Пасош бр. 0453177 на име Фејзулов Аксел ул. „Брегаличка“ бр. 30, Делчево. (1981)

Пасош бр. 368609, издаден од ОВР – Кичево на име Блажевска Мена ул. „4-ти Јули“ бр. 184/4, Кичево. (1914-а)

Девизна штедна книшка бр. 12420-6, издадена од Југобанка Прилеп на име Антуелски Јоне ул. „Биди-маш“ бр. 11, Прилеп. (1915-а)

Пасош бр. 0185438, издаден од ОВР Струга на име Насуфи Ирфан, с. Велешта, Струга. (1983-а)

Пасош бр. 71357, издаден од ОВР Струга на име Фејзулаи Астрите, с. Франгово, Струга. (1985-а)

Пасош бр. 565923 на име Стојковски Раско ул. „Игманска“ бр. 103, Титов Велес. (1986-а)

Пасош бр. 551463 на име Салија Исмет, с. Бузало-ково, Т. Велес. (1987-а)

Пасош бр. 0576466, издаден од УВР Струмица на име Христоманов Иван, ул. „Благој Мучето“ бр. 34, Струмица. (1988-а)

Пасош бр. 16539, издаден од УВР – Т. Велес на име Фејзов Бајрам, ул. „Богдан Каракостов“ бр. 159, Титов Велес. (1989-а)

Пасош бр. 244051 издаден од – Тетово на име Меммиши Нехат, с. Ново Село II Тетово. (2011)

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на РМ“ бр. 38/93), Претпријатието во општествена сопственост ОП ДИП „Преспа“ – Ресен, објавува

ОГЛАС ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА

1. ОП ДИП „Преспа“ – Ресен ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија, доколку имаат да ги пријават своите побарувања кон претпријатието, во рок од 60 дена сметано од денот на објавувањето на огласот.

2. Седиштето на претпријатието во општествена сопственост ОП ДИП „Преспа“, е на ул. „Корчуланска“ 66, Ресен.

3. Пријавувањето на побарувањата се врши на образец пропишан од Агенцијата на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 3/94) кои истовремено се доставуваат и до Агенцијата на Република Македонија во Скопје на ул. „Даме Груев“ бр. 14, пош. фак. 410, и ОП ДИП „Преспа“ ул. „Корчуланска“ 66. Ресен.

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, ГИППОС „Трудобеник“ – Охрид

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 29.03.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. Кеј „Маршал Тито“ 66 – Охрид во време од 7,00 до 15,00 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД УТТ „Македонија – Битола

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 29.03.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Борис Кидрич“ 66 – Битола во време од 7,00 до 15,00 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, ПККП „Димко Митрев“ – Титов Велес

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 29.03.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: пренесување на остатокот на општествениот капитал на Агенцијата.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Димко Најдов“ бр. 94, Т. Велес во време од 7,00 до 14,00 часот. (801)

Фабриката за масло „Благој Горев“ АД – Титов Велес согласно член 16 од Законот за промет со земјиште и згради објавува:

ОГЛАС ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ (ПРИБИРАЊЕ) ПИСМЕНИ ПОНУДИ

Согласно наведениот член од Законот вршме продажба на деловни објекти – продавници во сопственост на фабриката по пат на јавно прибирање на писмени понуди за следните објекти:

- Стоковна кука „Биљана“ – Охрид со цена од 28.000.000,00 ден.
- Продавница на ул. „Питу Гули“ бр. 161 – Охрид со цена 12.300.000,00 денари
- Продавница во населба Бејбунар 66 цена 4.700.000,00 денари.

Се молат заинтересираните да ги поднесат писмените понуди на адреса Фабрика за масло „Благој Горев“ АД – Титов Велес, улица „Алексо Демниевски“ број 18 со назнака за оглас број: 03-623 за прибирање на писмени понуди, или непосредно да ги достават до архивата на фабриката на истата наведена адреса, во рок од 8 дена од денот на објавувањето. (845)

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/93), Заводот за статистика ги утврдува и објавува

КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 1996 ГОДИНА

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на производителите на индустриски производи во март 1996 година во однос на февруари 1996 година е 0,007.

2. Коефициентот на пораст на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на март е 0,003.

3. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи во март 1996 година во однос на истиот месец од претходната година изнесува 0,002.

4. Коефициентот на порастот на просекот на животните трошоци во Република Македонија во периодот од почетокот на годината до крајот на март 1996 година во однос на просекот на животните трошоци во Република Македонија во 1995 година е 0,062.

Директор,
Светлана Антоновска, с.р.

СОДРЖИНА

340.	Закон за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделското земјиште	549	359.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на Музејот на тетовскиот крај – Тетово	560
341.	Закон за таксата за привремен престој	552	360.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување работоводен орган на Домот на културата „25 Мај“ – Македонски Брод	560
342.	Одлука за помилување на осудени лица	553	361.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување работоводен орган на Народниот театар – Куманово	561
343.	Решение за давање согласност за назначување републички инспектори за труд во одделенијата за труд и социјална политика во општините во Републиката	553	362.	Решение за определување на почетокот на примената на Каталогот на вредностите на употребувани моторни возила	561
344.	Решение за разрешување од должноста помошник на министерот за култура	553	363.	Правилник за условите кои во поглед на стручната подготовка на работниците, опремата и просторите треба да ги исполнуваат претпријатијата и другите правни лица за доверување за вршење на метролошка дејност (овластени метролошки лаборатории)	561
345.	Решение за давање согласност за назначување републички санитарни и здравствени инспектори во подрачните единици на Републичкиот санитарен и здравствен инспекторат	553	364.	Правилник за начинот на кој Заводот за стандардизација и метрологија ги доверува поправката и прегледот на работните еталони, мострите на референтни материјали и мерилата на претпријатијата и другите правни лица (овластени метролошки лаборатории)	574
346.	Решение за давање согласност за назначување инспектори во подрачните единици на Министерството за финансии – Управа за јавни приходи	554	365.	Правилник за начинот на кој се врши испитување на типот на мерилото	575
347.	Решение за назначување советник на министерот за надворешни работи	556	366.	Правилник за начинот на издавање на потврда за исполнување на метролошките и други услови за мерила кои се увезуваат и се пуштаат во промет	577
348.	Решение за назначување помошник на министерот за култура	557	367.	Правилник за формата и изгледот на налепницата за означување на мерилата за кои прегледот не е задолжителен	581
349.	Решение за назначување помошник на министерот за надворешни работи	557	368.	Правилник за образецот и начинот на издавање на службената легитимација на работници на Заводот за стандардизација и метрологија, овластени за вршење надзор	582
350.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на РО за згрижување, воспитание и образование на деца од предучилишна возраст „Рахила Гонева“ – Свети Николе	557	369.	Правилник за одредување на видовите на мерила за кои е задолжително испитувањето на типот и прегледот и роковите во кои се врши периодичен преглед на еталоните и мерилата	584
351.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на РО за згрижување, воспитание и образование на деца од предучилишна возраст „8 Март“ – Скопје	557	370.	Правилник за начинот на кој Заводот за стандардизација и метрологија врши преглед на мерилата	599
352.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на РО за згрижување, воспитание и образование на деца од предучилишна возраст „Вера Циривири – Трена“ – Штип	557	371.	Наредба за видовите и облиците на жиговите и на другите знаци како и за содржината и формата на Уверението за исправноста на еталоните и мерилата што се употребуваат при прегледот на еталоните и мерилата	601
353.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на РО за згрижување, воспитание и образование на деца од предучилишна возраст „25 Мај“ – Скопје	558	372.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за минимално – технички услови за вршење угостителска и туристичка дејност и условите за категоризација на објектите на туристичката понуда	605
354.	Решение за именување членови на училишните одбори во основните училишта на подрачјето на општината Тетово	558	373.	Решение на Републиката геодетска управа	605
355.	Решение за именување членови на училишните одбори во одделни основни училишта на подрачјето на општината Струмица	559	374.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 354/95 од 21 февруари 1996 година	606
356.	Решение за разрешување и именување член на Училишниот одбор на ОУ „Наим Фрашери“ с. Делогожда – Струга	560		Коефициенти за порастот на цените и порастот на трошоците на животот во Република Македонија за месец март 1996 година	612
357.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на КДУ „Бамби“ – Македонска Каменица	560			
358.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на РО за згрижување, воспитание и образование на деца од предучилишна возраст „Пролет“ – Скопје	560			